
**ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА УЧИЛИШТЕТО
ВО УЧЕБНАТА 2021 – 2022 ГОДИНА
ООУ „Кочо Рацин“ – Скопје, Центар
Јуни 2022**



Преамбула

ООУ „Кочо Рацин“ - Центар, Скопје, Извештајот за работата на училиштето во учебната 2021/2022 година го изработи врз основа на годишната програма за работа за учебната 2021/2022 година. Во него се обработени податоци од информативен карактер за реализација на воспитно–образовниот процес, планираните наставни и воннаставни активности согласно планирањата според наставните планови и програми и насоките од МОН и БРО поради пандемијата од вирусот Ковид 19.

При изготвување на Извештајот за работа на училиштето во учебната 2021/2022 година се користеа информации и насоки од:

- Законот за основно образование;
- Законот за наставници и стручните соработници во основните училишта;
- Законот за работни односи;
- Законот за јавни набавки;
- Национална стратегија за образование 2018 – 2025;
- Скратените наставни планови и програми;
- Концепција за деветгодишно образование;
- План за одржување на наставата во основните училишта во учебната 2021/2022 година;
- Алгоритам за постапување во училиштата во случај на појава на ученик со симптоми, сомнителен/позитивен на Ковид 19;
- Протокол за постапување на основните училишта во РСМ за реализација на воспитно образовниот процес со физичко присуство на учениците во учебната 2021/2022 година;
- Статут на училиштето;
- Самоевалвацијата на училиштето;
- Програмата за развој на училиштето;
- Програмата за работа на училиштето;
- Извештаи (од самоевалуацијата, од програмата за развој, записници)

Вовед

Согласно Законот за основно образование и Статутот на ООУ „Кочо Рацин“, Скопје, директорот поднесува Извештај за работата на училиштето во учебната 2021/2022 година, кој е изготвен врз основа на реализираните активности планирани со Годишната програма за работа.

Пред почетокот на учебната година, беше изготвена Годишната програма за работа на училиштето и предложена од стручните органи на училиштето и Училишниот одбор до Советот на Општина Центар, Скопје. Истата е усвоена од страна на Советот на Општина Центар .

Наставата во учебната 2021/2022 година започна на 1ви септември 2021 година .

По претходно произнесување на Наставнички совет, Училишниот одбор на ООУ „Кочо Рацин“, Скопје, на ден 27.06.2022 година, го предложи Извештајот за работата на училиштето во учебната 2021/2022 година до Советот на Општина Центар, Скопје на усвојување.



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Содржина

1. Општи податоци за ООУ „Кочо Рацин“ - Скопје	6
1.1 Табела со општи податоци	6
1.2 Органи на управување, стручни органи и ученичко организирање во ООУ „Кочо Рацин“ - Скопје	7
2. Податоци за условите за работа	9
2.1 Мапа на училиштето	9
2.2 Податоци за училишниот простор	10
2.3 Простор	10
2.4 Опрема и наставни средства	12
2.5 Податоци за училишна библиотека	13
2.6 Обновување и адаптација во првото полугодие во учебната 2021/22 година	14
3. Податоци за вработени и ученици	18
3.1 Податоци за вработените кои ја остваруваат воспитно образовната работа	18
3.2 Податоци за раководни лица	23
3.3 Податоци за воспитувачи	23
3.4 Податоци за вработените административни службеници	24
3.5 Податоци за вработените помошно –технички лица	24
3.6 Податоци за ангажирани образовни медијатори	25
3.7 Вкупни податоци за наставен и ненаставен кадар	25
3.8 Степен на образование на вработените	26
3.9 Старосна структура на вработените	26
3.10 Ученици	27
4. Материјално- финансиско работење	28
5. Мисија и визија	29



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

5.1 Мисија	29
5.2 Визија	29
6. Веќе научено/ стекнати знаења	30
7. Подрачја на промени, приоритети и цели	31
7.1 Евалуација на акциските планови	38
8. Програми и организација на работата на училиштето	41
8.1 Календар за работа	41
8.2 Одделенско раководство , часови на наставен кадар	42
8.3 Од работа на училиштето	44
8.4. Јазик на кој се изведува наставата	46
8.5.Проширена програма	46
8.6 Комбинирани паралелки	46
8.7 Странски јазици што се изучуваат во училиштето	47
8.8 Реализација на физичко и здравствено образование со ученици од прво до петто одделение	47
8.9 Задолжителна настава	48
8.10 Изборна настава	55
8.11 Дополнителна настава	56
8.12 Додатна настава	60
8.13 Работа со надарени и талентирани ученици	63
8.14 Работа со ученици со посебни образовни потреби	65
8.15 Туторска поддршка на учениците	68
8.16 План на образовниот медијатор	68
9. Воннаставни активности	69
9.1 Училишни спортски клубови	69
9.2 Секции/ клубови	70
9.3 Акции	71
10. Ученичко организирање и учество	73



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

11. Вонучилишни активности.....	78
11.1 Екскурзии, излети и настава во природа	78
11.2 Податоци за ученици од нашето училиште вклучени во вонучилишни активности надвор од училиштето	79
12. Натпревари за учениците	79
13. Унапредување на мултикултурализмот и меѓуетничка интеграција.....	89
14. Проекти што се реализираат во училиштето	90
15. Подршка на учениците	94
15.1 Постигнување , редовност и поведење на учениците	95
15.2 Професионална ориентација на учениците	103
15.3 Промоција на добросостојба на учениците, заштита од насилство, од злоупотреба и запустање, спречување дискриминација	104
16. Оценување	106
16.1 Видови оценување и календар на оценувањето.....	106
16.2 Тим за следење, анализа и подршка.....	107
16.3 Посети за следење и вреднување на квалитетот на работата на воспитно – образовната работа	108
16.4 Самоевалуација на училиштето.....	109
17. Безбедност во училиштето	110
18. Грижа за здравјето	111
18.1 Хигиена во училиштето.....	111
18.2 Систематски прегледи	112
18.3 Вакцинирање	115
18.4 Едукација за здрава исхрана- оброк во училиште	116
19. Училишна клима.....	117
19.1 Дисциплина	118
19.2 Естетско и функционално уредување на просторот во училиштето	119
19.3 Етички кодекси.....	120
19.4 Однос меѓу сите структури во училиштето	120
20. Професионален и кариерен развој на воспитно –образовниот кадар.....	121



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

20.1 Детектирање на потребите и приоритетите.....	121
20.2 Активности за професионален развој	121
20.3 Личен професионален развој	121
20.4 Хоризонтално учење.....	122
20.5 Кариерен развој на воспитно- образовниот кадар	123
21. Соработка на основното училиште со родителите/ старателите.....	128
21.1 Вклученост на родителите/ старателите во животот и работата на училиштето	128
21.2 Вклученост на родителите/ старателите во процесот на учење и воннаставни активности	132
21.3 Едукација на родителите/ старателите.....	134
22. Комуникација со јавноста и промоција на училиштето.....	135
23. Следење на имплементација на годишната програма за работа на училиштето.....	145
24. Евалуација на годишната програма за работа на училиштето.....	147
25. Заклучок.....	148
26. Комисија за изработка на Извештај за работата на училиштето за првото полугодие од учебната 2021/2022.	149
27. Користена литература.....	149
28. Прилози.....	151



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

1. Општи податоци за ООУ „Кочо Рацин“ - Скопје

1.1 Табела со општи податоци

Име на училиштето	„ООУ "Кочо Рацин“
Адреса, место, општина	Тодор Александров бр. 2 - Центар
Телефон	002 3 176 404
Фах	002 3 177 577
Веб-страна	kocoracin.edu.mk
е-маил	koco_racin@yahoo.com
Основано од	1945
Верификација- број на актот	Решение бр. 15-2219
Година на верификација	26.06.1984
Година на изградба	1936/1937 година и доградба 1957
Тип на градба	Тврда
Внатрешна површина на објектот	3622м2.
Површина на училишниот двор	4560 м2
Површина на спортски терени и игралишта	2620 м2
Начин на загревање на училиштето	Парно греење
Училиштето работи во смени	Прва
Број на паралелки	23
Број на комбинирани паралелки	/
Јазик на кои се реализира наставата во училиштето	Македонски
Во училиштето има паралелки за ученици со посебни образовни потреби	Нема
Во училиштето има паралелки од музичко училиште	Нема
Во училиштето има ресурсен центар	Нема



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

1.2 Органи на управување, стручни органи и ученичко организирање во ООУ „Кочо Рацин“ - Скопје

Членови на училишен одбор (име и презиме)	Од редот на наставниците <ul style="list-style-type: none">- Менка Трепалковска- предметен наставник- Горан Ѓорѓиевски –предметен наставник- Славица Силјановска- одделенски наставник 2) Од редот на родителите <ul style="list-style-type: none">- Бугина Д. Петрушева- Александра Јанева- Бранкица Јосифовска 3) Од Локална самоуправа-Општина Центар <ul style="list-style-type: none">- Дина Спировска
Членови на совет на родители (име и презиме)	<ol style="list-style-type: none">1. Сања Ѓорѓева2. Викторија Ш.Трајкова3. Катерина Илиоска4. Наташа Илиева5. Јулијана Пецалевска6. Јана Г.Ѓорѓевиќ7. Александар Ристовски8. Давор Марков9. Јасна Димитровска10. Бранка Јосифовска11. Милена В.Стоиловска12. Наташа Бошковска13. Мартин Галевски14. Симона Трајкоска15. Александра Милошевска16. Елизабета Марковска17. Слаѓана Јаќимовиќ



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

	<ol style="list-style-type: none">18. Радмила Софкарова19. Александра Јанева20. Наташа Т. Трајковска21. Бугина Д. Петрушева22. Ненад Јовчески23. Љупчо Фармаковски
Стручни активи (видови)	<ul style="list-style-type: none">• Природно- математички актив• Општествено- јазичен актив• Актив на одделенски настаници
Одделенски совети (број на наставници)	42
Членови на училишниот инклузивен тим	<ol style="list-style-type: none">1.Гордана Јаневска- директор2.Верица Костовска - педагог3.Стефани Хаџитомова - дефектолог4.Катица М. Христовска- предметен наставник5.Бугина Петрушевска-родител6. Бранкица Јосифовска-родител
Заедница на паралелката	575
Членови на ученичкиот парламент	23 Претседател на ученичкиот парламент Јана Негревска VIIIБ
Ученички правобранител	Ева Трајковска VIIIв




Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

2. Податоци за условите за работа

2.1 Мапа на училиштето



ООУ „Кочо Рацин“, Општина Центар – Скопје,

Улица „Тодор Александров“ број 2, Скопје,

E-mail: koco_racin@yahoo.com

www: kocoracin.edu.mk



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

2.2 Податоци за училишниот простор

Вкупен број на училишни згради	2 (две)
Број на подрачни училишта	/
Бруто површина	3622
Нето површина	3267
Број на спортски терени	3
Број на катови	2
Број на училници	25
Број на помошни простории	9
Училишна библиотека	1
Начин на загревање на училиштето	Парно – централно

2.3 Простор

Просторија	Вкупен број	Површина m ²	Состојба (се оценува од 1 до 5 согласно Нормативот од 2019 година)	Забелешка (се наведува потребата од дополнителни простории, реконструкции и сл.)
Училници	11	712	3	/
Кабинети	13	418	3	/
Библиотека	1	35	3	/
Ученичка лабораторија за техничко образование	1	37,08	3	/
Канцеларии (наставничка; директор; стручна)	4	115,48	3	/



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

служба; секретар, домаќин)				
Просторија за технички персонал	1	17,20	3	/
Помошни простории за наставни средства и помагала	9	104,90	3	/
Архива	1	20	3	/
Училишен двор		4620	3	/
Фискултурна сала	1	455	3	/
Спортски терени- игралишта	2	2620	4	/
Заеднички простор за прослави	/	/	/	/
Кујна	1	48	4	/
Трpezарија	1	98	4	/
Санитарни јазли	13	392	3	/
Друго	Паркинг за вработените	250	3	/



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

2.4 Опрема и наставни средства

Наставен предмет (одделенска и предметна настава)	Постоечка опрема и наставни средства	Број	Потребна опрема и наставни средства	Обезбедени
Одделенска настава	ТВ	11	/	Донација од родители
Одделенска настава	ДВД	6	/	Донација од родители
Одделенска настава	ЦД плеер	5	6	Донација од родители
Одделенска настава	Касетофон	4	/	Донација од родители
Одделенска настава	Компјутери	6	5	Донација од родители
Одделенска и предметна настава	Лап топ	2	21	Донација од родители
Одделенска и предметна настава	Принтери	8	13	Донација од родители
Одделенска настава	Мултифункционален Принтер	2	/	Донација од родители
Одделенска настава	Апарат за филтрирање на Вода	1	1	Донација од родители
Одделенска и предметна настава	Апарат за прочистување на Воздухот	3	20	Донација од родители
Одделенска и предметна настава	Фотокопир	2	/	Сопствени средства
Одделенска и предметна настава	Чат табла	1	4	Проект правна социјализација
Предметна настава	Модел на човечко тело	1	1	Сопствени средства
Предметна настава	Географски карти	10	2	Сопствени средства
Предметна настава	Историски карти	1	2	Сопствени средства
Одделенска и предметна настава	Глобус	1	1	Сопствени средства
Одделенска и предметна настава	Кошеви	4	/	Сопствени средства
Одделенска и предметна настава	Мрежа за одбојка	1	1	Сопствени средства



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Одделенска и предметна настава	Греда	1	1	Сопствени средства
Одделенска и предметна настава	Душек	5	5	Сопствени средства
Одделенска и предметна настава	Кошаркарски топки	10	7	Сопствени средства
Одделенска и предметна настава	Фудбалски топки	2	7	Сопствени средства
Одделенска и предметна настава	Топки за одбојка	1	5	Сопствени средства
Одделенска и предметна настава	Топки за ракомет	/	3	Сопствени средства

2.5 Податоци за училишна библиотека

Училишната библиотека располага со :

Ред.бр.	Библиотечен фонд	Количество
1.	Лектири	8656
2.	Книги белетристика	1586
3.	Книги на српски и хрватски јазик	378
4.	Енциклопедии	32
5.	Комлет учебници за IV одделение	15

При издавањето се води електронска евиденција за оштетеноста, лектирни изданија и нови изданија. Библиотечната евиденција се води и во интерна книга. Библиотекарот е задолжен уредно да ги прибира и распоредува бесплатните учебници.

Библиотеката е добро уредена и располага со компјутер и пристап до интернет. Библиотеката е отворена за користење од страна на учениците и наставниците во текот на целиот училишен ден.



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

2.6 Обновување и адаптација во учебната 2021/2022 година

За подобрување на условите за работа, во текот на учебната 2021/2022 година се реализирани следниве активности:

Реден број	Реализирани активности	Обезбедени	Време на реализација
1.	Дезинсекција, дезинфекција и дератизација на сите простории во училишната зграда	Сопствени средства	IX 2021 VI 2022
2.	Санирање на сите оштетувања на водовод и електрика во училиштето	Сопствени средства	VIII, XII 2021
3.	Генерално чистење на сите простории во училишната зграда	Сопствени средства	VIII 2021 VI 2022
4.	Поправки на оштетен училишен инвентар- клупи ,столчиња и шкафчиња	Сопствени средства	VIII 2021 VI 2022
5.	Кречење на сидовите и фарбање со мрсна боја на училница за учениците од 4 одделение	Сопствени средства	VIII 2021
6.	Партерно уредување на училишниот двор со бекатон плочки (300 м2)	Сопствени средства	VIII 2021
7.	Набавка на 4 смарт/интерактивни табли	Општина Центар	X 2021
8.	Набавка на 4ЛЦД проектори и држачи	Општина Центар	X 2021
9.	Набавка на персонален комјутер	Од донаторска сметка	X 2021
10.	Набавка на 2 смарт /интерактивни табли	Донација од родители	VIII 2021
11.	2 ЛЦД проектор со држачи	Донација од родители	VIII 2021
12.	Набавка на 1 беламагнетна табла	Донација од родители	VIII 2021
13.	1 ЛЦД со држач	Донација од родители	VIII 2021
14.	Монитор за комјутер	Донација од Проектот „Отворете ги прозорците“	IX – X 2021
15.	5 Детски тастатури (асистивна технологија)	Донација од Проектот „Отворете ги прозорците“	IX – X 2021
16.	1Тастатура со зголемени тастери (асистивна технологија)	Донација од Проектот „Отворете ги прозорците“	IX – X 2021
17.	3 Трак бол	Донација од Проектот „Отворете ги прозорците“	IX – X 2021
18.	3 Џојстик	Донација од Проектот „Отворете ги прозорците“	IX – X 2021



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

19.	10 Програм билен издвоен клик	Донација од Проектот „Отворете ги прозорците“	IX – X 2021
20.	2 Принтери во боја	Донација од Проектот „Отворете ги прозорците“	IX – X 2021
21.	1 Микроскоп монолуларен ЗВ Николет	Донација од Проектот „Отворете ги прозорците“	IX – X 2021
22.	1 Пакет геометриски плочки	Донација од Проектот „Отворете ги прозорците“	IX – X 2021
23.	1 Пакет геометриски фигури за волумен	Донација од Проектот „Отворете ги прозорците“	IX – X 2021
24.	1 Часовник – демонстративен	Донација од Проектот „Отворете ги прозорците“	IX – X 2021
25.	3 Дрвени агломери	Донација од Проектот „Отворете ги прозорците“	IX – X 2021
26.	3 Дрвени триаголници (45)	Донација од Проектот „Отворете ги прозорците“	IX – X 2021
27.	3 Дрвени триаголници (60)	Донација од Проектот „Отворете ги прозорците“	IX – X 2021
28.	2 Пластични шестари	Донација од Проектот „Отворете ги прозорците“	IX – X 2021
29.	1 Динамометар	Донација од Проектот „Отворете ги прозорците“	IX – X 2021
30.	2 Потковичест магнет – 100x85x30/20мм. Никол	Донација од Проектот „Отворете ги прозорците“	IX – X 2021
31.	2 Прачкаст магнет – Никол 18 цм.	Донација од Проектот „Отворете ги прозорците“	IX – X 2021
32.	2 Коцки за поврзување од 6 страни	Донација од Проектот „Отворете ги прозорците“	IX – X 2021
33.	1 Комлет пластични врски (прстени)	Донација од Проектот „Отворете ги прозорците“	IX – X 2021
34.	1 Комлет пластични нижалки	Донација од Проектот „Отворете ги прозорците“	IX – X 2021
35.	1 Торзо-средно	Донација од Проектот „Отворете ги прозорците“	IX – X 2021
36.	1 Вага	Донација од Проектот „Отворете ги прозорците“	IX – X 2021



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

37.	1 комплет – Ширење на тела при загревање	Донација од Проектот „Отворете ги прозорците“	IX – X 2021
38.	Комплетно уредување на кабинетот по хемија: -лабараториска маса за наставник -4 елементи со кадичка-мијалник -1 плакар за чување на опрема -1 метален плакар -8 маси за ученици -21 лабораториско столче	Донација од Општина Центар /МОН, Проект за унапредување на основното образование – ПЕИП	IX – X 2021
39.	1 Електричен бокал	Донација од МОН, Проект за унапредување на основното образование – ПЕИП	XII 2021
40.	1 Постер со мерни единици во SI систем	Донација од МОН, Проект за унапредување на основното образование – ПЕИП	XII 2021
41.	1 Канта за лабараториски отпад од 3 л	Донација од МОН, Проект за унапредување на основното образование – ПЕИП	XII 2021
42.	1 Противожарен сет според регулативи на СРМ	Донација од МОН, Проект за унапредување на основното образование – ПЕИП	XII 2021
43.	1 Постер на периоден систем на елементи	Донација од МОН, Проект за унапредување на основното образование – ПЕИП	XII 2021
44.	1 Безбедносна запалка	Донација од МОН, Проект за унапредување на основното образование – ПЕИП	XII 2021
45.	1 Стаклена када – 20x20x20x40цм	Донација од МОН, Проект за унапредување на основното образование – ПЕИП	XII 2021
46.	5 Тапи за епрувети 13-14мм	Донација од МОН, Проект за унапредување на основното образование – ПЕИП	XII 2021
47.	Бела магнетна табла	Донација од МОН, Проект за унапредување на основното образование – ПЕИП	II 2022



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

48.	Принтер ХП МФПМ-28	Донација од МОН, Проект за унапредување на основното образование – ПЕИП	II 2022
49.	Рачен генератор со кабли	Донација од МОН, Проект за унапредување на основното образование – ПЕИП	II 2022
50.	Интерактивна табла	Проект Х2О	II 2022
51.	ЛЦД проектор	Проект Х2О	II 2022
52.	6 Прочистувачи на воздух	Донација од Општина Центар	II 2022
53.	Набавка на наставни средства и помагала за реализација на часови по природни науки	Донација од МОН, Проект за унапредување на основното образование – ПЕИП	III 2022
54.	Набавка на наставни средства и помагала за реализација на часови по природни науки	Донација од МОН, Проект за унапредување на основното образование - ПЕИП	VI 2022
55.	Кречење на сидовите и фарбање со мрсна боја на просторијата која ќе биде ресорна соба	Собрани средства од фандрејзинг активности во рамките на Проектот „Инклузија на деца со ПОП“	VI 2022
56.	Набавка на 4 казанчиња за тоалетите на учениците	Сопствени сретства	VI 2022
57.	Чистење на училишниот двор	Општина Центар	VIII –XII 2021 I-VI 2022



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

3.Податоци за вработени и ученици

3.1 Податоци за вработените кои ја остваруваат воспитно образовната работа

➤ Одделенски наставници

Ред. бр.	Име и презиме на наставник	Година на раѓање	Звање	Степен на образование	Работно место	Ментор /советник	Год. на стаж
1.	Наталија Петрова	1972	проф.одделенска	ВСС	Одд.наставник	/	24
2.	Радмила С. Ристиќ	1986	магист.по педаг.науки	ВСС	Одд.наставник	/	10
3.	Александар Тошевски	1976	проф.одделенска	ВСС	Одд.наставник	/	25
4.	Валентина Петровска	1979	проф.одделенска	ВСС	Одд.наставник	/	16
5.	Даринка Петрова	1964	проф.одделенска	ВСС	Одд.наставник	/	25
6.	Елена Јордановска	1983	проф.одделенска	ВСС	Одд.наставник	/	4
7.	Билјана Денкова	1963	проф.одделенска	ВСС	Одд.наставник	1	38
8.	Маја Петреска	1978	дипломиран педагог	ВСС	Одд.наставник	/	14
9.	Викторија Николовска	1987	проф.одделенска	ВСС	Одд.наставник	/	7
10.	Сања Мерџановска	1988	Дипломиран педагог	ВСС	Одд.наставник	/	6
11.	Славица Силјановска	1970	проф.одделенска	ВСС	Одд.наставник	/	27
12.	Валентина Зафировска	1979	проф.одделенска	ВСС	Одд.наставник	/	15



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

13.	Весна Мораитова	1974	проф.одделенска	ВСС	Одд.наставник	/	23
14.	Сузана Стојановска	1964	проф.одделенска	ВСС	Одд.наставник	/	36
15.	Гордана Богоевска	1960	проф.одделенска	ВСС	Одд.наставник	/	40
16.	Виолета Лесанска	1977	проф.одделенска	ВСС	Одд.наставник	/	16
17.	Јуле Климеvsка - Манче	1983	проф.одделенска	ВСС	Одд.наставник	/	10
18.	Катерина Вукашиновски	1985	проф.одделенска	ВСС	Одд.наставник	/	10
19.	Габриела Апостолска	1978	проф.одделенска	ВСС	Одд.наставник	/	18
20.	Диана Марковски	1983	проф.одделенска	ВСС	Одд.наставник	/	12



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Предметни наставници

Ред. бр.	Име и презиме на наставник	Год. на раѓање	Звање	Степен на образование	Работно место/предмет	Ментор /советник	Год. на стаж
1.	Менка Трепалковска	1957	проф.историја книжевност	ВСС	Македонски јазик	/	37
2.	Славица Мирчевска	1962	проф.општа ком.книжевност	ВСС	Македонски јазик	/	32
3.	Зорица Насевска	1971	проф.математика	ВСС	Математика	/	22
4.	Весна Бојациева	1967	проф.математика	ВСС	Математика	/	25
5.	Цветанка Тасевска	1984	дипл.по комјутерски науки	ВСС	Информатика Иновации	/	10
6.	Билјана Црвенова	1981	проф.по англиски јазик и книжевност/магистер	ВСС	Англиски јазик	/	9
7.	Катерина Музелова	1976	проф.по англиски јазик и книжевност	ВСС	Англиски јазик	/	20
8.	Иванка Карапеева	1995	проф.по англиски јазик и книжевност	ВСС	Англиски јазик	/	1
9.	Катарина Миновска	1987	проф.германски јазик и книжевност	ВСС	Германски јазик	/	9
10.	Катица М. Христовска	1974	проф.математика физика	ВСС	Физика Математика	/	22
11.	Јасмина Апостолова	1982	проф.биологија-хемија	ВСС	Хемија Природни науки	/	12
12.	Марина Гроздановска	1981	проф.географија	ВСС	Географија	/	7
13.	Ирина Шорева	1983	проф.биологија	ВСС	Биологија Природни науки	/	6
14.	Маргарита И. Павлова	1972	проф.историја	ВСС	Историја	/	25
15.	Бранка Димевска	1985	проф.по историја	ВСС	Граѓанско образование	/	9



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

					Историја		
16.	Иван Димовски	1960	наст.по ОТП	ВШП	Техничко образование Изборен Вештини на живеење	/	38
17.	Наташа Д. Митрова	1972	дипл.музичар теоретичар	ВСС	Музичко образование Проекти од музичка уметност	/	24
18.	Снежана Шумковска	1980	ликовен педедагог со слика.	ВСС	Ликовно образование Проекти од ликовна уметност Администратор	/	12
19.	Ирена Попова	1976	проф.по физичка култура	ВСС	Физичко и здравствено образование Изборен спорт	/	22
20.	Горан Горѓиевски	1983	проф.по физичко образование	ВСС	Физичко и здравствено Образование	/	11
21.	Јане Боровски	1980	проф.по физичко образование	ВСС	Физичко и здравствено образование	/	13
22.	Марија Костовска	1989	проф. по филозофија	ВСС	Етика	/	3



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Наставници кои дополнуваа часови во други училишта

Ред.бр.	Име и презиме на наставник	Година на раѓање	Звање	Степен на образование	Работно место/предмет	Основно училиште во кое дополнува	Год. на стаж
1.	Цветанка Тасевска	1984	дипл.по компјутерскинауки	ВСС	Информатика	ООУ „Васил Главинов“	10
2.	Снежана Шумковска	1980	ликовен педагог со слика	ВСС	Ликовно образование	ООУ „Киро Глигоров“	12
3.	Бранка Димовска	1985	проф.по историја	ВСС	Граѓанско образование Историја	ООУ „Ј.Х. Песталоци“	9
4.	Иван Димовски	1960	наст.по ТО	ВШП	Техничко образование	ООУ „11 Октомври“	38

➤ Наставници кои дополнуваа часови од други училишта во нашето училиште

Ред.бр.	Име и презиме на наставник	Степен на образование	Работно место/предмет	Основно училиште од кое доаѓаат
1.	Ирена Костовска	ВСС	Македонски јазик	ООУ „Кирил и Методиј“
2.	Ружа Стојковиќ	ВСС	Етика на религии	ООУ „11 Октомври“



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

➤ Стручни соработници

Ред.бр.	Име и презиме	Година на раѓање	Звање	Степен на образование	Работно место	Ментор /советник	Години на стаж
1.	Сузана Камчева	1961	дипл.психолог	ВСС	Психолог	/	28
2.	Верица Костовска	1972	дипл. педагог	ВСС	Педагог	/	19
3.	Габриела Најдова	1995	дипл.дефектолог	ВСС	Дефектолог	/	3
4.	Мирјана Стојменовска	1967	проф. герм. ј. и книж.	ВСС	Библиотекар	/	22

3.2 Податоци за раководни лица

Ред.бр.	Име и презиме	Година на раѓање	Звање	Степен на образование	Работно место	Ментор /советник	Години на стаж
1.	Гордана Јаневска	1966	проф.одделенска	ВСС	ВД Директор	/	25

3.3 Податоци за воспитувачи

Ред.бр.	Име и презиме	Година на раѓање	Звање	Степен на образование	Работно место	Ментор /советник	Години на стаж
1.	нема	/	/	/	/	/	/



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

3.4 Податоци за вработените административни службеници

Ред.бр.	Име и презиме	Година на раѓање	Звање	Степен на образование	Работно место	Години на стаж
1.	Жељка Јанкова	1966	дипл.правник	ВСС	секретар	27
2.	Снежана Ристовска	1969	магистер по економија	ВСС	сметководител	19

3.5 Податоци за вработените помошно –технички лица

Ред.бр.	Име и презиме	Година на раѓање	Звање	Степен на образование	Работно место	Години на стаж
1.	Цвета Наковска	1960	продавач	ССС	Домаќин	43
2.	Надежда Аврамовска	1962	економски техничар	ССС	Хигиеничар	22
3.	Маја Боскоска	1972	дактилограф	ССС	Хигиеничар	8
4.	Симона Василева	1998	техничар за фармацевски производи	ССС	Хигиеничар	2
5.	Лазо Горѓиевски	1959	гимназија	ССС	Хигиеничар	29
6.	Сузана Алексовска	1965	тапетар-декоратер	ССС	Хигиеничар	25
7.	Соња Стојановска	1970	гимназија	ССС	Хигиеничар	18
8.	Зоран Милев	1965	електротехничар	ССС	Хаус мајстор	32
9.	Зоран Василев	1967	пекар	ССС	Чувар	27
10.	Гордана Печијаревска	1964	книговец	ССС	Хигиеничар	31



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

3.6 Податоци за ангажирани образовни медијатори

Ред.бр.	Име и презиме на образовниот медијатор	Година на раѓање	Звање	Степен на образование	Години на стаж	Временски период за кој е ангажиран образовниот медијатор
1	нема	/	/	/	/	/

3.7 Вкупни податоци за наставен и ненаставен кадар

Кадар	Вкупно	Етничка и полова структура на вработените											
		Македонци		Албанци		Турци		Срби		Роми		други	
		м	ж	м	ж	м	Ж	м	ж	м	ж	м	ж
Број на вработени	59	7	51	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1
Број на наставен кадар	42	4	37	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1
Број на стручни соработници	4	/	4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Административни и работници	2	/	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Помошно-технички кадар	10	3	7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Директор	1	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

3.8 Степен на образование на вработените

Образование	Број на вработени
Високо образование	48
Виша стручна спрема	1
Средно образование	10
Основно образование	/

3.9 Старосна структура на вработените

Години	Број на вработени
20-30	3
31-40	13
41-50	20
51-60	17
61 - пензија	6



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

3.10 Ученици

Одделение	Бр. на паралелки	Бр. на ученици	Етничка и родова структура на учениците															
			Македонци		Албанци		Турци		Роми		Срби		Бошњаци		Власи		Други	
			М	Ж	М	Ж	М	Ж	М	Ж	М	Ж	М	Ж	М	Ж	М	Ж
I	3	61	24	34	/	/	1	/	1	/	/	/	/	1	/	/	/	/
II	2	52	29	23	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
III	2	55	33	19	/	1	1	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
IV	2	59	29	26	/	1	1	/	/	/	1	/	/	/	/	/	/	1
V	2	61	36	20	/	/	/	/	2	/	/	/	/	/	/	1	/	2
I – V	11	288	151	122	/	2	3	/	4	/	1	/	/	1	/	1	/	3
VI	3	77	39	33	/	/	/	/	1	/	1	/	1	/	1	/	/	1
VII	3	67	37	26	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1	/	2	1
VIII	3	60	29	27	/	/	1	/	1	1	/	/	/	/	/	/	1	/
IX	3	83	39	37	/	/	1	/	1	/	1	1	2	/	/	1	/	/
VI – IX	12	287	144	123	/	/	2	/	3	1	2	1	3	/	2	1	3	2
I – IX	23	575	295	245	/	2	5	/	7	1	3	1	3	1	2	2	3	5



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

4 Материјално-финансиско работење

Буџетските корисници и единките корисници податоците во своето сметководство ги обезбедуваат во согласност со класификација на приходите и класификација на расходите.

Сите постапки со материјално-финансиското работење кои ги спроведуваше училиштето се во согласност со Законските норми, прописи и Правилник за сметководство.

Во училиштето работеше комисија за јавни набавки која ги работи јавните набавки според сите прописи и правила поврзани со реализацијата на јавните набавки.

Целиот буџет се користеше наменски и за креативни цели кои се насочени кон подобрување на квалитетот на наставата, учењето и развојот на училиштето во целина.

Училиштето навремено ги информираше органите и телата во училиштето за училишниот буџет и трошењето.



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

5 Мисија и визија

5.1 Мисија

Ние сме училиште кое ја негува современата настава и го поттикнува личниот, емоционалниот и социјалниот развој на учениците, подеднакво обезбедувајќи индивидуален напредок во постигањата и вештините.

5.2 Визија

Сакаме да станеме отворено, современо и ефективно училиште, лидер во Општината и во регионот, во кое учениците во атмосфера на доверба, почитување и толеранција, ќе стекнуваат квалитетни и трајни знаења, кои ќе ги применуваат во понатамошното школување и ќе придонесат за нивниот личен развој.



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

6 Веќе научено/ стекнати знаења

Успешноста во работата во училиштето се темелеше на тимската работа и исполнување на работните обврски од страна на вработените со користење на поуките и искуствата од работата на училиштето во изминатите учебни години и анализата на работењето на сите органи и тела кои функционираат во нашето училиште и тоа:

- ❖ Анализи и заклучоци од Самоевалуацијата од работата на училиштето (изготвена на крајот на учебната 2019/ 2020 година)
- ❖ Анализи и препораки од Училишниот одбор
- ❖ Анализи и искуства од работењето на Наставнички совет, Одделенски совет, Стручни активи, Тимот за реализација на Програмата за професионален развој на наставниот кадар
- ❖ Позитивни искуства стекнати при реализација на Наставните планови и програми и концепцијата за деветгодишно образование
- ❖ Искуставата од користењето на современи наставни методи, техники на работа што соодветствуваат на потребите на учениците и нивните стилови на учење,
- ❖ Придобивките од примената на ИКТ во планирање и реализација на наставата и воннаставните активности
- ❖ Активно и динамично учење, каде доминира интеракција ученик-наставник
- ❖ Формативно и сумативно оценувањето со користење на различни методи, форми и постапки, согласно стандардите на оценување
- ❖ Имплементација на Програми за еколошката едукација во образовниот систем.



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

7 Подрачја на промени, приоритети и цели

Согласно констатираната состојба од Годишните извештаи, Самоевалуацијата и развојната програма за работа на училиштето, во учебната 2021/2022 година за унапредување на воспитно-образовната работа, беа опфатени следните подрачја на промени :

Подрачје на промена	Цели
1. Наставни планови и програми	<ul style="list-style-type: none"> Унапредување работата на наставниците за работа со учениците со посебни образовни потреби и ученици со потешкотии во учењето и развојот Имплементација на новата концепција за основно образование за I и IV одделение
2. Учење и настава	<ul style="list-style-type: none"> Во оперативните планови за наставен час, наставниците да ги диференцираат целите според можностите на учениците, односно да изготвуваат прилагодени задачи за учениците кои имаат потешкотии во учењето
3. Училишна клима и односи со јавноста	<ul style="list-style-type: none"> Училиштето да ги продолжи активностите за меѓуетничка интеграција со партнеручилиште
4. Ресурси	<ul style="list-style-type: none"> Опременување на училиштето со поголем број на современи нагледни средства, дидактички материјали, технички помагала и училишен инвентар Збогатување на училишната библиотека со лектирни изданија за учениците и стручна литература за наставниците Хортикултурно и партерно уредување на училишниот двор



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

➤ Реализирани акциските планови

Година 2021/2022																		
Реализирани активности	Временска рамка (месец)												Носител	Начин на спроведување (ресурси)	Инструменти	Очекувани резултати	Тим за следење	
	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8						
Унапредување работата на наставниците за работа со учениците со посебни образовни потреби, надарени ученици и ученици со потешкотии во учењето и развојот	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				Директор Педагог Психолог Дефектолог Наставници	-Детектирање на ученици со посебни образовни потреби , надарени ученици и ученици со потешкотии во учењето - Учество на обуки на повеќе теми во рамките на проектот „Инклузија на деца со посебни образовни потреби“	-Извештаи -Листи за евалуација на обуките -Инструменти за следење на часови -Анализи и евалуација	- Реализирани се најмалку две обуки на наставен кадар -Подобрени се компетенциите во работата на наставниците и струните соработници за работа со учениците со посебни образовни потреби, надарени ученици и ученици со потешкотии во учењето и развојот	Училишен тим



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

<p>Во оперативните планови за наставен час наставниците да ги диференцираат целите според можностите на учениците, односно да изготвуваат прилагодени задачи за учениците кои имаат потешкотии во учењето</p>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			<p>Училишен инклузивен тим</p> <p>Инклузивен тим за ученици</p>	<p>Консултативни средби – лични, на ниво на актив со наставниците за работата со учениците со ПОП и потешкотии во учењето</p> <p>-Помош на наставниците при изработка на индивидуална образовна програма (ИОП)</p> <p>-Помош на наставниците во диференцирање на целите според можностите на учениците</p> <p>-Посочување на стручна литература</p>	<p>Увиди на дневните подготовки</p> <p>Успешна прилагодена програма за ученици со потешкотии во учењето</p> <p>- Се подобри квалитетот на планирањата на наставниците</p> <p>-Наставниците во оперативните планирања, планираат диференцирани цели според можностите на учениците</p>	<p>Училишен инклузивен тим</p> <p>Инклузивен тим за ученици</p>
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	---	---	---	---



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			Директор					
Реализација на активностите за меѓуетничка интеграција со партнер училиште													Училишни тимови	-Снимање на видео запис со наслов: “ Заедно сме посилни”. -Изработка на постери со тема: - -“Инклузивност и моето училиште” -, „Запознавање на културите на помалубројните заедници во Центар“ -, „Поттикни еднаквост-биди човек“	Билјана Црвенцова Билјана Денкова Наташа Митрова Радмила С. ристиќ	-Запознавање на културите на учениците кои не опкружуваат и наоѓање на заеднички нишки -Градење на блиски меѓукултурни врски и интеркултурно комуницирање на младите	Директор	
														Програма за меѓуетничка интеграција			Училишен тим	



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

<p>Опремување на училиштето со современи нагледни средства, дидактички материјали, технички помагала и училишен инвентар</p>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	<p>Директор Училишен тим</p>	<p>-Формиран тим - -Изготвен извештај за фактичката состојба</p> <p>- Набавка на ИТ технологија потребна за реализација на онлине настава – настава од далечина</p> <p>- Набавка на ИТ технологија потребна за реализација на новата концепција на наставата во I и IV одделение</p>	<p>Анализа на Извештаите</p> <p>Анализа на потребите</p> <p>Евиденција на набавени компјутери, камери,</p> <p>Дидитални табли, проектори</p>	<p>Мотивирани наставници за непречено реализирање на онлајн настава</p>	<p>Директор Училишен тим</p>
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------------------------	---	--	---	----------------------------------



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Збогатување на училишната библиотека со лектирни изданија за учениците и стручна литература за наставниците	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		Директор Библиотекар	-Информирање на стручните активи -Доставување списоци од потребна литература од сите стручни активи - Донација на 15 компети со по 4 учебници за IV одделение од Општина Центар - Донација на 67 компети учебници за I одделение од Општина Центар	Списоци за потребна литература	Зголемен интерес од страна на учениците за користење на лектирни изданија Зголемен интерес кај Наставниците и учениците за користење на стручна литература	Директор Библиотекар
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	-------------------------	---	--------------------------------	---	-------------------------



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Хортикултурно и партерно уредување на училишниот двор	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		Директор Педагог Психолог Наставници	Редовно чистење на училишниот двор во соработка со Општина Центар Поплочување со бекатон плочки предниот дел од училишен двор	Водење на евиденција за текот на активностите	Уреден училишен двор со патеки/стази, зеленило	Директор Родители
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	--	---	--	--



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

7.1 Евалуација на акциските планови

Активност	Критериум за успех	Инструменти	Индикатор за успешност	Одговорен за следење	Повратна информација
Унапредување на работата на наставниците за работа со учениците со посебни образовни потреби	-Излегување во пресрет и на различните потреби на учениците преку зголемување на учеството во учењето, во училиштето - Модифицирање на образовните содржини, приоди, организација и стратегии за да се овозможи квалитетно образование за сите	- Годишна програма за работа и акционен план на инклузивниот тим -Протокол за запишување на ученици со ПОП -Протокол за поддршка на планирањата на наставниците - Протокол за приспособување на наставните програми на децата со посебни образовни потреби -Протокол за следење на учеството на учениците со ПОП во наставата -Процедура за изработка и следење на ИОП -Листи за опсервација на ученикот на час	-Подобрени професионални компетенции кај наставниците за образовна и социјална инклузија	Директор Педагог Психолог Наставници	Подобрување компетенциите на наставниците и стручните соработници за работа со ученици со посебни потреби



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

		-Листи за проценка на ученикот на наставен час			
Во оперативните планови за наставен час наставниците да ги диференцираат целите според можностите на учениците, односно да изготвуваат прилагодени задачи за учениците кои имаат потешкотии во учењето	-Излегување во пресрет и на различните потреби на учениците преку зголемување на учеството во учењето -Модифицирање на образовните содржини, приоди, организација и стратегии за да се овозможи квалитетно образование согласно можностите на учениците	Евидентен лист од увид на дневни подготовки Извештај од увиди на дневни подготовки	Изготвени оперативни планови за наставен час со диференцирани цели согласно можностите на учениците Прилагодени задачи за учениците кои имаат потешкотии во учењето	Училишен инклузивен тим Инклузивен тим за ученик	Подобрени постигања на учениците со потешкотии во учењето Зголемена самодоверба и позитивна слика за себе
Училиштето да ги продолжи активностите за меѓуетничка интеграција со партнер училиште	Унапредување на свеста и знаењата кај сите учесници во училиштето за специфичноста на културата, фолклорот и историјата на различни етнички групи кои учат во училиштето и живеат во локалната заедница	Акциони планови Паноа Презентации Извештаи	Прифаќање на различностите како предности и богатство на овие простори Надминување на стереотипите и предрасудите кај децата поврзани со нивното етничко, верско и културно потекло	Училишен тим	Зголемување на свеста и почитување кај сите учесници во училиштето за различните култури
Опременување на училиштето со современи	Подобрување на квалитетот на наставата – учење од далечина со примена на ИКТ	-Инструменти за следење на наставни часови	Мотивирани наставници за непречено реализирање на	Директор Стручни активи Педагог	- Осовременување на наставата со примена на



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

нагледни средства, дидактички материјали, технички помагала и училишен инвентар	опрема Подобрени услови за работа		онлајн настава	Психолог Наставници	ИКТ опрема
Збогатување на училишната библиотека со лектирни изданија за учениците и стручна литература за наставниците	Зголемен број на лектирни изданија и стручна литература во училишната библиотека	Списоци за потребна литература Список од приоритети и од лектирните и од стручните изданија Евиденција за набавките на лектирни изданија за учениците и стручна литература за наставниците	Зголемен интерес од страна на учениците за користење на лектирни изданија Зголемен интерес кај наставниците за користење на стручна литература	Директор Библиотекар	Зголемен е бројот на ученици кои користат лектирни изданија Зголемен е бројот на наставници кои користат стручна литература
Хортикултурно и партерно уредување на училишниот двор	Естетско уреден и функционален училишен двор	- Извештај од реализирани активност -фотографии	Уреден и чист училишен двор Зголемена безбедност од повреди кај учениците и другите возрасни Зголемено задоволство кај учениците за време на претстој во училишниот двор	Директор Училишен тим	Уреден училишен двор со патеки/стази, зеленило



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

8 Програми и организација на работата на училиштето

8.1 Календар за работа

Календарот за организацијата и работа на основните училишта го донесува Министерот за образование и истиот МОН го објавува во Службен весник. Со овој календар се утврдува организирањето на учебната година во основните училишта согласно програмските целини во наставната година: полугодие, други форми на воспитно образовна дејност и ученички одмор за учебната 2021/2022 година.

Учебната година во училиштето започна на 1 септември 2021 година, а завршува на 31 август 2022 година. Наставната година започна на 1 септември 2021 година и ќе заврши на 9 јуни 2022 година.

Наставната година ја сочинуваат две полугодија - I и II полугодие.

Првото полугодие започна на 1 септември 2021 година и заврши на 30 декември 2021 година.

Во учебната 2021/2022 година согласно Календарот за изменување и дополнување на Календарот за организација и работа на основните училишта во учебната 2021/2022 година, второто полугодие започна на 1 февруари 2022 година и година и заврши на 9 јуни 2022 година.

Во текот на учебната година учениците користат зимски и летен одмор.

Зимскиот одмор започна на 31 декември 2021 година и заврши на 1ви февруари 2022 година (Согласно измените и дооплнувањето на Календарот за организацијата и работата на основните училишта).

Летниот одмор започна на 10 јуни 2022 година и ќе заврши на 31 август 2022 година.

Воспитно-образовната работа за учениците се организираше во текот на целата работна недела во текот на учебна година.

Во учебната 2021/2022 година наставата се реализираше во 160 наставни денови и вкупно 32 недели со скратени наставни програми.

При организација и реализација на наставата во учебната 2021/2022 година, училиштето ги почитуваше планот и протоколите за одржување на наставата.



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

8.2 Одделенско раководство , часови на наставен кадар

Ред.бр.	Наставник	Наставен предмет	Паралелка	Неделен фонд	Одд. раководител	Вкупно часови
1	Менка Трепалковска	Македонски јазик	8а,8в,9б,9в,7в	20	7В	21
2	Славица Мирчевска	Македонски јазик	6а,6б,6в,7а,8б	20	6Б	21
3	Билјана Црвенова	Англиски јазик	2а,2б,7а,7б,7в,9а,9б,9в	22	/	22
4	Катерина Музелова	Англиски јазик	1а,1б,1в,5а,5б,8а,8б,8в	21	8В	22
5	Иванка Карапеева	Англиски јазик	3а,3б,4а,4б,6а,6б,6в	21	/	21
6	Катарина Миновска	Германски јазик	9а,9б,9в;8а,8б,8в,7а,7б,7в, 6а,6б,6в	24	9Б	25
7	Весна Бојациева	Математика	8а,8б,8в,9б,9в	20	8А	21
8	Зорица Насевска	Математика	6а,6б,6в,7а,7в	23	6В	24
9	Катица М.Христовска	Математика Физика	7б,9а 9а,9б,9в, 8а,8б,8в	8 12	7Б	21
10	Јасмина Апостолова	Хемија Природни науки	9а,9б,9в;8а,8б,8в 6а,6в,5а,5б	12 8	9В	21
11	Ирина Шорева	Биологија Природни науки	9а,9б,9в;8а,8б,8в;7а,7б,7в 6б	18 2	/	20
12	Марина Гроздановска	Географија	9а,9б,9в,8а,8б,8в, 7а,7б,7в,6а,6б,6в	24	/	24
13	Цветанка Тасевска	Информатика Иновации	6а,6б,6в,7а,7б,7в 9а,9б,9в	9 3	/	9 3
14	Маргарита Илиевска-Павлова	Историја	6а,6б,6в,7а,7б,7в, 8а,8б,8в 9б	20	6А	21



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

15	Бранка Димевска	Историја Граѓанска култура	9а,9в 9а,9б,9в;8а,8б,8в	4 6	/	10
16	Наташа Митрова	Музичко образование Изборен ПМУ Хор и оркестар	9а,9б,9в;8а,8б,8в;7а,7б,7в; 6а,6б,6в 7в	12 2 6	8Б	21
17	Снежана Шумковска ЕМИС	Ликовно образование ЕСАРУ	9а,9б,9в;8а,8б,8в;7а,7б,7в; 6а,6б,6в	12 6	7А	19
18	Иван Димовски	Техничко образование Изборен предмет 1. Техн. образование 2. Вештини на живеење	5а,5б,6а,6б,6в 8а,8б,8в 7б,7а	7 6 4	/	17
19	Горан Ѓорѓиевски	Физичко образование Изборен спорт	7б,7в,8а,8б,8в,9а 9а	18 2	9А	21
20	Ирена Попова	Физичко образование Изборен спорт	9б,9в,7а,6а,6б,6в 9б	18 2	/	20
21	Јане Боровски	Физичко образование Изборен спорт	1а,1б,1в,2а,2б,3а,3б 9в	21 2	/	23
22	Марија Костовска	Етика	7а,7б, 7в	3	/	3
23	Ружа Стојковиќ	Етика на религиите	6а,6б,6в	6	/	6
24	Ирена Костовска	Македонски јазик	7б, 9а	8	/	8



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

8.3 Работа на училиштето

Воспитно-образовниот процес во учебната 2021/2022 година се реализираше согласно Календарот за организација и работа на основните училишта, според наставната програма согласно наставниот план и со задолжително почитување на Протоколите за настава со физичко присуство.

Наставата во училиштето се реализираше со физичко присуство на учениците во училиште, со максимално искористување на просторните и кадровските капацитети во училиштето.

. Наставата се реализираше согласно скратени наставни програми, кои се базираа на целите/резултатите од учењето предвидени со наставната програма за секој наставен предмет.

За учениците од прво до деветто одделение чии родители поднеле барање поради медицински причини за следење на наставата од далечина, се организираше настава со учење од далечина.

За учениците кои следеа настава од далечина, наставниците ја употребуваа националната платформа (Microsoft Teams) за учење на далечина која овозможува двонасочна интеракција и комуникација на наставникот и ученикот.

Наставниот час траеше 40 минути како во наставата со физичко присуство, така и во наставата со учење од далечина.

Пред почетокот на учебната година во училиштето се изготви распоред за влегување/излегување во училиштето за учениците од I до IX одделение, куќен ред и кодекси на однесување на сите структури, како и План и Протокол за работа настава со физичко присуство. Истите се истакнати во училиштето како и на училишната веб страна.



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Прилог: Распоред за влегување/излегување на учениците

ГЛАВЕН ВЛЕЗ ВО УЧИЛИШНАТА ЗГРАДА	ГЛАВЕН ВЛЕЗ ВО УЧИЛИШНАТА ЗГРАДА
Од 7,30 до 7,45	Од 7,45 до 8,00
I А, I Б, I В	VI А, VI Б, VIII А, VIII В, IX А
За време на големиот одмор излегуваат од помошниот влез во делот кај паркингот во горниот дел од училишниот двор	За време на големиот одмор учениците од VIII А, VIII В и IX А излегуваат исто на главниот влез од училишната зграда во најгорниот дел од спортските игралишта, додека учениците од VI А, VI Б излегуваат во делот кај спортското игралиште над паркингот
По завршувањето на редовните часови излегуваат на главниот влез/излез	По завршувањето на редовните часови излегуваат на главниот влез/излез
ПОМОШЕН ВЛЕЗ КАЈ БИСТАТА НА КОЧО РАЦИН	ПОМОШЕН ВЛЕЗ КАЈ БИСТАТА НА КОЧО РАЦИН
Од 7,30 до 7,45	Од 7,45 до 8,00
II А, II Б, III А, III Б	IV А, IV Б, VI В, VII В
За време на големиот одмор излегуваат во предниот дел од училишниот двор	За време на големиот одмор учениците од IV А, IV Б излегуваат во долниот дел под бистата, учениците од VI В, VII В излегуваат во делот кај спортското игралиште над паркингот
По завршувањето на редовните часови излегуваат на истиот влез/излез	По завршувањето на редовните часови излегуваат на истиот влез/излез
ПОМОШЕН ВЛЕЗ ВО СТАРИОТ ДЕЛ ОД УЧИЛИШНАТА ЗГРАДА КАЈ ЛЈУЉАШКИ	ПОМОШЕН ВЛЕЗ ВО СТАРИОТ ДЕЛ ОД УЧИЛИШНАТА ЗГРАДА КАЈ ЛЈУЉАШКИ
Од 7,30 до 7,45	Од 7,45 до 8,00
V А, V Б	VII А, VII Б, VIII Б, IX Б, IX В
За време на големиот одмор учениците излегуваат во долниот дел на училишниот двор под бистата	За време на големиот одмор учениците од VII А, VII Б излегуваат во делот кај спортското игралиште над паркингот, учениците од VIII Б излегуваат во најгорниот дел од спортските игралишта, учениците од IX Б, IX В излегуваат во дворот околу лјуљашките
По завршувањето на редовните часови излегуваат на истиот влез/излез	По завршувањето на редовните часови излегуваат на истиот влез/излез



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

8.4 Јазик на кој се изведува наставата

	Македонски јазик	Албански јазик	Турски јазик	Српски јазик	Босански јазик
Број на паралелки	23	/	/	/	/
Број на ученици	575	/	/	/	/
Број на наставници	42	/	/	/	/

8.5 Проширена програма

Во учебната 2021/2022 година во училиштето се реализираше **проширена програма** во однос на организирано прифаќање и заштита на учениците еден час пред започнувањето на наставата и еден час по завршувањето на редовната настава.

За учениците од I–IV одделение, се организираше **продолжен престој** и тоа:

Број на паралелки	Одделение	Број на ученици	Број на наставници
3	I	61	6
2	II	52	4
2	III	55	4
2	IV	59	4
9	I-IV	227	18

8.6 Комбинирани паралелки

Во училиштето не се изведува комбинирана настава

Ред.бр.	Паралелки	Комбинација на паралелки	Име и презиме на наставници	Број на ученици
1.	/	/	/	/



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

8.7 Странски јазици што се изучуваат во училиштето

Наставен предмет	Наставник	Број на паралелки	Број на ученици
Англиски јазик	Катерина Музелова Билјана Црвенова Иванка Карапеева	23	575
Германски јазик	Катарина Миновска	12	287

8.8 Реализација на физичко и здравствено образование со ученици од прво до петто одделение

Согласно ЗОО, член 54, став 5, за изведување на наставата по физичко и здравствено образование од прво до петто одделение, се вклучува наставник по физичко и здравствено образование. Вклучувањето на наставник по физичко и здравствено образование започна да се применува од учебната 2019/2020 година, најпрво со учениците од прво одделение, во учебната 2020/2021 година со учениците во второ одделение и во учебната 2021/2022 година со учениците од трето одделение.

Во учебната 2021/2022 година, во прво, второ и трето одделение, настава по физичко и здравствено образование реализираше наставникот Јане Боровски во тандем со одделенските наставници од прво до трето одделение.

Наставник – тандем настава	Одделение
1. Јане Боровски – Наталија Петрова и Радмила Страшевска, Александар Тошевски и Валентина Петровска, Даринка Петрова и Елена Јордановска	Iа, I б, I в одделение
2. Јане Боровски – Билјана Денкова и Маја Петреска, Викторија Николовска и Сања Мерџановска	II а, II б одделение
3. Јане Боровски – Славица Силјановска и Валентина Зафировска, Весна Мораитова и Сузана Стојановска	III а, III б одделение



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

8.9 Задолжителна настава

Задолжителната настава на учениците им овозможува стекнување на знаења и вредности кои претставуваат основа за реализација на воспитно-образовните цели на основното образование и овозможува вертикална проодност за понатамошното школување на ученикот во средното образование. Во планирањето и реализацијата на наставата, наставниците го посветуваат потребното внимание на сите категории ученици: просечните ученици, талентираните, учениците со посебни образовни потреби ученици со потешкотии во учењето, со единствена цел на сите ученици да им овозможи стекнување на што поквалитетни знаења и подготовка за нивна примена.

Во учебната 2021/2022 година, во училиштето задолжителната настава беше застапена по сите наставни предмети, со предвидениот фонд на часови согласно Наставни програми изготвени од БРО за основно деветгодишно основно образование.

Табеларен преглед на податоци за планирани и реализирани часови по паралелки и одделение

Прво одделение -3 паралелки

Паралелки	I а				I б				I в			
	План	Реал	Нер	%	План	Реал	Нер	%	План	Реал	Нер	%
Македонски	159	159	/	100	159	159	/	100	159	159	/	100
Математика	159	159	/	100	159	159	/	100	159	159	/	100
Англиски ј.	66	66	/	100	66	66	/	100	66	66	/	100
Ликовно обр.	32	32	/	100	32	32	/	100	32	32	/	100
Музичко обр.	32	32	/	100	32	32	/	100	32	32	/	100
Природни Н.	64	64	/	100	64	64	/	100	64	64	/	100
Општество	32	32	/	100	32	32	/	100	32	32	/	100
Физичко обр.	96	96	/	100	96	96	/	100	96	96	/	100
Изборен предмет	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Слободен изборен предмет	64	64	/	100	64	64	/	100	64	64	/	100
Вкупно	704	704	/	100	704	704	/	100	7047	704	/	100



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Второ одделение-2 паралелки

Паралелки	II а				II б			
	План	Реал	Нер	%	План	Реал	Нер	%
Македонски	192	192	/	100	192	192	/	100
Математика	159	159	/	100	159	159	/	100
Англиски ј.	96	96	/	100	96	96	/	100
Ликовно обр.	64	64	/	100	64	64	/	100
Музичко обр.	64	64	/	100	64	64	/	100
Природни Н.	64	64	/	100	64	64	/	100
Општество	32	32	/	100	32	32	/	100
Физичко обр.	96	96	/	100	96	96	/	100
Одд. час	32	32	/	100	32	32	/	100
Вкупно	799	799	/	100	799	799	/	100

Трето одделение -2 паралелки

Паралелки	III а				III б			
	План	Реал	Нер	%	План	Реал	Нер	%
Македонски	192	192	/	100	192	192	/	100
Математика	159	159	/	100	159	159	/	100
Англиски ј.	96	96	/	100	96	96	/	100
Ликовно обр.	64	64	/	100	64	64	/	100
Музичко обр.	64	64	/	100	64	64	/	100
Природни Н.	64	64	/	100	64	64	/	100
Работа со комп	64	64	/	100	64	64	/	100
Општество	32	32	/	100	32	32	/	100
Физичко обр.	96	96	/	100	96	96	/	100
Одд. Час	32	32	/	100	32	32	/	100
Вкупно	863	863	/	100	863	863	/	100



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Четврто одделение -2 паралелки

Паралелки	IV а				IV б			
	План	Реал	Нер	%	План	Реал	Нер	%
Македонски	159	159	/	100	159	159	/	100
Математика	159	159	/	100	159	159	/	100
Англиски ј.	96	96	/	100	96	96	/	100
Ликовно обр.	32	32	/	100	32	32	/	100
Музичко обр.	32	32	/	100	32	32	/	100
Природни Н.	64	64	/	100	64	64	/	100
Техничко обр.и информатика	32	32	/	100	32	32	/	100
Историја и Општество	64	64	/	100	64	64	/	100
Физичко обр.	96	96	/	100	96	96	/	100
Одд. Час	32	32	/	100	32	32	/	100
Изборен предмет								
Градење на интерперсонални односи-прво полугодие	32	32	/	100	32	32	/	100
Цртање/сликање/вајарство-второ полугодие	32	32	/	100	32	32	/	100
Вкупно	798	798	/	100	798	798	/	100



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Петто одделение -2 паралелки

Паралелки	V а				V б			
	План	Реал	Нер	%	План	Реал	Нер	%
Македонски	159	159	/	100	159	159	/	100
Математика	159	159	/	100	159	159	/	100
Англиски ј.	96	96	/	100	96	96	/	100
Ликовно обр.	64	64	/	100	64	64	/	100
Музичко обр.	64	64	/	100	64	64	/	100
Природни Н.	64	64	/	100	64	64	/	100
Техничко обр	64	64	/	100	64	64	/	100
Работа со комп.	64	64	/	100	64	64	/	100
Општество	64	64	/	100	64	64	/	100
Физичко обр.	96	96	/	100	96	96	/	100
Одд. Час	32	32	/	100	32	32	/	100
Изборен предмет								
Творештво	32	32	/	100	32	32	/	100
Вкупно	960	960	/	100	960	960	/	100

Шесто одделение -3 паралелки

Паралелки	VI а				VI б				VI в			
	План	Реал	Нер	%	План	Реал	Нер	%	План	Реал	Нер	%
Македонски	128	128	/	100	128	128	/	100	128	128	/	100
Математика	159	159	/	100	159	159	/	100	159	159	/	100
Англиски ј.	96	96	/	100	96	96	/	100	96	96	/	100
Германски ј.	64	64	/	100	64	64	/	100	64	64	/	100
Ликовно обр.	32	32	/	100	32	32	/	100	32	32	/	100
Музичко обр.	32	32	/	100	32	32	/	100	32	32	/	100
Техничко обр.	32	32	/	100	32	32	/	100	32	32	/	100
Информатика	64	64	/	100	64	64	/	100	64	64	/	100
Географија	64	64	/	100	64	64	/	100	64	64	/	100
Историја	64	64	/	100	64	64	/	100	64	64	/	100



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Природни науки	64	64	/	100	64	64	/	100	64	64	/	100
Физичко обр.	96	96	/	100	96	96	/	100	96	96	/	100
Одд. час	32	32	/	100	32	32	/	100	32	32	/	100
Изборен предмет-												
Етика на религии	64	64	/	100	64	64	/	100	64	64	/	100
Вкупно	991	991	/	100	991	991	/	100	991	991	/	100

Седмо одделение - 3 паралелки

Паралелки	VII а				VII б				VII в			
	План	Реал	Нер	%	План	Реал	Нер	%	План	Реал	Нер	%
Македонски	128	128	/	100	128	128	/	100	128	128	/	100
Математика	128	128	/	100	128	128	/	100	128	128	/	100
Англиски ј.	96	96	/	100	96	96	/	100	96	96	/	100
Германски ј.	64	64	/	100	64	64	/	100	64	64	/	100
Ликовно обр.	32	32	/	100	32	32	/	100	32	32	/	100
Музичко обр.	32	32	/	100	32	32	/	100	32	32	/	100
Информатика	32	32	/	100	32	32	/	100	32	32	/	100
Географија	64	64	/	100	64	64	/	100	64	64	/	100
Историја	64	64	/	100	64	64	/	100	64	64	/	100
Етика	32	32	/	100	32	32	/	100	32	32	/	100
Биологија	64	64	/	100	64	64	/	100	64	64	/	100
Физичко обр.	96	96	/	100	96	96	/	100	96	96	/	100
Одд. Час	32	32	/	100	32	32	/	100	32	32	/	100
Изборен предмет												
Вештини за живеење	64	64	/	100	64	64	/	100	64	64	/	/
Проекти од музичка уметност	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	100
Вкупно	928	928	/	100	928	928	/	100	928	928	/	100



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Осмо одделение -3 паралелки

Паралелки	VIII а				VIII б				VIII в			
	План	Реал	Нер	%	План	Реал	Нер	%	План	Реал	Нер	%
Македонски	128	128	/	100	128	128	/	100	128	128	/	100
Математика	128	128	/	100	128	128	/	100	128	128	/	100
Англиски ј.	96	96	/	100	96	96	/	100	96	96	/	100
Германски ј.	64	64	/	100	64	64	/	100	64	64	/	100
Ликовно обр.	32	32	/	100	32	32	/	100	32	32	/	100
Музичко обр.	32	32	/	100	32	32	/	100	32	32	/	100
Географија	64	64	/	100	64	64	/	100	64	64	/	100
Историја	64	64	/	100	64	64	/	100	64	64	/	100
Граѓанско обр.	32	32	/	100	32	32	/	100	32	32	/	100
Биологија	64	64	/	100	64	64	/	100	64	64	/	100
Физика	64	64	/	100	64	64	/	100	64	64	/	100
Хемија	64	64	/	100	64	64	/	100	64	64	/	100
Физичко обр.	96	96	/	100	96	96	/	100	96	96	/	100
Одд. час	32	32	/	100	32	32	/	100	32	32	/	100
Изборен предмет												
Техничко образование	64	64	/	100	64	64	/	/	64	64	/	100
Вкупно	1024	1024	/	100	1024	1024	/	100	1024	1024	/	100



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Деветто одделение – 3 паралелки

Паралелки Предмети	IX а				IX б				IX в			
	План	Реал	Нер	%	План	Реал	Нер	%	План	Реал	Нер	%
Македонски	128	128	/	100	128	128	/	100	128	128	/	100
Математика	128	128	/	100	128	128	/	100	128	128	/	100
Англиски ј.	96	96	/	100	96	96	/	100	96	96	/	100
Германски ј.	64	64	/	100	64	64	/	100	64	64	/	100
Ликовно обр.	32	32	/	100	32	32	/	100	32	32	/	100
Музичко обр.	32	32	/	100	32	32	/	100	32	32	/	100
Географија	64	64	/	100	64	64	/	100	64	64	/	100
Историја	64	64	/	100	64	64	/	100	64	64	/	100
Граѓанско о.	32	32	/	100	32	32	/	100	32	32	/	100
Биологија	64	64	/	100	64	64	/	100	64	64	/	100
Физика	64	64	/	100	64	64	/	100	64	64	/	100
Хемија	64	64	/	100	64	64	/	100	64	64	/	100
Иновации	32	32	/	100	32	32	/	100	32	32	/	100
Физичко обр.	96	96	/	100	96	96	/	100	96	96	/	100
Одд. Час	32	32	/	100	32	32	/	100	32	32	/	100
Изборен предмет												
Проекти од спорт	64	64	/	/	64	64	/	/	64	64	/	100
Вкупно	1056	1056	/	100	1056	1056	/	100	1056	1056	/	100



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

8.10 Изборна настава

Во зависност од интересите, учениците преку анкета избираа и изучуваа изборни предмети, со кои ги наградуваат, продлабочуваат и систематизираат знаењата од одредени подрачја и ги поттикнуваат интересите на учениците за професиите. За запознавање со програмите на изборните предмети во месец мај во учебната 2020/2021 година беше спроведено анкетање на учениците од IV - IX одделение преку средствата за електронска комуникација.

Училиштето на учениците во иста паралелка им понудуваше три изборни предмети. Учениците и нивните родители избираа еден предмет .

Во учебната 2021/22 година во училиштето се изучуваа следните изборни предмети по одделенија:

Изборен предмет	Наставник	Одделенија	Вкупно часови
Проекти од музичка уметност	Наташа Митрова	VII в	2
Вештини за живеење	Иван Димовски	VII а,б	4
Техничко образование	Иван Димовски	VIII а,б,в	6
Изборен спорт	Горан Ѓорѓиевски	IX а	2
Изборен спорт	Ирена Попова	IX б	2
Изборен спорт	Јане Боровски	IX в	2
Етика на религии	Ружа Стојковиќ	VI а,б,в	6
Творештво	Габриела Апостолска	Vа	1
	Диана Маркоски	Vб	1



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

8.11 Дополнителна настава

Во учебната 2021/2022 година, дополнителна настава се организираше за учениците кои имаа потреба од дополнителна поддршка за определени наставни предмети за да ги постигнат очекуваните резултати, односно на барање на ученик, негов родител/старател или по проценка на наставникот.

Наставниците ја планираа и реализираа дополнителната настава согласно потребите на учениците. За потребата од посета на ученикот на дополнителна настава одделенскиот, односно предметниот наставник водеше евиденција и го известуваше родителот/старателот на детето во рок од три дена од констатирањето на потребата.

Училиштето на почетокот на учебната година изготви распоред за дополнителна настава за секој наставен предмет и истиот е објавен на огласна табла и на својата интернет страница.

Дополнителната настава по правило се организираше во учебната 2021/2022 година паралелно со редовната настава по редовните часови.

Реализацијата на дополнителната настава се евидентираше во Е-дневникот.



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Реализација на дополнителна настава во одделенска настава

Одд.	Име и презиме	Наставен предмет	Бројна часови	Број на ученици
2А	Билјана Денкова	Македонски јазик	16	7
	Маја Петреска	Математика	16	7
2Б	Викторија Николовска	Македонски јазик	16	7
	Сања Марџановска	Математика	16	7
3А	Славица Силјановска	Македонски јазик	12	15
	Валентина Зафировска	Математика	10	13
		Природни науки	10	11
3Б	Сузана Стојановска	Македонски јазик	16	10
	Весна Морайтова	Математика	16	10
4А	Гордана Богоевска	Македонски јазик	16	10
	Виолета Лесанска	Математика	16	10
4Б	Гордана Јаневска	Македонски јазик	12	5
	Катерина Вукашиноски	Математика	12	6



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

		Историја	4	3
		ТО	4	2
5А	Габриела Апостолска	Македонски јазик	16	7
		Математика	16	7
5Б	Диана Маркоски	Македонски јазик	16	7
		Математика	16	7



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Koco Racin

Реализација на дополнителна настава во предметна настава

Ред. бр.	Име и презиме на наставникот	Наставен предмет	Бр. на часови	Број на ученици
1	Менка Трепалковска	Македонски јазик	32	5
2	Славица Мирчевска	Македонски јазик	32	4
3	Зорица Насевска	Математика	32	5
4	Весна Бојациева	Математика	32	7
5	Цветанка Тасевска	Информатика	32	3
6	Билјана Црвенова	Англиски јазик	32	6
7	Катерина Музелова	Англиски јазик	32	4
8	Иванка Карапеева	Англиски јазик	32	2
9	Катарина Миновска	Германски јазик	32	2
10	Катица М. Христова	Физика Математика	16 16	4 5
11	Јасмина Апостолова	Хемија	32	8
12	Марина Гроздановска	Географија	32	6
13	Ирина Шорева	Биологија	32	8
14	Маргарита И. Павлова	Историја	32	4
15	Снежана Шумковска	Ликовно образование	32	6
16	Наташа Митрова	Музичко образоваие	32	1
17	Бранка Димевска Коцева	Историја	32	4



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

8.12 Додатна настава

Во учебната 2021/2022 година, додатна настава се организираше за учениците кои постигнуваа значителни резултати по одделни наставни предмети. Додатна настава наставникот им ја понудуваше на учениците, а учениците одлучуваа дали ќе ја посетуваат додатната настава.

Училиштето на почетокот на учебната година изготви распоред за додатна настава за секој наставен предмет и истиот е објавен на огласна табла и на својата интернет страница.

Реализација на додатна настава во одделенска настава

Одд.	Име и презиме	Наставен предмет	Бројна часови	Број на ученици
2А	Билјана Денкова	Македонски јазик	16	15
	Маја Петреска	Математика	16	15
2Б	Викторија Николовска	Македонски јазик	16	15
	Сања Марџановска	Математика	16	15
3А	Славица Силјановска	Македонски јазик	16	11
	Валентина Зафировска	Математика	16	13
3Б	Сузана Стојановска	Македонски јазик	10	10
	Весна Морайтова	Математика	12	10
		Општество	10	10



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

4А	Гордана Богоевска	Македонски јазик	16	10
	Виолета Лесанска	Математика	16	10
4Б	Гордана Јаневска	Македонски јазик	16	7
	Катерина Вукашиноски	Математика	16	9
5А	Габриела Апостолска	Македонски јазик	16	7
		Математика	16	7
5Б	Диана Маркоски	Македонски јазик	16	7
		Математика	16	7



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Koco Racin

Реализација на додатна настава во предметна настава

Ред. бр.	Име и презиме на наставникот	Наставен предмет	Бр. на часови	Број на ученици
1	Менка Трепалковска	Македонски јазик	32	8
2	Славица Мирчевска	Македонски јазик	32	4
3	Зорица Насевска	Математика	32	7
4	Весна Бојациева	Математика	32	8
5	Цветанка Тасевска	Информатика	32	4
6	Билјана Црвенова	Англиски јазик	32	4
7	Катерина Музелова	Англиски јазик	32	4
8	Иванка Карапеева	Англиски јазик	32	3
9	Катарина Миновска	Германски јазик	32	2
10	Катица М. Христова	Физика	32	12
11	Јасмина Апостолова	Хемија	32	14
12	Марина Гроздановска	Географија	32	6
13	Ирина Шорева	Биологија	32	21
14	Маргарита И. Павлова	Историја	32	4
15	Снежана Шумковска	Ликовно образование	32	6
16	Наташа Митрова	Музичко образоваие	32	3
17	Бранка Димевска Коцева	Историја Граѓанско образование	16 16	3 3



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

8.13 Работа со надарени и талентирани ученици

Акцентот во Програмата за работа со талентирани и надарени ученици е ставен врз методите и формите на работа кои се бидат флексибилни и се насочени кон оспособување за самостојно учење и користење информации, развивање на способностите, формирање на умења и постапки за доаѓање до нови знаења и решенија.

Работата во училиштето ја насочивме кон развивање на духот на кооперација и екипирање на надарените и талентирани ученици преку следниве форми:

- индивидуализација во наставата со учениците
- групна настава за учениците со приближно исти способности
- проектни активности
- слободни ученички активности
- организирање натпревари, конкурси и истражувачки активности
- организирање креативни работилници

Реализирани задачи во работата со надарени и талентирани ученици

Реализирани задачи:	Активности	Реализатори	Постигнати резултати
1. Креирање политика за работа со надарени и талентирани ученици	-Изготвување на програма и акционен план	Тимот за работа со надарени и талентирани ученици	Зголемена поддршка на напредокот на надарени и талентирани ученици
2. Стручно усовршување на наставниците	Информирање и запознавање на наставниците со надареноста и талентираноста Разговори со одд. наставници, раководители, предметните наставници и родители Примена на инструменти за идентификација	Тимот за работа со надарени и талентирани ученици	Подобрени компетенции кај наставниците да ги препознае и мотивира индивидуален развој кај талентираните и надарените ученици, како и да го подржи нивниот развој



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

3. Планирање на работата со надарени и талентирани ученици	Советодавно-консултативна работа со ученици, родители и наставници Изготвување на индивидуални образовни програми за работа со надарени и талентирани ученици во наставните и воннаставните активности	Тимот за работа со надарени и талентирани ученици и наставници	Подобрен пристап во работата со надарени и талентирани ученици
4. Квалитетна реализација на индивидуалните програми за работа со надарени и талентирани ученици	Примена на методи и форми на работа кои се флексибилни и се насочени кон оспособување за самостојно учење и користење информации, развивање на способностите, умеења и постапки за доаѓање до нови знаења и решенија	Тимот за работа со надарени и талентирани ученици и наставници	Овозможен индивидуален напредок кај учениците во согласност со надареноста или талентираноста
5.Подобрување на социоемоционалниот статус на надарените и талентираните ученици	Советодавно-консултативна работа со ученици, родители и наставници	Тимот за работа со надарени и талентирани ученици и наставници	Развивање на позитивен став кај учениците кон надарените и талентираните ученици
6.Следење на индивидуалните постигања на овие ученици	Следење на реализацијата на индивидуалните програми за работа со надарени и талентирани ученици	Тимот за работа со надарени и талентирани ученици	Подобрување на работата на наставниците со надарените и талентираните ученици, кои ќе се презентираат пред наставнички совет и советот на родители



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

8.14 Работа со ученици со посебни образовни потреби

Во учебната 2021/2022 година во училиштето учат вкупно 8 ученици со посебни образовни потреби, за кои е издаден наод и мислење од надлежна институција.

За работа со овие ученици, во училиштето има формирано училишен инклузивен тим составен од седум члена, со Одлука, заведен со број 03-849/1 од 30.09.2019 година.

Членови во училишниот инклузивен тим се:

1. Гордана Јаневска – ВД директор
2. Габриела Најдова–специјален едукатор и рехабилитатор
3. Верица Костовска – педагог
4. Катица М. Христовска - предметен наставник
5. Бугина. Д. Петрушевска – родител
6. Бранкица Јосифовска - родител

Училишниот инклузивен тим се грижеше за инклузивните политики и практики на ниво на целото училиште и за инклузивните тимови за учениците за кои што ќе се работи по индивидуален образовен план (во натамошниот текст: ИОП) или по модифицирана наставна програма . Училишниот инклузивен тим ги осмислуваше и спроведуваше активностите на ниво на целото училиште и водеше грижа тие да бидат усогласени и применувани во воспитно-образовната работа.

Училишниот инклузивен тим во соработка со родителите/старателите, за седум ученици со посебни образовни потреби изработи индивидуален образовен план за работа со учество на специјален едукатор и рехабилитатор . За еден ученик нема согласност од родителите и не се работи според индивидуална образовна програма.

Училиштето во учебната 2021/2022 година работеше и на откривање и грижа на учениците со емоционални проблеми.



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Реализирани активности со ученици со посебни образовни потреби

Активност	Време	Носител	Очекувани резултати	Одговорно лице
Опсервација и разговори со децата со ПОП	Септември Октомври 2021	Инклузивен тим за ученик	Навремено идентификувани ученици со ПОП	Училишен инклузивен тим
Разговор со родителите на учениците со ПОП	Септември 2021 Јуни 2022	Инклузивен тим за ученик	Поддршка на родителите на учениците со ПОП	Училишен инклузивен тим
Инструктивна работа со наставниците	Септември 2021 Мај 2022	Инклузивен тим за ученик	Навремено и соодветно упатување на наставниците, запознавање со потребите и карактеристиките на учениците со ПОП	Училишен инклузивен тим
Опсервација, следење, разговори	Септември 2021 Мај 2022	Инклузивен тим за ученик	Навремено проценување на способностите на децата со ПОП со цел да се подготви и изработи ИОП	Училишен инклузивен тим
Работилници за обука на наставниците за примена на диференциран пристап	Октомври	Инклузивен тим за ученик	Формирање на соодветни стратегии за учење кај децата со ПОП кои ќе бидат применети на диференциран начин	Училишен инклузивен тим
Следење на адаптацијата, климата во одделението и напредокот на учењето	Септември 2021 Мај 2022	Инклузивен тим за ученик	Размена на искуства и примена на интерактивни методи, пристапи на работа	Училишен инклузивен тим
Ревизија на ИОП	Јануари 2022 Јуни 2022	Инклузивен тим за ученик	Целите кои се планирани со ИОП реално да се остварени	Училишен инклузивен тим



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Согласно ЗОО, за секој ученик со посебни образовни потреби се формираа инклузивни тим за ученик и тоа:

Р.бр.	Член на тимот	Одд.	Изготвен ИОП	
			да	не
1	1. Гордана Јаневска – ВД директор 2. Габриела Најдова–специјален едукатор и рехабилитатор 3. Верица Костовска, педагог 4. Гордана Јаневска, одд. наст. 5. Катерина Вукашиновски, одд. наст. 6. Теодора и Петар Бошковски, родители	IV б	да	/
2	1. Гордана Јаневска – ВД директор 2. Габриела Најдова–специјален едукатор и рехабилитатор 3. Верица Костовска, педагог 4. Габриела Апостолска, одд. наст. 5. Маја и Никола Мизо, родители	Va	да	/
3	1. Гордана Јаневска – ВД директор 2. Габриела Најдова–специјален едукатор и рехабилитатор 3. Верица Костовска, педагог 4. славица Мирчевска, одделенски раководител 4. 6. Себадин Бајрам, старател	VIa	да	/
4	1. Гордана Јаневска – ВД директор 2. Габриела Најдова–специјален едукатор и рехабилитатор 3. Верица Костовска, педагог 4. Зорица Насевска, одделенски раководител 5. Ристе Макашчиев, ментор а старател ЦСР	VI в	да	/
5	1. Гордана Јаневска – ВД директор	VI в	да	/



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

	2. Габриела Најдова–специјален едукатор и рехабилитатор 3. Верица Костовска, педагог 4.Зорица Насевска, одделенски раководител 5. Невенка и Владо Танурови, родители			
6	1. Гордана Јаневска – ВД директор 2. Габриела Најдова–специјален едукатор и рехабилитатор 3.Верица Костовска, педагог 4.Менка Трепалковска, одделенски раководител 5.старател ЦСР	VII в	да	/
7	1. Гордана Јаневска – ВД директор 2. Габриела Најдова–специјален едукатор и рехабилитатор 3. Верица Костовска, педагог 4.Наташа Митрова,одд. раков. 5.Елена и Филип Аларови, родители	VIII б	/	нема
8	1. Гордана Јаневска – ВД директор 2. Габриела Најдова–специјален едукатор и рехабилитатор 3. Верица Костовска, педагог 4. Горан Ѓорѓиевски, одд. раков. 5.Бугина и Гоце Петрушеви, родители	IX а	има	/

8.15 Титорска поддршка на учениците

Во училиштето не е организирана титорска поддршка на учениците од страна на Министерството за образование и наука (согласно член 36 од ЗОО).

8.16 План на образовниот медијатор

Училиштето нема ангажирано образовен медијатор за учениците роми кои потекнуваат од социјално загроени семејства (согласно член 37 од ЗОО).



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

9 Воннаставни активности

При планирањето, организирањето и спроведувањето воннаставни активности во училиштето се има предвид дека нивната основна цел е да овозможат стекнување на знаења, вештини и вредности зацртани со Националните стандарди за основно образование, особено за оние содржини кои не се застапени или не се доволно покриени со наставните активности.

Воннаставните активности се ориентирани на учениците и прилагодени кон индивидуалните потреби на учениците, со цел секој ученик да има можност да ги пронајде и развива своите способности, потенцијали и знаења. Присуството, ангажираноста и напредокот на учениците се евидентираше од страна на одговорниот наставникот.

Видови воннаставни активности		
1. Краткотрајни	2. Подолготрајни	3. Ученичко организирање
Едукативни посети и излети	Секции	Заедница на паралелка
Еднократни работилници	Клубови	Ученички парламент
Акции во училиштето или заедницата	/	/
Проекти	/	/
Гостувања надвор од земјата во рамките на проекти како Еразмос+, збратимени училишта	/	/

9.1 Училишни спортски клубови

Училиштето има формирано училишен спортски клуб „Кочо Рацин Центар- Скопје“. регистриран во Централен Регистар на РСМ со реш. Бр. 30120150006750 од 03.04.2015 година.

Училиштето ги нуди следните училишните спортови: кошарка, фудбал, ракомет и одбојка. Одговорен наставник е Горан Ѓорѓиевски .

Во учебната 2021/2022 година, поради кризната состојба на територијата на Република Северна Македонија, заради заштита на јавното здравје во услови на постоење на пандемија од ковид-19 и заради спречување на негово ширење во зголемен обем, училиштето не зеде учество на општински натпревари и турнири во кошарка, фудбал, ракомет и одбојка , во организација на Општина Центар, Скопје, како и учество на натпревари организирани од други акредитирани спортски здруженија во Р.Македонија.



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

9.2 Секции/ клубови

Во учебната 2021/2022 година работеа следните секции:

Ред. бр.	Назив на слободните ученички активности / секција	Одговорен наставник	Бр. на реализ. часови	Бр. на ученици
1.	Литературна секција	Менка Трепалковска	32	9
2.	Драмско рецитаторска секција	Славица Мирчевска	32	10
3.	Математичка секција	Весна Бојациева	32	10
4.	Математичка секција	Зорица Насевска	32	9
5.	Англиски јазик	Билјана Црвенова	32	4
6.	Англиски јазик	Катерина Музелова	32	4
7.	Германски јазик	Катарина Миновска	32	8
8.	Историска секција	Маргарита И. Павлова	32	10
9.	Географска секција	Марина Гроздановска	32	5
10.	Млади хемичари	Јасмина Апостолова	32	10
11.	Млади физичари	Катица М.Христовска	32	5
12.	Млади биолози	Ирина Шорева	32	12
13.	Ликовна секција	Снежана Шумковска	32	8
14.	Музичка секција	Наташа Митрова	32	10
15.	Хор	Наташа Митрова	96	25
16.	Оркестар	Наташа Митрова	96	15



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

9.3.Акции

Во учебната 2021/2022 година се реализираа следните акции во училиштето и тоа:

Име на акцијата	Активност и место на реализација	Цели на акцијата	Време на реализација	Одговорни лица вклучени во реализација на акцијата	Вклучени одделенија/паралелки
Денот на гладта	Собирање на парични средства во вид на парични средства, во соработка со Црвен крст	Одговорен наставник	11.11.2021	Ирина Шорева, наставник по биологија	Ученици од I–IX одделение
Одбележување на Денот на детето	Сликовито претставување на правата на детето	Подигнување на свеста за правата на децата насекаде во светот	19.11.2021	Бранка Димевска Билјана Цренова Радмила Страшевска Виолета Лесанска	Учениците
Еко есенска акција за чистење на училишниот двор	Отстранување на отпадот во училишниот двор	Подигнување на свеста за чиста средина	20.11.2021	Одделенски раководители од IV –IX одделение и Општина Центар	Ученици од IV –IX одделение
Фандрејзинг активност	Ликовна работилница на тема „Биди човек , поттикни еднаквост,, Изработка на слики со акрилни боици на платно	Собирање на парични средства за опремување на сензорна соба	13-17.12.2021	Верица Костовска Стефани Хацитомова Габриела Апостолска Радмила С.Ристиќ Даринка Петрова Наталија Петрова Марина Гроздановска Снежана Шумковска	Ученици од I –IX одделение



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Одбележување на Патрон празник на училиштето	на Рецитал, на Хор Положување на свежо цвеќе пред бистата на Коста Солев Рацин	Училишен тим	17.12.2021	Училишен тим Ученици Наставници	Ученици од I –IX одделение
Продажен хуманитарен новогодишен базар	Изработка на новогодишни честитки и новогодишни изработки по повод новогодишните празници	Собирање парични средства за ученик од социјално загрозување семејства	29.12.2021	Елена Јордановска Сања Мерџановска Викторија Николовска Ирина Шорева Катарина Миновска	Ученици од I –IX одделение
Разубавување на училишниот двор и училниците	Садење на цвеќе	Развивање и подигнување свеста кај учениците за здрава животна средина и околина	14.03.2022	Јасмина Апостолова Катица М.Христовска	Ученици од V одделение
Училишен хепенинг -продажен базар	Изработка на лични изработки	Собирање парични средства за уредување на училишниот двор	25.05.2022	Радмила С. Ристиќ Наташа Митрова Снежана Шумковска	Ученици од I –IX одделение
Еко пролетна акција за чистење на училишниот двор	Отстранување на отпадот во училишниот двор	Подигнување на свеста за чиста средина	19.03.2022	Одделенски раководители од IV –IX одделение и Општина Центар	Ученици од IV –IX одделение



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

10 Ученичко организирање и учество

Сите ученици во училиштето ја сочинуваат училишната заедница. Тие во училиштето се организираа во заедница на паралелките и ученички парламент. Преку свои претставници учениците учествуваа во работата на Наставничкиот совет, Советот на родители и Училишниот одбор. Правата на учениците ги заштитува и брани ученички правобранител кој се избира од редовите на учениците од VII до IX одделение на интересен јавен повик распишан во училиштето. Интересите и мислењата на учениците ги застапуваше претседателот на ученичкиот парламент кој се избираше од редовите на претседателите на заедниците на паралелките.

Тим за поддршка на ученичко организирање

Име и презиме	Позиција
Гордана Јаневска	ВД Директор
Верица Костовска	Педагог
Марина Гроздановска	Наставник по географија
Наташа Митрова	Наставник по музичко образование

Реализираните активности на ученичкиот парламен дадени се во **прилог 12**

Активности на подмладокот на Црвениот крст

Во Подмладокот на црвен крст членуваат сите ученици од I до IX одделение од училиштето. Едно од основните начела во работата на оваа организација е развивање на хуманоста, солидарноста, помагање на сите луѓе без разлика на расната, верската и етничката припадност.

Реализирани активности	Носител на активноста	Време на реализација
Грижа за хигиената на училниците, ходниците во училиштето и хигиената на училишниот двор	Одделенски наставници и ученици	Континуирано
Грижа за личната хигиена во услови на пандемија со вирусот ковид 19	Одделенски наставници и ученици	Континуирано
Исхрана, лична хигиена и здравствен бенефит од редовните физички активности	Одделенски наставници и ученици	Континуирано
Здрава храна за детство без мана	Одделенски наставници и ученици	01.10.2021
Свечен прием на првачињата во организацијата на Црвениот крст и Црвената полумесечина	Одделенски наставници и ученици	Октомври 2021
Собирни акции за прехранбени продукти (пакувана и конзервирана храна) за социјално загрозени семејства во соработка со Црвен крст Центар	Наставни и ученици	16.10-16.11.2021
Учество во едукативни предавања и практични вежби од врнички едукатори од Црвениот Крст – Центар во делот на стекнување навики за важноста на личната хигиена, заштита на дечињата во време на пандемијата и други области од интерес на дечињата	Општина Центар во соработка со Црвен Крст-скопје Ученици од I одделение	Април-Мај 2022



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Активности на Детската организација

Во учебната 2021/2022 година, Детската организација се грижеше за создавање услови за сигурно и весело детство на нашите ученици. Детската организација се вклучуваше во сите активности кои се организираат во училиштето за одбележување важни историски датуми од нашата и од светската историја, ангажирање на учениците во слободното време, поттикнување на другарството, соработката и солидарноста.

Реден број	Реализирани активности	Носител на активностa	Време на реализација
1	Изработка на Програма за работа на ДО	Одговорни наставници и ученици	IX
2	Одбележување на Првиот училишен ден, Пригодна свечена приредба за првачињата	Одговорни наставници и ученици	01.09.2021
2	РАБОТИЛНИЦА-„Користење на медот од најрана возраст„- организирано од општина Центар	Општина Центар и Одговорни наставници	22.09.2021
3	Прием на првачињата во ПЦК	Одговорни наставници и ученици	05.10.2021
4	Одбележување на Меѓународниот ден на штедењето -31 октомври	Одговорни наставници и ученици	31.10.2021
5	Одбележување на Меѓународниот/ светски ден на детето	Одговорни наставници и ученици	19.11.2021
6	Учество во еко есенска акција на чистење на училишниот двор	Одговорни наставници и ученици	20.11.2021
7	Одбележување на Детска недела и денот на ослободувањето на град Скопје -13 Ноември	Одговорни наставници и ученици	12.11.2021



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

8	Одбележување на Меѓународниот/светски ден на лицата со посебни потреби	Одговорни наставници и ученици	03.12.2021
9	Одбележување на 8 декември Денот на македонскиот просветител Св.Климент Охридски	Одговорни наставници и ученици	07.12.2021
10	Одбележување на Меѓународниот ден на мајчиниот јазик преку ученичка дебата на тема „Мојот јазик, моја слика“	Славица Мирчевска и ученици	21.02.2022
11	Одбележување на Светскиот ден на водата преку презентација/видео со едукативен карактер	Наставници по Природни науки	22.03.2022
12	Одбележување Денот на шегата – 1ви Април	Наставници и ученици	01.04.2022
13	Одбележување на Светскиот ден на книгите за деца во чест на Ханс Кристијан Андерсен	Наставници и ученици	02.04.2022
14	Одбележување на Светскиот ден на свесноста за аутизмот	Наставници и ученици	02.04.2022
15	Одбележување на светскиот ден на здравјето	Наставници и ученици	07.04.2022
16	Активности со садење на садници од јагоди по повод намалување на климатските промени во рамките на Проект на UNICEF	Наставници и ученици од прво А одделение	08.04.2022
17	Одбележување Денот по повод смртта на Гоце Делчев преку ликовно и литературно творење	Наставници и ученици	04.05.2022



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

18	Одбележување Денот на македонскиот јазик	Наставници и ученици	05.05.2022
19	Одбележување Денот на Европа – 9ти Мај	Наставници и ученици	09.05.2022
20	Одбележување на денот на сесловенските просветители и учители Св. Кирил и Методиј – 24 Мај преку поетско читање од детски лични творби	Наставници и ученици	23.05.2022
21	Учество во работилница на тема „Рачни изработки за претставување на држави“	Одделенски наставници во прво одделение	26.05.2022
22	Посета на училишната библиотека	Одделенски наставници во прво одделение	26.05.2022
23	Организирање на работилница на тема „Ова е само наше Скопје“	Одделенски наставник –Габриела апостолска и ученици од Va одделение	07.06.2022
24	Свечени приредби по повод завршувањето на учебната година	Одделенски наставници	09.06.2022



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

11. Вонучилишни активности

11.1 Екскурзии, излети и настава во природа

Врз основа на годишната програма за работа на училиштето се изготвија Програми за екскурзии, излети и други вонучилишни активности за учениците во основното училиште. Училишниот одбор со одлука формираше посебен стручен тим за подготовка на Програмите за екскурзии, излети и други вонучилишни активности.

Стручниот тим го сочинуваат следните членови: Гордана Јаневска- ВД директор, Јасмина Апостолова, Маргарита И. Павлова, Диана Марковски, Сузана Стојановска, Горан Ѓорѓиевски, Билјана Црвенска и Марина Гроздановска.

Во учебната 2021/2022 година, поради состојбата со пандемијата со вирусот Ковид 19 на територијата на Република Северна Македонија и заради заштита на здравје на учениците и спречување на негово ширење во зголемен обем, училиштето не ги реализира планираните екскурзии и излети.



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

11.2 Податоците за учениците од основното училиште вклучени во вонучилишни активности надвор од училиштето

Број на ученици од нашето училиште вклучени во вонучилишни активности надвор од училиштето се прикажани во табелата:

Вонучилишни активности	Број на ученици	Паралелки
Основно музичко училиште	8	V, VI, VII, VIII, IX
Балетско училиште	3	VII, VIII, IX
Кошаркарски клуб	25	Од I до X
Спортска академија	/	/
Училиште за танц	7	Од IV до IX

12. Натпревари за учениците

Натпреварите се организираат со цел учениците да го развијат натпреварувачкиот дух, да се развие стремеж за постигнување повисоки вредности во културата, уметноста и спортот.

Преку нив се развива и се продлабочува интересот на учениците и се воспоставува активен однос кон наставата, се прошируваат програмските основи, се продлабочуваат и се збогатуваат знаењата.

Учениците за натпревар се подготвуваат на додатна настава и преку учеството во слободните ученички активности. Наставниците им даваат помош на учениците при изборот на литература и проверка на нивните знаења.



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“, Општина Центар- Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Во учебната 2021/2022 година, училиштето зеде учество на следните натпревари организирани од Општина Центар и од акредитирани здруженија во Република Северна Македонија.

Училиштето зеде учество на следните натпревари-конкурси:

Содржина	Време на реализација	Реализатори на активности	Ученик	Одд.	Награда
Граѓанско на дело „Од идеја до позитивна промена“	26.10.2021	МЦГО УСАИД United States European Command	Павле Милошевски Михаил Герасимовски Јована Филиповска	IX а IX в IX б	Пофалница Пофалница Пофалница
Учество на оглас за доделување на стипендии на талентирани ученици од областа на науките од општинските основни училишта на подрачјето општина Центар за учебната 2021/2022 година	19.11.2021	Општина Центар	Ива Глобочки Исак Љубенски Горјан Календар Ангела Стефановска	IXв IXа IXв IXв VIIIб	Стипендија
Учество на оглас за доделување на стипендии на талентирани ученици од областа на културата од општинските основни училишта на подрачјето на општина Центар за учебната 2021/2022 година	19.11.2021	Општина Центар Менка Трепалковска Славица Мирчевска	Михаела Костовска Теона Карамитре Јована филиповска Јана Негревска Бисера Филиповска Теодор Трајковски	IXа IXб IXб VIIIб VIб VIб	Стипендија
Учество на оглас за доделување на стипендија на талентирани ученици од областа на спортот од општинските основни училишта на подрачјето на општина Центар за	19.11.2021	Општина Центар	Неда Илиева Георг Фармакоски Марко Татули Ангела Ѓуровска	IXв IXв VIа VII б	Стипендија



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“, Општина Центар- Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

учебната 2021/2022 година					
Учество на оглас за доделување на стипендија на ученик од семејства во социјален ризик од општинските основни училишта на подрачјето на општина Центар за учебната 2021/2022 година	11.11.2021	Општина Центар	Лука Боцевски	VIв	Стипендија
Ученичка квизотека –сите кругови и финале	31.05.2022	Пионерски дом Карпош	Исак Љубенски Ема Бојациеска Никола Мишоски Васко Чоланчевски	IXа IXа IXа IXв	Второ место
Учество на конкурс за литературни творби и ликовни творби на тема „Културното наследство е најголемо богатство,,		Здружение за инлузија, креативност и иницијатива-Интеракција плус Катерина Вукашиновски Јуле К. Манче	Ана Велјановска	V б	Награда
Учество на конкурс по повод 110 годишнината од раѓањето на Коле Неделковски и 21 Март – светскиот ден на поезијата	Март 2022	Општина Центар Славица Мирчевска	Јана Негревска Јована Алексовска	VIIIб VIIIб	Награда Пофалница
Учество на конкурс по повод Литературен конкурс по повод 150 години од раѓањето на Гоце Делчев	Април 2022	Општина Центар Славица Мирчевска	Јана Негревска Катја Димова	VIIIб VIIа	Прво Учество
Учество на Регионален натпревар - Литературен конкурс Еко за ехо	Април, 2022	СПУ „Алгоритам“ Славица Мирчевска	Јована Галева	VIIIб	Учество



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“, Општина Центар- Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Учество на Државен натпревар - Литературен конкурс по повод 150 години од раѓањето на Гоце Делчев	Април, 2022	Институт за национална историја Славица Мирчевска	Јана Негревска	VIIIб	Учество
Учество на Литературен конкурс Детски лирски треперења	Април, 2022	Сојуз за грижи и воспитување на децата на Македонија Славица Мирчевска	Катја Димова Андреа Атанасоска	VIIа VIб	Учество Учество
Учество на Литературен конкурс Пролет на сребрените соништа 2022	Април, 2022	Сојуз за грижи и воспитување на децата на Македонија Славица Мирчевска	Андреа Атанасоска	VIб	Учество
Училишен натпревар по англиски јазик IX одделение	06.12. 2021	Билјана Црвенова	Ема Бојаџиеска Неда Илиева	IXа IXв	I I
Учество на општински натпревар по англиски јазик V-IX одделение	19.04.2022	Катерина Музелова Билјана Црвенова Иванка Карапеева	Ема Бојаџиеска Анастасија Трајкоска Невена Цветковска Неда Илиева Јана Алексова Андрија Петровиќ Мила Поповска Хана Марковска Гала Новотни Ника Михаловска	IXа VIв VIIIб IXв VIIб VIIв VIа VIIIб Va Va	I I I II II II II II III III
Учество на регионален натпревар по англиски јазик V-IX одделение	07.05.2022	Катерина Музелова Билјана Црвенова Иванка Карапеева	Андрија Петровиќ Јана Алексова Неда Илиева Хана Марковска	VIIв VIIа IXв VIIIб	I II II II



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“, Општина Центар- Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

			Невена Цветковска Гала Новотни Ника Михаловска Анастасија Траќјовска Ема Бојаџиевска	VIIIб Va Va VIв IXа	II II II II III
Учество на државен натпревар по англиски јазик V-IX одделение	28.05.2022	Катерина Музелова Билјана Црвенцова Иванка Карапеева	Хана Марковска	VIIIб	IV
Учество на регионален натпревар по германски јазик VI-IX одделение	02.04.2022	Mazedonischer Deutschlehrerverband - Здружение на наставници по германски јазик Катарина Миновска	Павле Милошевски Фросина Марковска Ефтим Ефтимов Борис Илкоски Ивана Димеска Соња Музелова Јована Алексовска Јана Негревска Никола Мишоски Горјан Календар	IXа VIIб VIa VIб VIIa VIIв VIIIб VIIIб IXа IXв	I III Пласман за државен натпревар
Учество на државен натпревар по германски јазик VI-IX одделение	11.05.2022	Mazedonischer Deutschlehrerverband - Здружение на наставници по германски јазик Катарина Миновска	Павле Милошевски	IXа	Трета
Учество со лични литературни творби на манифестацијата по повод одбележувањето 100 годишнината од раѓањето на Блаже Коневски	30.12.2021	Општина Центар Славица Мирчевска	Јована Алексовска Невена Цветковска Јана Негревска	VIIIб VIIIб VIIIб	Наградени Пофалница Пофалница
Учество на конкурс по повод 110 годишнината од раѓањето на Коле Неделковски и 21 Март-, Светскиот	18.03.2022	Општина Центар Славица Мирчевска	Јана Негревска	VIIIб	Награда



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“, Општина Центар- Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

ден на поезијата					
Учество на општински натпревар по математика на платформата Microsoft Teams	19.02.2022	Сојуз на математичари на Македонија Зорица Насевска Весна Бојациева	Валентино Атанасоски Адријан Арменски Магдалена Гиевска Ања Колевска Симон Дранго Калина Грашковска Теодор Трајковски Иван Смилевски	VI в VIIа VIIв VI б VI в VI а VI б VI б VIIа	I I I II II III III Учество на регионален
Учество на регионален натпревар по математика на платформата Microsoft Teams	26.03.2022	Сојуз на математичари на Македонија Зорица Насевска Весна Бојациева	Горјан Календар Ѓорѓи Трајковски Калина Грашковска Теодор Трајковски Ања Колевска Валентино Атанасоски Адријан Арменски Ангела Стефановска Анастасија Трајковска	IXв VIIIб VIа VIб VIб VIв VIIа VIIIб VIв	I I I I I II II III
Учество на државен натпревар по математика на платформата Microsoft Teams	14.05.2022	Сојуз на математичари на Македонија Зорица Насевска Весна Бојациева	Валентино Атанасоски Калина Грашковска Адријан Арменски Анастасија Трајковска	VIв VIа VIIа VIв	I I III III
Учество на дополнително тестирање за избор на државен првак за шесто одделение	07.06.2022	Сојуз на математичари на Македонија Зорица Насевска	Валентино Атанасоски	VIв	Прва награда



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“, Општина Центар- Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Учество на општински натпревар по биологија	09.02.2022	Македонско биолошко друштво Ирина Шорева	Јаков Георгиевски Фросина Марковска Катја Календар Исак Љубенски Ива Глобочки Деа Авдиу Ева Трајовска Јована Алексовска Никола Ѓурчилов Филип Ристовски Макариј Силјановски Матеј Николовски Соња Музелова Верица Христовска Нина Аневска Јана Јанкуловска Јована Петерска Михаил Гераимовски	VIIa VIIб VIIв IXa IXв IXa VIIIв VIIIб VIIIб IXa IXб IXб VIIв VIIб VIIIб VIIIв VIIIв IXб	Прва Прва Прва Прва Прва Прва Прва Втора Втора Втора Втора Втора Втора Трета Трета Трета Трета Пофалница Пофалница Пофалница Пофалница
Учество на регионален натпревар по биологија преку платформата ClassMarker	09.04.2022	Македонско биолошко друштво Ирина Шорева	Фросина Марковска Катја Календар Макариј Силјановски Ива Глобочки Исак Љубенски Катја Календар Макариј Силјановски Јаков Георгиевски Јована Алексовска Никола Ѓурчилов Филип Ристовски Деа Авдиу	VIIб VIIa VIIa IXв IXa VIIб VIIв VIIa VIIIб VIIIб IXa IXa	Прва Втора Втора Втора Втора Втора Втора Трета Трета Трета Трета Трета



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“, Општина Центар- Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

			Матеј Николовски Соња Музелова	IXб VIIв	Трета Пофалница
Учество на државен натпревар по биологија	29.05.2022	Македонско биолошко друштво Ирина Шорева	Ива Глобочки Исак Љубенски Фросина Марковска Катја Календар	IXв IXа VIIб VIIв	Прва Втора Втора?? Пофалница
Учество на општински натпревар по природни науки	11.02.2022	Јасмина Апостолова Ирина Шорева Природно Математички Факултет	Ања Колевска Симон Дранго Војдан Стаменковски Дилан Мејсон Валентино Атаноски Калина Грашковска Миа Цониќ Искра Димитровска	VIб VIб VIа VIб VIв VIа VIв V	Прва Прва Прва Втора Втора Втора Трета Пофалница
Учество на регионален натпревар по природни науки	02.04.2022	Јасмина Апостолова Ирина Шорева Природно Математички Факултет	Симон Дранго Ања Колевска	VIб VIб	Втора Трета
Учество на државен натпревар по природни науки	27.05.2022	Јасмина Апостолова Ирина Шорева Природно Математички Факултет	Валентино Атаноски Симон Дранго	VIв VIб	Прво Второ
Учество на државен натпревар по природни науки преку платформата ClassMarker	27.05.2022	Јасмина Апостолова Ирина Шорева Природно Математички Факултет	Валентино Атаноски Симон Дранго	VIв VIб	Прво Второ
Учество на општински натпревар по физика	11.02.2022	Друштво на физичари (ДФРМ) Катица М.Христовска	Горјан Календар Никола Мишовски Матеј Николовски	IXв IXа IXб	Прво Трето Пофалница



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“, Општина Центар- Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Учество на регионален натпревар по физика	02.04.2022	Друштво на физичари (ДФРМ Катица М.Христовска	Горјан Календар	IXв	Трето
Учество на државен натпревар по физика	04.06.2022	Друштво на физичари (ДФРМ Катица М.Христовска	Горјан Календар	IXв	Втора награда
Учество на државен натпревар по хемија	27.05.2022	Јасмина Апостолова Сојуз на хемичари и технолози на Македонија	Ива Глобочки Васко Чоланчевски	Iхв Iхв	Прво Прво
Учество на општински натпревар по географија	26.03.2022	Здружение на професори по географија на Македонија Марина Гроздановска	Валентино Атанасоски Фросина Марковска Јована Алексовска Ања Колевска Ефтим Ефтимов Невена Цветкова	VIв VIIб VIIIб VI б VI а VIIIб	Прво Прво Второ Пофалница и пласман на регионален натпревар
Учество на регионален натпревар по географија	21.05.2022	Здружение на професори по географија на Македонија Марина Гроздановска	Валентино Атанасоски Ања Колевска Ефтим Ефтимов Јована Алексовска Фросина Марковска	VIв VI б VI а VIIIб VIIб	Второ Пофалница Пофалница Пофалница Пофалница
Учество на државен натпревар по географија	04.06.2022	Здружение на професори по географија на Македонија	Валентино Атанасоски	VIв	Второ место



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“, Општина Центар- Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

		Марина Гроздановска			
Учество на општински натпревари во кошарка/машки во лига Центар 2021/2022	09.02 – 02.03.2022	Општина Центар Горан Ѓорѓиевски	Екипен пласман	VI-IX	Учество
Учество на општински натпревари во ракомет/машки во лига Центар 2021/2022	09.02 – 02.03.2022	Општина Центар Горан Ѓорѓиевски	Екипен пласман	VI-IX	Учество
Учество на општински натпревари во фудбал/машки во лига Центар 2021/2022	09.02 – 02.03.2022	Општина Центар Горан Ѓорѓиевски	Екипен пласман	VI-IX	Учество
Учество на општински натпревари во одбојка/женски во лига Центар 2021/2022	09.02 – 02.03.2022	Општина Центар Горан Ѓорѓиевски	Екипен пласман	VI-IX	Учество
Учество на државно првенство во скијање за основни и средни училишта	18.02.2022	Федерација на училишни спортови	Лука Јанев Миа Цониќ Дамјан Давидовски Лео Цониќ Теа Јачева	IXб VIв	Прво Прво Второ Второ Трето
Учество на Меѓународен натпревар по пијано	19.02.2022	Golden piano talents	Војдан Стаменковски	VIа	Прва
Учество на меѓународна ликовна изложба за деца и младинци „Флора и фауна – извор на на живото и убавината“	Декември 2021	Детски ликовен центар Снежана Шумковска	Михаил Герасимовски	IXв	Прво
Учество на 50-та Меѓународна детска изложба на ликовни уметности „ЛИДИЦЕ 2022“ на тема „Музеј“		Амбасада на Чешка Република МОН			
Учество на ликовна изложба по повод јубилејот – 50 години од	Април 2022	Општина Центар ЗЕЛС	Тамара Тренчевска	IVб	



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“, Општина Центар- Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

постоењето на ЗЕЛС		Ученик од IV одделение			
Учество на општински натпревар во шах	09.05.2022	Општина Центар Јане Боровски	Георг Фармакоски Алек Николовски Матеј Ниоловски	IXв IXв IXв	Прво Трето Трето

13. Унапредување на мултикултурализмот и меѓуетничка интеграција

Училиштето во 2013 година има склучено партнерство со ООУ „26 јули“, Општина Шуто Оризари- Скопје .

Најголем дел од наставниците во училиштето се обучени и сертифицирани за реализација на проектот за меѓуетничка интеграција во образованието и во содржините во секој наставен предмет имаат планирани МИО активности.

Мултиетничката интеграција претставува приоритет во училиште и во таа насока училиштето презема низа активности преку кои ученикот :

- Ќе се поттикнува на почитување на различните од себе независно од етничката припадност, јазикот, полот, бојата, верата
- Ќе умее да ја почитува и развива сопствената култура и да ги прифаќа вредностите на другите култури
- Ќе придонесува за сузбивање на дискриминација, стереотипни размислувања и предрасуди

Во учебната 2021/2022 година, се реализираа активности дадени во **прилог 11**.



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“, Општина Центар- Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

14. Проекти што се реализираат во училиштето

Во училиштето во учебната 2021/2022 се реализираат следните проекти:

Ред.бр.	Име на Проектот	Цел	Име и презиме на вклучен наставник/ или стручен сораб.	Потребни средства за реализација	Обезбедени средства
1	Меѓуетничка интеграција во образованието	-Поттикнување на почитување на различните од себе независно од етничката припадност, јазикот, полот, бојата, верата -Почитување и развивање на сопствената култура и да ги прифаќа вредностите на другите култури -Сузбивање на дискриминација, стереотипни размислувања и предрасуди	Билјана Денкова Верица Костовска, Маргарита И.Павлова Менка Трепалковска	Хартија Фломастери Комјутер Принтер Чарт табла Видео бим Друго	Компјутер Принтер Чарт табла Видео бим
2	Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем	-Реализирање на еколошкото образование во воспитно образовниот процес -Подобрување на условите за престој и работа во училиштето -Поттикнување на учениците и вработените да размислуваат и да дејствуваат еколошки	Бранка Димевска Билјана Црвенова	Хамери Фломастери Комјутер Принтер Чарт табла Видео бим Друго	Компјутер Принтер Чарт табла Видео бим



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“, Општина Центар- Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

3	Инклузија на деца со посебни образовни потреби“	<p>-Јакнење на капацитетите на наставниците и членовите на стручните служби за унапредување на работата со учениците со ПОП;</p> <p>-Обезбедување подобри услови за учење преку обезбедување асистивна технологија и дидактички помагала;</p> <p>-Работа со родителите и запознавање со концептот на интеркултурно учење,</p> <p>-Работа со сите ученици за прифаќање на различноста</p> <p>-Активности во Iв,IIа,IIб,IVб и VIIIб Во рамките на проектот</p>	Верица Костовска Стефани Хаџитомова Наталија Петрова Александар Тошевски Габриела Апостолска Радмила Стршевска Валентина Петровска Билјана Црвенова Викторија Кузмановска Катарина Миновска Виолета Лесанска Маргарита И. Павлова Наставници и ученици	Хамери Фломастери Комјутер Принтер Чарт табла Видео бим Друго	Компјутер Принтер Чарт табла Видео бим
4	Проект Еразмус КА101	<p>-Јакнење на капацитетите на наставничкиот и стручен кадар во реализација на наставата на ученици со предизвикувачко однесување,</p> <p>-вклучувајќи врсничко насилство, - ученици со АДХД и</p> <p>-работата со учениците со ПОП</p>	Бранка Димевска Билјана Црвенова Снежана Шумковска	Хамери Фломастери Комјутер Принтер Чат табла Видео бим Друго	Компјутер Принтер Чарт табла Видео бим



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“, Општина Центар- Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Во соработка со Општина Центар во учебната 2021/2022 година се реализираа следните Проекти:

Ред.бр.	Име на Проектот	Цел	Име и презиме на вклучен наставник/ или стручен соработник	Време на реализација
1	Проекција на филмови на тема „Стоп за врсничкото насилство“	-Подигнување на свеста кај младите за борба против врсничкото насилство	Наташа Митрова Група ученици	Септември 2021
2	Работилница за анимиран филм за деца со посебни потреби	-Едукација на деца со посебни потреби за изработка на анимиран филм -Развој на креативноста и вештините на децата и –Насочување на нивниот талент за ваков вид уметност	Стефани Хаџитомова Група ученици	Октомври 2021
3	Одбележување на 100 годишнината од раѓањето на Блаже Коневски	-Работилницата „Дијалог со Коневски“ - Изготвување на поетски творби инспирирана од поезијата на Коневски	Славица Мирчевска Група ученици	Октомври-декември 2021
4	Сите сме исти-Проект за промовирање на инклузивност во културата	-Промоција на инклузивноста во културата како алатка и метод за справување со негативните стереотипи кон децата со посебни потреби. -Подигнување на јавната свест за нивните капацитети, таленти и способности	Стефани Хаџитомова Група ученици	Октомври-декември 2021



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“, Општина Центар- Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

5	Запознавање на културите на помалубројните заедници во Центар	-Запознавањето на културите на учениците кои не опкружуваат и наоѓањето на зеднички нишки, -Развој на мултикултурното општество во кое живееме -Градењето блиски меѓукултурни врски и интеркултурното комуницирање на младите -Зацврстување темелот на транскултурна заедница	Билјана Денкова Наташа Митрова Радмила С. Ристиќ	Септември-декември 2021
6	Музика лаб – Проект на одделение за култура на Општина Центар-Скопје	-Продлабочување на знаењата за музиката и нејзината улога во општеството како и во животот на индивидуалецот -Запознавање со можностите за употребата на технологијата и нејзиното учество во создавањето и практикувањето на оваа уметност -Стекнување на ново индивидуално практично искуство и вештини за употребата на технологијата и можностите за нејзината примена во музиката	Наташа Митрова Ученици од седмо и осмо одделение	Мај 2022



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“, Општина Центар- Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

15. Поддршка на учениците

Во учебната 2021/2022 година, во училиштето поддршката на учениците се реализираше преку следните активности:

Цели	Реализирани ктивности	Реализатор	Време на реализација	Очекувани ефекти
Изготвување програми за работа со талентираниите, надарените, учениците со потешкотии во учењето, учениците со посебни потреби и емоционални потешкотии	Изготвување на план/програма за работа со тие ученици	Училишен тим	Август – Септември 2021	Изготвени програми
Идентификација на талентираниите, надарените и учениците со потешкотии во учењето	Изготвување и примена на инструменти и постапки за идентификација на талентираниите, надарените и учениците со потешкотии во учењето	Наставници	Октомври 2021	Идентификувани ученици
Континуирано поддржување на талентираниите и надарените ученици	Изготвување и реализација програма за работа со надарени и талентирани ученици	Тим за надарени и талентирани ученици	Континуирано	Учество на натпревари и освоени награди и признанија
Континуирано поддржување на учениците со посебни потреби и емоционални потешкотии	Изготвување и реализација на програма за работа со деца со посебни потреби и емоционални потешкотии	Тим за инклузија на деца со посебни потреби и емоционални потешкотии	Континуирано	Подобрување на постигањата, вклучување во животот на паралелката, училиштето и локалната заедница
Континуирано поддржување на учениците преку вклучување во	Реализација на часови за додатна и дополнителна	Предметни наставници родители и учениците	Континуирано	Повисоки постигања на учениците



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“, Општина Центар- Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

додатната и дополнителната настава	настава			
Следење и анализа на постигањата на учениците	Изготвување извештаи и на компаративни анализи	Стручни соработници Тим за постигања на учениците	По завршување на класификационите периоди	Подобрување на постигањата на учениците

15.1 Постигнување на учениците

Училиштето континуирано ги следи постигнувањата на учениците на крајот на секој класификационен период и изготвува споредбени анализи по предмети, паралелки, одделенија, по пол и по етничка припадност.

Училиштето промовира уверување дека постигањата на сите ученици може да се подобрат и организира дополнителна, додатна настава и слободни активности. Во рамките на активностите за подобрување на постигањата на учениците, родителите на учениците кои имаат три и повеќе слаби се повикуваат на советување кај психологот на училиштето. Така, покрај непосредно, учениците и индиректно добиваат совети како поефикасно да учат и поуспешно да го совладаат наставниот материјал.

Табела со успехот на учениците на крај на последните три учебни години

Учебна година	2019/20	2020/21	2021/22
Успех	4,90	4,96	4,92

Оценувањето на учениците во овој период се реализираше преку примена на формативно и сумативно оценување на учениците при реализација на наставата од далечина, исто како и при реализација на наставата со физичко присуство на учениците во училиште.

При реализацијата на наставата од далечина, за вреднување на напредувањето и постигањата на учениците, наставниците



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“, Општина Центар- Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

користеа дигитални техники за формативно и сумативно оценување како што се: игри, квизови, прашања, сложувалки, асоцијации и слично, комјутерски дизајнирани) и активни методи на учење.

На крајот од учебната 2021/2022 година, редовна настава од I-IX одделение, посетуваат вкупно **575 ученици**, од кои **313 се машки**, **262 се женски**, **9** ученици се од згрижувачки дом семејства.

Табеларен преглед

Одд.	Вк.ученици	Машки	Женски	Згр.дом
I - V	288	154	134	/
VI – IX	287	159	128	9
I – IX	575	313	262	9

Согласно Законот за основно образование на крајот од учебната 2021/2022 година, учениците од I до III одделение се оценија описно, додека учениците од IV до IX одделение се оценија со бројчани оценки.

Постигнувања на учениците од I-III одделение

На крајот на учебната 2021/2022 година, во првиот воспитно-образовен период кој ги опфаќа учениците од I – III одделение, учат вкупно **168 ученици**, од кои **90 се машки** и **78 се женски ученици**.

Согласно Законот за основно образование на крајот од учебната 2021/2022 година, учениците од I до III одделение се оценија описно.



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“, Општина Центар- Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Табеларен преглед за постигнатиот успех

Одд.	Вк. Уч.	М	Ж	ЗДС	Ученици со физичко присуств	Ученици од далечина	Описно оценети	Оценети според ИОП
I – а	20	8	12	/	20	/	20	/
I – б	22	10	12	/	21	1	22	/
I – в	19	8	11	/	19	/	19	/
I	61	26	35	/	60	1	61	/
II – а	24	15	9	/	24	/	24	/
II – б	28	14	14	/	28	/	28	/
II	52	29	23	/	52	/	52	/
III – а	25	16	9	/	25	/	25	/
III – б	30	19	11	/	29	1	30	/
III	55	35	20	/	54	1	55	/
I – III	168	90	78	/	166	2	168	/

Постигнувања на учениците од IV-VI одделение

На крајот на учебната 2021/2022 година, во вториот воспитно-образовен период кој ги опфаќа учениците од IV – VI одделение, учат **вкупно 197** ученици, од кои **107 машки и 90 женски**. Од вкупно 197 ученици, 192 следеа настава со физичко присуство, додека 5 ученици следеа настава од далечина.

Согласно Законот за основно образование на крајот од учебната 2021/2022 година, учениците од IV – VI одделение се оценија со бројчани оценки.



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“, Општина Центар- Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Табеларен преглед за постигнатиот успех

Одд.	Вк. Уч.	М	Ж	ЗД С	Ученици со физичко присуств	Ученици од далечина	5	4	3	2	1	Неоценети	Оценети со ИОП	Среден успех
IV – а	32	17	15	/	32	/	32	/	/	/	/	/	/	5,00
IV – б	27	14	13	/	25	2	25	/	/	/	/	2	1	4,63
IV	59	31	28	/	57	2	57	/	/	/	/	2	1	4,81
V – а	30	20	10	/	30	/	30	/	/	/	/	/	1	5,00
V – б	31	13	18	/	31	/	31	/	/	/	/	/	/	5,00
V	61	33	28	/	61	/	61	/	/	/	/	/	1	5,00
VI – а	26	14	12	/	26	/	25	1	/	/	/	/	1	4,93
VI – б	26	15	11	2	26	/	26	/	/	/	/	/	/	4,96
VI – в	25	14	11	1	22	3	24	1	/	/	/	/	2	4,94
VI	77	43	34	3	74	3	75	2	/	/	/	/	3	4,94
IV – VI	197	107	90	3	192	5	193	2	/	/	/	2	5	4,92

Успехот на учениците од IV – VI одделение

Успех	Број на ученици	Процент
Одличен	193	97,96
Многу добар	2	1,02
Добар	/	/
Доволен	/	/
Недоволен	/	/
Неоценет	2	1,02
Вкупно	197	100
Среден успех		4,92



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“, Општина Центар- Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Постигнувања на учениците од VII-IX одделение

На крајот на учебната 2021/2022 година, во третиот воспитно-образовен период кој ги опфаќа учениците од VII – IX одделение, учат вкупно 210 ученици, од кои 116 машки и 94 женски . Од вкупно 210 ученици, 209 ученици следеа настава со физичко присуство, додека 1 ученици следеше настава од далечина.

Согласно Законот за основно образование на крајот од учебната 2021/2022 година, учениците од VII до IX одделение се оценија со бројчани оценки .

Табеларен преглед за постигнатиот успех

Одд.	Вк. Уч.	М	Ж	ЗД С	Ученици со физичко присуств	Уче-ници од дале-чина	5	4	3	2	1	Неоценет	Оценети со ИОП	Среден успех
VII – а	26	16	10	/	26	/	26	/	/	/	/	/	/	4,95
VII – б	22	12	10	1	21	1	21	1	/	/	/	/	/	4,95
VII – в	19	12	7	1	19	/	18	1	/	/	/	/	1	4,96
VII	67	40	27	2	66	1	65	2	/	/	/	/	1	4,95
VIII – а	20	11	9	/	20	/	20		/	/	/	/	/	4,94
VIII – б	27	14	13	1	27	/	26	1	/	/	/	/	/	4,92
VIII – в	13	7	6	/	13	/	13		/	/	/	/	/	4,86
VIII	60	32	28	1	60	/	59	1	/	/	/	/	/	4,91
IX –а	26	13	13	1	26	/	25	/	1	/	/	/	1	4,88
IX-б	26	15	11	1	25	1	23	2	/	/	/	1	/	4,92
IX-в	31	16	15	1	31	/	31		/	/	/		/	4,99
IX	83	44	39	3	82	1	79	2	1	/	/	1	1	4,93
VII- IX	210	116	94	6	208	2	203	5	1	/	/	1	2	4,93



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“, Општина Центар- Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Успех на учениците од VII- IX одделение

Успех	Број на ученици	Процент
Одличен	203	96,66
Многу добар	5	2,38
Добар	1	0,48
Доволен	/	/
Недоволен	/	/
Неоценет	1	0,48
Вкупно	210	100
Среден успех		4,93

Постигнувања на учениците од IV – IX одделение

На крајот од учебната 2021/2022 година, од IV – IX одделение учат вкупно 407 ученици, машки 223 , женски 184. Од вкупниот број 9 ученика се од згрижувачки дом семејства.

Согласно Законот за основно образование, на крајот од учебната 2021/2022 година, учениците од IV – IX одделение се оценија со бројчани оценки. Од вкупно 407 ученици , 404 се со позитивен успех и преминуваат во наредното одделение, додека 2 ученика остануваат во истото одделение, а 1 ученик ќе полага одделенски испит.



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“, Општина Центар- Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Табеларен преглед за постигнатиот успех по одделенија со среден успех

Одд.	Вк.	М	Ж	Дом	Постигања					Неоценети	Среден успех
					5	4	3	2	1		
IV-VI	197	107	90	3	193	2	/	/	/	2	4,92
VII-IX	210	116	94	6	203	5	1	/	/	1	4,93
IV-IX	407	223	184	9	396	7	1	/	/	3	4,92

Табеларен преглед на успехот на учениците од IV – IX одделение

Успех	Број на ученици	Процент
Одличен	396	97,30
Многу добар	7	1,72
Добар	1	0,25
Доволен	/	/
Недоволен	/	/
Неоценет	3	0,73
Вкупно	407	100
Среден успех		4,92



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“, Општина Центар- Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Редовност во наставата

Одделенските раководители и стручните соработници редовно ја следат редовноста на учениците во училиште и за секоја промена навремено го известуваат семејството на ученикот и ги утврдуваат причините за изостаноците. Преку разговор и советувања на учениците и родителите им се укажува на потребата и законската обврска за редовно посетување настава и негативни ефекти од изостаноците врз напредокот на ученикот

Табелатен преглед на редовноста на учениците

Одделение	Вкупно ученици	Оправдани изостаноци	Неоправдани изостаноци	Вкупно
I	61	1492	/	1492
II	52	843	/	843
III	55	1536	/	1536
IV	59	2019	/	2019
V	61	767	/	767
I – V	288	6657	/	6657
VI	77	995	7	1002
VII	67	691	29	720
VIII	60	1443	10	1453
IX	83	3326	143	3469
VI – IX	287	6455	189	6644
I – IX	575	13112	189	13301



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“, Општина Центар- Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Споредбени податоци на изостаноци со претходните учебни години

Одд.	Вкупно изостаноци			Оправдани			неоправдани		
	2019 2020	2020 2021	2021 2022	2019 2020	2020 2021	2021 2022	2019 2020	2020 2021	2021 2022
I - V	7241	1615	6657	7224	1615	6657	17	/	/
VI - IX	10133	942	6644	9933	881	6455	200	61	189
I - IX	17374	2557	13301	17157	2496	13112	217	61	189

Поведение кај учениците

На крајот од учебната 2021 /2022 година, сите ученици со вкупен број од 575 ученика , 572 се со примерно поведење, додека 3 ученика не се оценија во однос на поведението.

15.2 Професионална ориентација на учениците

Во учебната 2021/2021 година, поради кризната состојба на територијата на Република Северна Македонија, заради заштита на јавното здравје во услови на постоење на пандемија од ковид-19 и заради спречување на негово ширење во зголемен обем, учениците од IX-то одделение проследија предавања на следните теми:
занимање.



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“, Општина Центар- Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Реализирана активност	Релизатор	Учесници	Време на реализација
Дигитален саем за средно стручно образование на платформата ZOOM	Шведска агенција за развој и МОН	Ученици од IX одделение	30.11-01.12.2021
Запознавање со структурите и занимањата	Психолог Педагог	Ученици од IX одделение	03.2022
Откривање на интереси и желби на учениците за продолжување на образованието,	Психолог Педагог	Ученици од IX одделение	04.2022
Информирање за условите и критериумите за упис во средно училиште	Психолог Педагог	Ученици од IX одделение	05.2022
Давање помош за правилен избор на струка и занимање	Психолог Педагог	Ученици од IX одделение	05.2022

15.3 Промоција на добросостојба на учениците, заштита од насилство, од злоупотреба и запуштање, спречување дискриминација

Училишниот Тим за превенција од насилство и стручните соработници во училиштето, изготви Програма за работа.

Во учебната 2021/2022 година, во училиштето се реализираа следните активности:



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“, Општина Центар- Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ	СОРАБОТНИЦИ	ВРЕМЕ
Воведување и примена на програма за заштита на децата од насилство, злоставување и негрижа;	Директор Стручни соработници Наставници	IX.2021- VI.2022
Обезбедување на просторот во кој се престојуваат учениците , во и вон училиштето	Директор Стручни соработници Наставници	IX.2021- VI.2022
Унапредување на нивоата на безбедност на физичката средина (двор, пристапи, сала за физичко, спортски терени)	Директор Стручни соработници Наставници	IX.2021- VI.2022
Континуирано следење на случувањата со видео надзор	Тим за заштита на учениците	IX.2021- VI.2022
Обезбедување на ризичните места во одредени периоди од денот и годината	Тим за заштита на учениците	IX.2021- VI.2022
Редослед на постапки во случај на интервенција -процена на нивото на ризик -запирање на насилството -заштитни мерки -информирање на надлежните служби -следење на ефикасноста на превземените мерки	Тим за заштита на учениците	IX.2021- VI.2022



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“, Општина Центар- Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

16 Оценување

16.1 Видови оценување и календар на оценувањето

Оценувањето на учениците се вршеше според критериуми и стандарди утврдени од страна на Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образованието.

Согласно концепцијата за деветгодишно образование учениците се оценуваат описно и нумерички според три периоди:

Учениците кои се опфатени во првиот период I-III одделение се оценија со описни оценки. Со описното оценување се дава приказ на постигањата на учениците по предмети и опис на социјализацијата и развојот на детето.

Учениците кои се опфатени во вториот период IV-VI одделение на крајот од учебната година се оценуваат само со нумерички оценки.

Учениците кои се опфатени во третиот период VII-IX одделение се оценуваат само со нумерички оценки.

На почетокот на учебната година наставниците изготвуваат План за писмено проверување на постигањата на учениците и истиот е евидентиран во дневникот на паралелката. Исто така проверувањата на постигањата на учениците (формативно и сумативно оценување) со однапред утврдена динамика, наставниците ја дефинираат во нивните годишни, тематски и процесни планирања.

Оценувањето на учениците се реализираше преку примена на формативно и сумативно оценување на учениците при реализација на наставата од далечина, исто како и при реализација на наставата со физичко присуство на учениците во училиште. При реализацијата на наставата од далечина, за вреднување на напредувањето и постигањата на учениците, наставниците користеа дигитални техники за формативно и сумативно оценување како што се: игри, квизови, прашања, сложувалки, асоцијации и слично, комјутерски дизајнирани) и активни методи на учење.



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“, Општина Центар- Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

16.2 Тим за следење, анализа и поддршка

Во училиштето е формиран тим за следење, анализа и поддршка на наставниците при изведувањето на процесот на оценувањето како и усогласеноста на оценувањето со предвидените стандарди и критериуми за оценување.

За согледување состојбата во оценувањето во текот на учебната 2021/2022 година во училиштето се реализираа следните активности:

Реализирани активности	Одговорни лица	Време на реализација
Увид во планирање на оценувањето во годишните ,тематските и дневните планирања по предмети и во планирање на тестови и писмени работи	Стручни соработници	Септември 2021
Изработка на план за писмено проверување на учениците, усогласување и почитување на истиот	Одделенски раководители на паралелката и предметни наставници	Октомври 2021
Следење на формативното и сумативното оценување на учениците и учениците со посебни образовни потреби согласно ИОП	Стручни соработници, Училишниот инклузивен тим	Ноември 2021 до Јуни 2022
Анализа на полугодишниот и годишниот успех на учениците Прибирање на податоци за компаративна анализа на успехот и поведението на учениците преку работата на одделенските совети, анализа на планираните програми на стручните активи ,анализа на постигнатите резултати, согледувања и насоки	Стручни соработници Одговорни наставници на активи	Декември 2021 Јуни 2022
Увид во водењето на педагошка евиденција и документација за напредокот на учениците и начинот на информирање на родителите	Директор одделенски раководители	Класификациони периоди
Посета на часови, настава од далечина и увид во начинот на оценување на учениците и календарот за оценување	Директор, Стручни соработници	Во текот на цела учебна година



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“, Општина Центар- Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Стручните соработници изготвија анализи и извештаи за успехот и поведението на учениците по завршување на класификационите периоди, исто така изготвија и споредбени анализи за успехот на учениците по паралелки за 3 години наназад.

При оценувањето се почитуваше транспарентноста, а учениците и родителите редовно беа редовно и навремено информирани за постигањата – оценките на учениците.

16.3 Посети за следење и вреднување на квалитетот на работата на воспитно – образовната работа

За реализација на квалитетна настава, директорот и стручните соработници ги реализираа следните активности:

Активности	Носители на активности	Ресурси	Инструменти	Временска рамка	Очекувани резултати
Креирање на политика за поддршка на планирањето за посета на часови	-директор -стручни соработници	-Анализа на состојбата -Распоред на часови – Стручни материјали -Извештај од посетени часови	- Прашалник за наставниците	Септември	- Увид во реализација на наставата
Следење на реализацијата на наставата преку посета на часови	-директор -стручни соработници	-Следење на планирањата на наставниците -Дневна подготовка на наставниците	-Инструмент за евалуација на часот	Континуирано	-Подобар квалитет при реализација на часовите -Користење современи приоди во наставата



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“, Општина Центар- Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Евалуација	-директор -стручни соработници	-Програми и подготовки на наставниците	- Прашалник за наставниците -Обработка на податоците од увид на часовите – Пополнети инструмент и	Ноември 2021 Јануари 2022 Март 2022 Јуни 2022	-Зголемување квалитетот на наставата
------------	-----------------------------------	--	--	--	--------------------------------------

16.4 Самоевалуација на училиштето

Врз основа на чл. 128 од Законот за основно образование (Сл. весник број 161/19), квалитетот на работата на училиштето се мери преку самоевалуација. Училишната комисија составена од пет члена од редот на наставниците, стручните соработници и родителите, која по предлог на директорот ја формираше училишниот одбор, на крајот од наставната 2019/20 година изврши самоевалуација на работата во училиштето . Врз основа на чл. 129 од Законот за основно образование (Сл. весник број 161/19), на секои две години училиштето врши самоевалуација за сопствената работа и постигањата.

За поголема ефикасност во работењето, се формираа и тимови по подрачја , кои имаа средби и разговори со сите вработени во училиштето. Се изврши проверка на потребната документација и од неа користеше повеќе податоци. Се спроведе анкета со ученици, наставници, родители и директорот. Добиените податоци беа обработени, анализирани и врз нивна основа се донесе следниот извештај.

Училишната комисија изготви и достави Извештај за извршената самоевалуација за 2020 година, со предлог мерки за подобрување работата на училиштето до директорот, Училишниот одбор и основачот на училиштето.



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“, Општина Центар- Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

17 Безбедност во училиштето

Во однос на безбедноста , во училиштето има изготвено:

- ✓ Правилник за заштита од пожари, како една од мерките за заштита од елементарни незгоди, во кој се пропишани мерки за безбедност на учениците во текот на наставата во училишната зграда и училишниот двор.
- ✓ План за заштита и спасување, во кој се пропишани правилата за постапување во случај на елементарни незгоди.
- ✓ План за едукација и заштита на учениците во случај на елементарни незгоди
- ✓ Куќен ред, со одредби во него: за учениците, наставниците, стручните соработници, административниот и раководниот кадар, помошните работници
- ✓ Изготвен Кодекс на однесување за наставниците и стручните соработници, за учениците, за родителите
- ✓ Истакнат рапоредот на дежурства на наставниците на видно место . Со обезбедување на дежурство од страна на наставниците за време на одморите меѓу часовите, се води грижа за безбедноста на учениците
- ✓ План за одржување на наставата во основните и средните училишта во учебната 2021/2022 година
- ✓ Алгоритам за постапување во училиштата во случај на појава на ученик со симптоми, сомнителен/позитивен на Ковид 19
- ✓ Протокол за постапување на основните училишта во РСМ за реализација на воспитно образовниот процес со физичко присуство на учениците во учебната 2021/2022 година.

На 28.10.2021 година , учениците и вработените во училиштето реализираа вежба за заштита и спасување од елементарни непогоди.



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“, Општина Центар- Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

18 Грижа за здравјето

Целта на активностите од ова подрачје е да се оспособуваат учениците за заштита и унапредување на здравјето, преку развивање на свесноста за значењето на психофизичкото здравје на човекот и зголемување на личната и колективна одговорност.

Програмски содржини преку кои се обезбедува грижа за здравјето

- одржување на хигиената во училиштето
- систематски прегледи
- вакцинирање
- едукација за здрава исхрана на учениците

18.1 Хигиена во училиштето

Училиштето водеше грижа за хигиената во училишниот објект . Во текот на првото полугодие д учебната 2021/2022 годината, во училиштето се изврши дезинфекција, дезинсекција и дератизација од страна на Завод за здравствена заштита Скопје.

Поради состојбата со пандемијата со вирусот ковид 19, хигиената во училиштето се одржуваше согласно Протокол за работа за технички персонал. Имено:

- ❖ Училиштето изготви листа на сите површини кои треба редовно да бидат чистени
- ❖ Површините и предметите кои почесто се изложени на допир од страна на учениците и вработените во училиштето, се дезинфицираат на почетокот и на крајот на секоја смена, а најмалку два пати на ден
- ❖ Чистењето на училниците се врши пред почетокот на наставата, за време на одморот кога учениците се во училишниот двор и по завршување на сите училишни активности, со вода и сапун/детергент и со дезинфекциско средство кое делува на вируси според упатство на производителот



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“, Општина Центар- Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

- ❖ Употребата на тоалетите се организира на начин што ќе овозможи присуство на помал број ученици и запазена дистанца (на пример, ако тоалетот е помал, ученикот треба да чека надвор од тоалетот додека излезе ученикот кој е внатре).
- ❖ Тоалетите почесто се чистат со задолжително водење на евиденција за спроведеното чистење и дезинфекција со средство кое делува на вируси според упатство од производителот, алтернативно може да се користи 0,05% натриум хипохлорит (5% белило за домаќинство кое се користи во размер 1:100) или 70% алкохол за дезинфекција на горни површини.
- ❖ Холовите, скалите и останатите заеднички простории се чистат почесто, додека учениците се на настава и по завршувањето на сите училишни активности.
- ❖ Чистењето на физкултурната сала, спортските игралишта и соблекувални и другите помошни простории, се врши веднаш по користењето од страна на секоја група ученици.
- ❖ Просториите задолжително се проветруваат после секој наставен час, најмалку половина час пред пристигнување и по заминувањето на учениците.

18.2 Систематски прегледи

Училиштето навремено ги информираше родителите односно старателите на учениците за спроведување на редовните систематски лекарски прегледи кои се реализираа во просториите на здравствената установа. Во учебната 2021/2022 година во училиштето се реализираа следните систематски прегледи:

Активност	Време на реализација	Реализатор	Извори Ресурси	Очекувани Ефекти
Систематски прегледи на учениците од I одд .	12.10. до 25.10.2021	Ординацијата за превентивна здравствена заштита на училишни деца - поликлиника Бит Пазар	Здравствени картони, Здравствени легитимации	Успешно следење и унапредување на психофизичкиот развој на личноста на училишното дете



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“, Општина Центар- Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

- **Контролни и систематски стоматолошки прегледи:**

Активност	Време на реализација	Реализатор	Извори Ресурси	Очекувани Ефекти
Контролен преглед и употреба на флуориди во превентивни цели на учениците од I одделение	04 – 11.10. 2021	Детска превентивна стоматологија при поликлиника – Идадија	Здравствени картони, Здравствени легитимации Дневници	Успешно следење и унапредување на психофизичкиот развој на личноста на училишното дете Едукација на учениците IV одделение за време на посетата
Контролен преглед и употреба на флуориди во превентивни цели на учениците од IV одделение	01-03.10. 2021	Детска превентивна стоматологија при поликлиника – Идадија	Здравствени картони, Здравствени легитимации Дневници	Успешно следење и унапредување на психофизичкиот развој на личноста на училишното дете Едукација на учениците IV одделение за време на посетата
Превентивни стоматолошки прегледи на учениците од II одделение	03.11. 2021	Детска превентивна стоматологија при поликлиника – Идадија	Здравствени картони, Здравствени легитимации Дневници	Успешно следење и унапредување на психофизичкиот развој на личноста на училишното дете Едукација на учениците II одделение за време на посетата
Стоматолошки систематски прегледи и заевање на трајните заби на учениците од VI одделение	08- 25.02.2022	Детска превентивна стоматологија при поликлиника – Идадија	Здравствени картони, Здравствени легитимации Дневници	Успешно следење и унапредување на психофизичкиот развој на личноста на училишното дете Едукација на учениците од IV одделение за време на посетата



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“, Општина Центар- Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Стоматолошки систематски прегледи и залевање на трајните заби на учениците од V одделение	07 – 10.03. 2022	Детска превентивна стоматологија при Поликлиника – Идадија	Здравствени картони, Здравствени легитимации Дневници	Успешно следење и унапредување на психофизичкиот развој на личноста на училишното дете Едукација на учениците од V одделение за време на посетата
Стоматолошки систематски прегледи и залевање на трајните заби на учениците од IV одделение	04 – 07.04. 2022	Детска превентивна стоматологија при Поликлиника – Идадија	Здравствени картони, Здравствени легитимации Дневници	Успешно следење и унапредување на психофизичкиот развој на личноста на училишното дете Едукација на учениците од IV одделение за време на посетата



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“, Општина Центар- Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

18.3 Вакцинирање

Вакцинирањето на учениците во учебната 2021/2022 година се реализираше согласно календарот за имунизација и вакцинација .

Вакцинирањето се реализираше во соработка со здравствената установа. Училиштето навремено го информираше родителот односно старателот на ученикот за спроведување на вакцинациите кои се реализираа во просториите на здравствената установа. Во учебната 2021/2022 година во училиштето се реализираа следните вакцинации за учениците:

Активност	Време на реализација	Реализатор	Извори Ресурси	Методи и постапки при реализација	Очекувани Ефекти
Вакцинација според календар на имунизација на Министерство за здравство на учениците од IА одд .	12 – 25.10. 2021	Ординацијата за превентивна здравствена заштита на училишни деца - Поликлиника Бит Пазар	Здравствени картони, Здравствени легитимации	MRP-МОРБИЛИ, РУБИОЛА, ПАРОТИТ	Успешно следење и унапредување на психофизичкиот развој на личноста на училишното дете
Вакцинација според календар на имунизација на Министерство за здравство на учениците од IБ одд .	11 – 16.02. 2022	Ординацијата за превентивна здравствена заштита на училишни деца - Поликлиника Бит Пазар	Здравствени картони, Здравствени легитимации	MRP-МОРБИЛИ, РУБИОЛА, ПАРОТИТ	Успешно следење и унапредување на психофизичкиот развој на личноста на училишното дете
Вакцинација според календар на имунизација на Министерство за здравство на учениците од IВ одд .	18.03. 2022	Ординацијата за превентивна здравствена заштита на училишни деца - Поликлиника Бит Пазар	Здравствени картони, Здравствени легитимации	MRP-МОРБИЛИ, РУБИОЛА, ПАРОТИТ	Успешно следење и унапредување на психофизичкиот развој на личноста на училишното дете
Вакцинација според календар на имунизација на Министерство за здравство на учениците од II одд .	18-21.03. 2022	Ординацијата за превентивна здравствена заштита на училишни деца - Поликлиника Бит Пазар	Здравствени картони, Здравствени легитимации	ДТР-ДИФТЕРИЈА,ТЕ ТАНУС, ПЕРТУСИС	Успешно следење и унапредување на психофизичкиот развој на личноста на училишното дете



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“, Општина Центар- Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

18.4 Едукација за здрава исхрана- оброк во училиште

Со цел да се поттикнат и мотивираат учениците за здрав живот, во училиштето водеше кампања за: здрава храна, физички активности, активности во периодот на детството.

Во училиштето се реализираа активности со цел едукација на учениците за здравата исхрана, подигање на свеста, подигање на училишниот активизам, промоција и вклучување на родителите.

Теми на предавање	Одд.	Време на реализација	Реализатори
Превенција и заштита од вирусот Ковид 19	I – IX	Во текот на цела учебна година	Одделенски наставници/раководители
Исхрана, лична хигиена и здравствен бенефит од редовните физички активности	I – IX	Во текот на цела учебна година	Одделенски наставници/раководители
Здрава храна за детство без мана	I – V	01.10.2021	Одделенски наставници/раководители
Градба и функција на орална хигиена, Правилна исхрана и контрола во внес на шеќери, Правилна орална хигиена	I	27.09.2021	Детска превентивна стоматологија при поликлиника – Идадија
Градба и функција на орална хигиена, Правилна исхрана и контрола во внес на шеќери, Правилна орална хигиена	IV	29.09.2021	Детска превентивна стоматологија при поликлиника – Идадија
Скрининг за Ковид 19 кај ученици	I – IX	01.11.2021	Институт за јавно здравје на СРМ
Информирање за опасноста и штетните последици од употреба на петарди и други пиротехнички средства	I – IX	20.12.2021	Одделенски наставници/раководители
Еко пролетна акција за чистење на училишниот двор	VI – IX	19.03.2022	Општина Центар Одделенски наставници/раководители Ученици



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“, Општина Центар- Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Одбележување на Денот на пролетта – 21 Март	I – IX	21.03.2022	Одделенски наставници/раководители и ученици
Одбележување на Светскиот ден на лицата со Даунов синдром под мото „Сите сме исти -без разлика“	I – IX	21.03.2022	Одделенски наставници/раководители и ученици
Одбележување на Светскиот ден на водите	I – IX	22.03.2022	Одделенски наставници/раководители и ученици
Акција за пролетно разубавување на училишниот двор	VI – IX	29.03.2022	Наставник Снежана Шумковска со ученици
Едукативна работилница под мотото „Караван за здрави заби“	I	30.03.2022	Преставници од Стоматолошки факултет –Скопје
Едукација за сексуално преносливи болести	IX	Март 2022	Предметен наставни Ирина Шорева
Едукација на тема „Борба против пушење и штетни ефекти од никотинот врз здравјето на учениците“	IX	Април 2022	Предметен наставни Ирина Шорева
Одржување на хигиена во училницата	I - IX	Во текот на цела учебна година	Одделенски наставници/раководители
Едукација на тема „Здрава храна, здрав начин на живот“	III Б	02.06.2022	Родител доктор и одделенски наставници

19 Училишна клима

Почитувањето и единството на сите вработени во целокупниот живот и работата на училиштето е на високо ниво. Позитивниот и професионален однос меѓу вработените и учениците е причина за поширока промоција на училиштето со активностите што се реализираат во него и надвор од него.

Ученикот претставува најважниот субјект во училиштето, со свои права но и свои обврски, задачи и должности кои максимално треба да ги почитува и исполнува, развивајќи ги сите позитивни страни на својата личност и идентитет.



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“, Општина Центар- Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

19.1 Дисциплина

Со цел подобрување на училишната дисциплина (на учениците, вработените) во учебната 2021/2022 година, училиштето ги реализира следните активности:

Реализирани активности	Време на реализација	Реализатор	Извори/ресурси	Методи и постапки при реализација	Очекувани ефекти
Прилагодување и усогласување наа Кукниот ред на училиштето со Планот и Протоколот за настава со физичко присуство.	Септември 2021	Стручни соработници, одделенски и предметни наставници	Кодекс на училиштето за време на пандемија со ковид 19	Консултации со Директор и стручните соработници	Успешна реализација на планот за подобрување на дисциплината во училиштето
Изготвување распоред на дежурни наставници	Септември 2021	Одговорни наставници Одделенски наставници	Кодекс за наставници	Состаноци и договор на ниво на стручен актив	Навремено истакнување и почитување на распоредот на дежурни наставници
Следење дисциплината во училиштето	Октомври2021 Јуни 2022	Одговорни наставници Одделенски наставници	Кодекс за наставници и ученици	Состаноци и договор на ниво на активи на одделенија	Почитување на распоредот на дежурни наставници



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“, Општина Центар- Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

19.2 Естетско и функционално уредување на просторот во училиштето

Во учебната 2021/2022 година, учениците имаа максимално одговорен однос кон условите во кои работи училиштето, кон инвентарот, средствата и наставните материјали. Вработените и учениците имаа развиено одговорен однос кон уредувањето и одржувањето на просторот и опкружувањето на училиштето, заеднички се грижеа за уредување на паноата во училниците, одржување на катчињата со ученички изработки во училишниот ходник, тековно одржување на хигиената во училишниот двор и чување на училишниот инвентар.

Реализирана активност	Време на реализација	Реализатор	Извори/ ресурси	Очекувани ефекти
Уредување и одржување на паноата во училниците	Во текот на цела учебна година	Одделенски раководители и одговорни ученици	Изработки од учениците	Разговор, практична работа
Уредување и одржување на катчињата со ученички изработки во училишниот ходник	Во текот на цела учебна година	Одделенски и предметни наставници, одговорни ученици	Изработки од учениците, дипломи, пофалници	Разговор, практична работа
Уредување и одржување на училишниот двор	По потреба	Техничка служба Еко клуб Општина Центар	Алат за работа и садници	Разговор, практична работа



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“, Општина Центар- Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

19.3 Етички кодекси

Училиштето пред почетокот на учебната 2021/2022 година, ги прилагоди кодексите на однесување за сите субјекти (вработени, ученици и родители) согласно Планот и Протоколот за настава со физичко присуство, како и Кодекс на однесување за учење од далечина во услови на пандемија со вирусот ковид 19.

Кодексите се истакнати на видни места во училиштето и во нив јасно се дефинирани правилата кои треба да се почитуваат. Такви се

- Етичкиот кодекс за однесување на наставници
- Кодекс за однесување на ученици со физичко присуство
- Кодекс за однесување за ученици со учење преку далечина
- Кодекс за однесување на родители

19.4 Однос меѓу сите структури во училиштето

Во училиштето постои конструктивна комуникација помеѓу сите структури во него: директор, Училишен одбор, Совет на родители, ученичкиот парламент, стручни активи. Комуникацијата се темели на вистински вредности и принципи кои помагаат за подобрување на училишната клима и односите во него.

Одговорните на сите структури го сочинуваат тимот кој се грижи за надминување на евентуалните негативни појави во однос на училишната клима, изготвувајќи предлог мерки за нејзино подобрување.

Со цел подигнување на квалитетот на комуникацијата и меѓусебната доверба и соработка, вработените во училиштето, како и досега, реализираа формални и неформални средби, односно реализираа активности по повод патрон празник на училиштето, работилници по повод Нова година и други поводи.



20 Професионален и кариерен развој на воспитно –образовниот кадар

20.1 Детектирање на потребите и приоритетите

Во интерес на унапредување на професионалниот развој на образовниот кадар во училиштето, од извршената анкета на вработените за нивните потреби за професионален развој, беа добиени следните податоци:

Потребни обуки – теми	
1	Едуцирање на наставниот кадар за работа за изготвување на ИОП
2	Оспособување на наставниот кадар за работа со надарени ученици
3	Обуки за користење одредени компјутерски програми

20.2 Активности за професионален развој

Училиштето на почетокот на учебната година испланира различни активности за професионален развој на наставниот кадар кои ќе се реализираат преку организирање на обуки, семинари, работилници за кои имаа потреба наставниците и стручните соработници и изготвија акциони планови за истите.

20.3 Личен професионален развој

Перманентната надградба на образовниот кадар е задолжителен дел на воспитно-образовниот процес, вклучено во системот на професионалниот развој. Наставниците посетуваа организирани семинари, обуки, презентации, конференции со цел надоградување на личниот и професионалниот развој.

Секој наставник има сопствено наставничко портфолио со докази од нивната работа и изработки од учениците. Стручните соработници за секој наставник водат професионално досие во кое се заведува и следи нивниот личен професионалниот развој.

Директорот на училиштето го следи професионалниот развој на стручните соработници преку водење на нивното професионално досие.



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“, Општина Центар- Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

20.4 Хоризонтално учење

Еден од начините на професионален развој во училиштето е хоризонталното учење (наставниците учат едни од други) и подразбира различни видови на организирано и планирано пренесување на знаењата и размена на професионалните искуства, внатре во училиштето, како и помеѓу повеќе училишта.

За хоризонталното учење е посебно важна тимската работа во училиштето која овозможува создавање и развивање нови идеи и поголема продуктивност на секој поединец.

Активност	Задача	Носител на активноста	Време на реализација	Очекувани ефекти
Меѓусебни консултации за имплементирање на новините во наставни програми	Споделување сознанија стекнати на обуките	Наставниот кадар	Во текот на цела учебна година	Успешна реализација на програмите во наставата
Размена на дневни подготовки, нагледни средства и други материјали меѓу наставниците од училиште	Збогатување на ресурсите за реализирање на наставните содржини	Наставниот кадар	Во текот на цела учебна година	Користење соодветни ресурси во наставата Подобрена тимска работа меѓу наставниците
Размена на искуства меѓу наставниците од различни училишта и различни етнички заедници	Збогатување на ресурсите за реализирање на наставните содржини	Наставен кадар	Во текот на цела учебна година	Зголемена соработка на локално ниво и почитување на мултикултурализмот



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“, Општина Центар- Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

20.5 Кариерен развој на воспитно- образовниот кадар

Професионалниот развој на наставникот е континуиран процес и предуслов за квалитетна воспитно образовна работа, ефективно учење и високи постигања.

Составен дел на професионалниот развој беше стручното усовршување, односно стекнување нови и усовршување на постојните компетенции на воспитно-образовниот кадар. Во текот на учебната 2021/2022 година , се посетија следните обуки:

Обука на тема	Во организација	Учество од страна на	Одржана на ден	Место
The Climate Connection	Британски Совет	Билјана Црвенова	14.07.2021	Online
The challenges of remote learning and safeguarding	Британски Совет	Билјана Црвенова	15.07.2021	Online
Teaching Students with Autism Spectrum Disorder and Attention Deficiency Hyperactivity Disorder	Sherlock Edu	Бранка Димевска Коцева	5-11 јули 2021	Истанбул
“Creative Methods in Special Needs Education”, Модул 3 , за наставниците ке реализираат настава во I и IV одделение во учебната 2021/2022	“Anatolia Education”.	Билјана Црвенова Бранка Димевска	24.06.-31.07. 2021	Анталија, Турција
Collection and input of individual data in the software an database application	БРО	Одделенски наставници	23.08.2021	Online
Climate change and language learning	Europeon Union	Снежана Шумковска	Септември 2021	Online
Универзален Дизајн на Учење	Британски Совет	Билјана Црвенова	22.09.2021	Online
Climate change and teacher professional development	Отверете ги прозорците	Одделенски и предметни наставници	01.10.2021	Online
	Британски Совет	Билјана Црвенова	13.10.2021	Online



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“, Општина Центар- Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Вештини за справување со различности	Здружение на професори по географија на Македонија „Д-р Љубе Миленковски“ -	Марина Гроздановска	14.10.2021	Online
Превртена училишница- концепт и стратегии и ресурси за спроведување	Едуино вебинар	Одделенски и предметни наставници	20.10.2021	Online
„Придобивки и предизвици при реализацијата на онлајн наставата“.	Центар за иновации и дигитална едукација ДИГ-ЕД	Ирина Шорева	20.10.2021	Online
Оценување за време на хибридна настава – креирање рубрики како дел од формативното оценување	ЕДУИНО	Одделенски и предметни наставници	27.10.2021	Online
Креирање на интерактивни ресурси за хибридна и асинхрона настава за предучилишно и основно образование”	ЕДУИНО	Одделенски и предметни наставници	01.11.2021	Online
Како да се воведат целите за одржлив развој во наставата	ЕДУИНО	Катерина Музелова	04.11.2021	Online
Интердисциплинарен пристап во наставата за климатските промени	МОН, Unicef, smart Предавач: Ирина Шорева (биологија) Едуино вебинар	Ирина Шорева Одделенски и предметни наставници Струни соработници	10.11.2021	Online
Обука на тема „Спречување и борба против трговија со деца“	БРО	Верица Костовска Марина Гроздановска Радмила С.Ристиќ Весна Морайтова	10.11.2021	Online
How can schools go carbon neutral?	Британски Совет	Билјана Црвенова	17.11.2021	Online
Дизајнерско размислување (design thinking) како наставен метод за ученици од основно и предучилишно образование	Биро за развој на образованието	Одделенски и предметни наставници	17.11.2021	Online



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“, Општина Центар- Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Фокус група за Детски права и интеркултурно учење	Отверете ги прозорците	Одделенски и предметни наставници	18.11.2021	Online
Dealing with challenging behavior	Erasmus +	Марина Гроздановска	19.11.2021	Online
Училишна клима и курикулум – Градење на училишна клима и култура + сесија за Развој и воведување на слободни изборни предмети и воннаставни активности	Биро за развој на образованието	Марина Гроздановска Даринка Петрова	01.12.2021	Online
Обука за модернизирани ИСУЧР решение	МИОА	Снежана Шумковска	01.12.2021	Online
„За оние што го кренаа својот глас за време на холокаустот“	Сентра Меморијален центар на жртвите во Холокаустот од Македонија	Бранка Димевска Коцева	03-05. 12 2021	Скопје
Критичко размислување, решавање проблеми и кодирање	The British Council is the United Kingdom’s international organisation	Билјана Денкова	3, 14, 15 , 17 и 18 јануари 2022г.	Online на Moodle платформата
Работа со микро бит	The British Council is the United Kingdom’s international organisation	Билјана Денкова	Јануари 2022	Online на Moodle платформата
Дисеминација на тема „Спречување и борба против трговија со деца “	Отворете ги прозорците и Училишен тим Верица Костовска Радмила С.Ристиќ Весна Морайтова	Одделенски наставници	30.12.2021	Online
Embedding Resilience	Британски Совет	Билјана Црвенова	26.01.2022	Онлајн
Проекти во наставата	Здружение на наставници по германски јазик	Катарина Миновска	19.02.2022	Скопје
Мултикативен настан на тема „Унапредување на писменоста и усвојување на странски јазици на	Здружение за унапредување	Катарина Миновска	16.03.2022	Скопје



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“, Општина Центар- Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

воннаставни активности“	На социјалните политики, образованието, културата и уметноста до минимум културно			
“Supporting Language Learning through Artificial Intelligence”	Mary Catherine Boehmer.	Билјана Црвенова	26.03.2022	Вебинар онлајн
Encouraging uptake of languages at GCSE	Британски Совет	Билјана Црвенова	26.04.2022	Онлајн
Disability in education	Британски Совет	Билјана Црвенова	18.05.2022	Онлајн
Вовед во педагошки пристапи кон инклузивно, дигитално и комбинирано учење	ЕДУИНО ВЕБИНАРИ	Катерина Музелова	18.05.2022	Online webinar
Вовед во наставни компетенции со технолошка поддршка на наставата	ЕДУИНО ВЕБИНАРИ	Катерина Музелова	25.05.2022	Online webinar
Сплотување на наставниците	ХАМИЛТОН	Катерина Музелова	27.05.2022	Скопје
Healthy bodies and minds for every child	Британски Совет	Билјана Црвенова	23.06.2021	Онлајн
Teachers come together	Hamilton Publishing House	Билјана Црвенова Катерина Музелова	27.05.2022	Хилтон Хотел, Скопје
Вовед во формативно оценување	ЕДУИНО ВЕБИНАР	Ирина Шорева Весна Бојациева	10.05.2022	Скопје
Вовед во наставни компетенции со технолошка поддршка на наставата	ЕДУИНО ВЕБИНАР	Ирина Шорева	25.05.2022	Скопје
Европската недела на отпад. „Поправка и реупотреба на отпад“	Екологик	Ирина Шорева	22.02.2022	Скопје



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“, Општина Центар- Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Shtreber работилница	Shtreber.rs	Ирина Шорева	22.02.2022	Скопје
Училиште на 21 век во Западен Балкан	МОН и Британски совет	Билјана Денкова	Март 2022	Скопје
ИОП – Жив документ и практична алатка во наставата	Здружение за дислексија Ајнштајн	Викторија Николовска Сања Мерџановска	26.03.2022	Скопје
Интеркултурно учење „Инклузија на деца со посебни образовни потреби“	Здружението за асистивна технологија „Отворете ги прозорците“	Ирина Шорева	04.04.2022	Скопје
Охрабрување на децата и младите во РСМ да останат двигатели на промените за намалување на ранливоста на заедницата од климатски промени	УНИЦЕФ Екологик	Радмила С. Ристик Наталија Петрова Александар тошевски Валентина Петровска Даринка Петрова Елена Јордановска Диана Марковски	08.04.2022	Скопје
Teaching Jewish History and the Holocaust in the western Balkans”	CENTROPA	Бранка Димевска Коцева	6-8 Мај 2022	Сплит, Р. Хрватска
Учество на Меѓународна конференција	Образовен центар СТЕМ	Билјана Денкова	18-19.05 2022	Скопје
Обука за новата Концепција за основно образование	БРО	Одделенски наставници кои ќе предаваат во прво и четврто одделение	13-14.06 2022	Скопје

Професионален развој на наставниците во училиштето се реализираше и преку интерни обуки – **дисеминација на одредени теми** и тоа:

Обука на тема	Во организација	Учество од страна на	Одржана на ден	Место
Дисеминација на тема : Булинг, аутизам и инклузија, во склоп на проектот Ерасмус KA101	Билјана Црвенцова, проектниот тим на Ерасмус	Одделенски и предметни наставници	18.11.2021	Наставничка канцеларија



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“, Општина Центар- Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Дисеминација на тема “Менаџирање со конфликти и спречување на сајбер, физичко и емоционално насилство”	ЕРАСМОС КА101	Одделенски и предметни наставници	25.11.2021	Online
Дисеминација на тема : Аутизам и Инклузија, во склоп на проектот Ерасмус КА101	Билјана Црвенова, проектниот тим на Ерасмус	Одделенски и предметни наставници	26.11.2021	Teams, онлајн
Дисеминација на тема: Личен развој	Билјана Денкова	Одделенски и предметни наставници	02.03.2022	Училиште
Дисеминација на тема: Екологик	Билјана Денкова Ирина Шорева	Одделенски и предметни наставници	29.04.2022	Училиште
Дисеминација на тема: Професионален развој на наставниците	Билјана Денкова	Одделенски и предметни наставници	23.06.2022	Училиште
Дисеминација на тема:???		Одделенски и предметни наставници		

Професионален развој на наставниците во училиштето се реализираше и во рамките на работата на стручните активи во училиштето. Во текот на учебната 2021/2022 година реализирани се следните содржини во рамките на стручните активи (**прилог 10**)

21 Соработка на основното училиште со родителите/ старателите

21.1 Вклученост на родителите/ старателите во животот и работата на училиштето

Во учебната 2021/2022 година училиштето редовно ги информираше родителите на учениците, како и ги вклучуваше во сите активности кои се реализираа.

Соработката со семејствата на учениците е од особена важност за подобрување на успехот, поведението и редовноста на учениците. Родителите навремено беа информирани за индивидуалниот напредок на нивното дете, како и за детектираните проблеми на



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“, Општина Центар- Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

ученикот. Родителите имаа увид во начинот на реализација на наставата, напредокот на учениците.

Соработката со родителите/старателите во учебната 2021/2022 година се реализираше преку:

- Индивидуални средби на родителите со одделенските раководители и предметните наставници
- Индивидуални средби и соработка на родителите со стручната служба и директорот
- Родителски средби на ниво на паралелка – индивидуални и групни
- Родителски средби на ниво училиште
- Учество во работата на Советот на родители и Училишен одбор

Родителите редовно беа се информирани преку ИКТ средствата за комуникација во однос на работењето на училиштето како и на седниците на Совет на родители



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“, Општина Центар- Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Информирањето и соработката со родителите во учебната 2021/2022 година се реализираше преку редовните родителски средби

Планирани активности	Цели	Реализатор	Извори/ ресурси	Методи и постапки за реализација	Време на реализација	Очекувани ефекти
Општа родителска средба од I- IX одд.	Запознавање на родителите со наставниот план и програма за соодветното одделение, стандардите на оценување, куќниот ред, кодексот на однесување, Планот и Протоколите за работа со физичко присуство	Одделенски раководители од I- IX одд.	Напатствија со дневен ред за состанокот, одделенски дневници, записници.	Дискусија и разговор	Септември 2021	Преземање на мерки за подобрување на успехот и поведението, реализација на предвидените активности во договор со родителите
Општа родителска средба од I- IX одд.	Запознавање на родителите со покажаниот успех и поведење на учениците и други актуелни прашања за даден период со дневен ред за водење на родителските средби	Одделенски раководители од I- IX одд.	Напатствија со дневен ред за состанокот, одделенски дневници, записници.	Дискусија и разговор	Ноември 2021	Преземање на мерки за подобрување на успехот и поведението, реализација на предвидените активности во договор со родителите
Општа родителска средба од I- IX одд.	Запознавање на родителите со покажаниот успех, редовноста и поведење на учениците и други актуелни прашања за даден период со дневен ред за водење на родителските средби	Одделенски раководители од I- IX одд.	Напатствија со дневен ред за состанокот, одделенски дневници, записници.	Дискусија и разговор	Јануари 2022	Преземање на мерки за подобрување на успехот и поведението, реализација на предвидените активности во договор со родителите



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“, Општина Центар- Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Општа родителска средба од I- IX одд.	Запознавање на родителите со покажаниот успех и поведење на учениците и други актуелни прашања за даден период со дневен ред за водење на родителските средби	Одделенски раководители од I- IX одд.	Напатствија со дневен ред за состанокот, одделенски дневници, записници.	Дискусија и разговор	Април 2022	Преземање на мерки за подобрување на успехот и поведението, реализација на предвидените активности во договор со родителите
Општа родителска средба од I- IX одд.	Запознавање на родителите со годишниот успех (оценки) на учениците	Одделенски раководители од I- IX одд.	Напатствија со дневен ред за состанокот, одделенски дневници, записници.	Дискусија и разговор	Јуни 2022	Навремено информирање на родителите за постигнатиот успех на неговото дете на крајот од учебната година

Информирањето и соработката меѓу училиштето и родителите се реализираше и преку работата на **Советот на родители** дадено во **Прилог 9**.



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“, Општина Центар- Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

21.2 Вклученост на родителите/ старателите во процесот на учење и воннаставни активности

Училиштето во учебната 2021/2022 година, поради пандемијата со вирусот ковид 19, по потреба ги вклучуваше родителите во процесот на учењето и воннаставните активности и тоа:

Реализирани активност	Ефект	Време на реализација
Учество во планирање на наставата за учениците со посебни образовни потреби	Изготвување на ИОП	Континуирано
Учество во давање на поддршка на наставниците за работа со ученици со посебни образовни потреби, со потешкотии во учењето	Подобрување на резултатите во учењето	Континуирано
Учество во спроведувањето во фандрејзинг активности –продажната акција на ликовни изработки во рамките на Проектот „Инклузија на деца со посебни образовни потреби“ и Отворете ги прозорците	Собирање на парични средства за опремување на сензорна соба	Декември 2021
Учество како предавачи од страна на родителот Тања Каракамишева реализирано е предвање на тема „Уставот како највисок акт со кој се	Проширување на знаењата кај учениците преку дискусија и изготвување на постер со нивни идеи и предлози од различни сфери	25.03.2022



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“, Општина Центар- Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

утврдени правата на граѓаните, најзначајни државни институции – Влада, Собрание и претседател на државата		
Учество како предавач од страна на родителот др. Михајло Ивановски на тема „Здрава храна, здрав начин на живот“ со ученици од прво одделение	Проширување на знаењата кај учениците за здрава исхрана и правилен раст и развој	02.06.2022
Учество како предавач од страна на родителот проф.доктор Томислав станковски на тема „Звук“ со ученици од прво одделение	Проширување на знаењата кај учениците за звукот	19.05.2022



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“, Општина Центар- Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

21.3 Едукација на родителите/ старателите

Во текот на учебната 2021/2022 година, родителите земаа активно учество во проектните активности што се спроведуваат во училиштето, посебно во рамките на проектот „Инклузија на деца со посебни образовни потреби“ со активно учество преку средствата за електронска комуникација- Zoom. Родителите земаа учество на следните обуки:

Обука на тема	Во организација	Учество од страна на	Одржана на ден	Место
Учество на обука на тема „Почитување на различностите и интеркултуризмот“	Отворете ги прозорците -Асистивна технологија- Предавач Рената Дедова	Родители	17.10.2020 28.12.2021	Онлајн
Учество на обука на тема „Права на децата и интеркултурализам“	Отворете ги прозорците -Асистивна технологија- Предавач Тина Симиќ Ацковска	Родители	28.12.2021	Онлајн
Учество на обука на тема „Детски права“ и „Интеркултурно образование и почитување на различностите“	Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“	Членови на советот на родители	04.04.2022	Онлајн



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“, Општина Центар- Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

22. Комуникација со јавноста и промоција на училиштето

Улогата на комуникацијата во јавноста во работата на современото училиште е посебно значајна за формирање на имиџот на училиштето и промоција на работата на училиштето. Таа е одлика на транспарентноста на активностите на училиштето на дваесет и првиот век.

Соработка со воспитно образовни институции и други организации од областа на културата, стопанството и јавниот живот

Во текот на првото полугодие од учебната 2021/2022 година, училиштето преку својата работа остваруваше соработка со Општината Центар, училиштата од Општината Центар, како и со училишта другите општини на ниво на градот Скопје и надвор од него, БРО, МОН, Државен просветен инспекторат, здравствените ординации во локалната средина, разни организации кои делуваат во околината, ЈУ Детски дом 11 Октомври, Центарот за социјални работи, Заводот за ментално здравје и други институции.



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“, Општина Центар- Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Соработка со Општина Центар

Училиштето секоја учебна година ја унапредува и продлабочува соработката Општината Центар. Претставниците во училишниот одбор од Општината присуствуваа на јавни настани кои ги реализираше училиштето, ја следеа дејноста на училиштето, учествуваа во работата на Училишниот одбор.

Реализирана активност	Време на реализација	Реализатор
Донација на 15 комплета од по 3 книги за учениците од IV одделение	08.2021	Општина Центар
Донација на 67 комплета книги за учениците од I одделение	08.2021	Општина Центар
Свечена приредба по повод приемот на првачињата и доделување на подароци за првачињата од Општина Центар	01. 09.2021	Директор Наставници Ученици Родители
Обезбедување на лични асистенти за ученици со посебни образовни потреби	Во текот на учебната година	Општина Центар 1 личен асистент
Доделување на стипендии за талентирани ученици од областа на науката, културата и спортот	19.11.2021	Градоначалник на Општина Центар
Доделување на стипендија за ученик од за социјално ранливи категории на семејства	12.11.2020	Градоначалник на Општина Центар
Еко акција за чист и уреден училишен двор	20.11.2021	Општина Центар Наставници Ученици



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“, Општина Центар- Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

		Родители
Доделување на видеа кои ќе се користат во наставата по повод деновите на медиумска писменост кај децата и младите 22-29.11.2021, за полесна обработка и разбирање на оваа тема	22.11.2021	Општина Центар
Консултативна средба во рамките на „Проектот за унапредување на основното образование“ за набавка на кабинетска опрема и нагледни средства за кабинетите во кои се одвива наставата по соодветните предмети од групата на природни науки	26.11.2021	Општина Центар Директор Наставници
Учество во пет Проекти во организација на Општина Центар : 1.Проекција на филмови на тема „Стоп за врничкото насилство“ 2.Работилница за анимиран филм за деца со посебни потреби 3.Одбележување на 100 годишнината од раѓањето на Блаже Коневски 4.Сите сме исти-Проект за промовирање на инклузивност во културата 5.Запознавање на културите на помалубројните заедници во Центар	09-12.2021	Лидија Неделковска –одговорен од Општина Центар Одговорни наставници: Наташа Митрова Билјана Денкова Славица Мирчевска Стефани Хаџитомова Ученици
Учество во новогодишен хуманитарен базар	29.12.2021	Наставници Ученици Родители
Учество на натпревар во кошарка во лига Центар 2021/2022	09.02 – 02.03.2022	Општина Центар Горан Ѓорѓиевски –наставник по физичко и здравствено образование Ученици



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“, Општина Центар- Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Учество на ученичка дебата на тема „Мојот јазик, моја слика“ по повод одбележување на Меѓународен ден на мајчиниот јазик	21.02.2022	Општина Центар Градоначалник Горан Герасимовски Наставник по македонски јазик- славица Мирчевска Ученици
Предавање од страна на студенти на медицина на тема „Загаденост на воздухот и одржлив начин на живот“	01.03.2022	Општина Центар Здружение на студенти по медицина и млади лекари Ученици од V и IX одделение
Еко пролетна акција за чистење на училишниот двор	19.03.2022	Општина Центар Ученици од IV и IX одделение Наставници Родители
Учество во Проект на Одделението за култура на Општина Центар –Скопје „Музика лаб“	Април-Мај 2022	Општина Центар Наташа Митрова Ученици од VII и VIII одделение
Учество во Проект „Едукација за здравствена заштита“ Преку едукативни предавања и практични вежби од врснички едукатори од Црвениот Крст – Центар во делот на стекнување навики за важноста на личната хигиена, заштита на дечињата во време на пандемијата и други области од интерес на дечињата	Април-Мај 2022	Општина Центар Ирина Шорева Ученици од I одделение
Учество на ликовна изложба по повод јубилејот – 50 години од постоењето на ЗЕЛС	Април 2022	Општина Центар Ученици од IV одделение
Учество во работилница на тема „Музика лаб“	10.05.2022	Општина Центар Наставник Наташа Митрова Ученици од VII-VIII одделение
Учество на доделување на награда за ученик првенец	01.06.2022	Општина Центар



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“, Општина Центар- Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

на генерацијата во учебната 2021/2022 година		Директор Одделенски раководител Ученик првенец - Исак Љубенски
--	--	--

Локална заедница

Соработката на училиштето со локалната заедница, има посебно значење, со единствена цел училиштето што повеќе да се доближи до истата. Тоа подразбира нејзино информирање за постигнатите резултати, присутни состојби и проблеми, како и разни други видови соработка, почнувајќи од соработка со родителите, преку соработка со воспитно-образовни установи, институции од областа на културата, стопанството, локалната самоуправа и други институции.

Соработката со локалната средина се одвиваше со активности кои беа планирани во програмите на Детската организација, Подмладокот на Црвениот крст и Јавната и културна дејност на училиштето, како и со програмата за соработка со локалната средина и локалната заедница.

Во текот на учебната 2021/2022 година поради состојбата со пандемијата со вирусот ковид 19, формите на соработка со локалната заедница се реализираа и преку информациите споделени на веб страната, како ФБ профилот на училиштето.

Реализирана активност	Време на реализација	Реализатор
Посета на Музејот на Македонската револуционерна борба со ученици од V б одделение	16.11.2021	Диана Маркоски
Доставување на допис-Барање до град Скопје за преместување на локацијата на контејнерите и билбордите	11.2021	Претседател на совет на родители Членови на совет на родители



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“, Општина Центар- Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Аплицирање за добивање на грант од ЕУ делегацијата за обновливи извори на енергија	12.2021	Претседател на совет на родители Членови на совет на родители
Соработка со бизнис сектори за аукција на ликовни творби од учениците за собирање на парични средства за сензорна соба	11-12.2021	Училишен инклузивен тим Совет на родители Бизнис сектори
Учество во работилница по Природни науки во лабораторијата на Алгоритам Центар	16.03.2022	Јасмина Апостолова Ирина Шорева Ученици од IX одделение
Посета на светскиот кошаркар Перо Антиќ	04.05.2022	Наставник Горан Ѓорѓиевски Ученици од IX А одделение
Учество на научна работилница како дел од Проектот „Оценка на ендемичниот сладководен полжав – <i>Graecoanatolica macedonica</i> во Дојранското езеро	14.05.2022	Ирина Шорева со ученици од IX одделение
Посета на приватното средно училиште Учество во Алгоритам Центар со цел запознавање на предизвиците во средното образование	17.05.2022	Јасмина Апостолова Ирина Шорева Ученици од IX одделение
Другарување со писателката Јадранка Клисарева	21-22.05.2022	Одделенски наставници и ученици од второ и трето одделение
Посета на фабриката за сокови „Вива“	25.05.2022	Одделенски наставници и ученици од прво одделение
Посета на италијанскиот амбасадор г. Андреа Силвестри на училиштето со цел промоција на италијанскиот јазик	01.06.2022	Директор, одделенски наставници и ученици во IV одделение
Посета на седиштето на ЕУ на тема „Моето место на живеење“	03.06.2022	Одделенски наставници: Даринка Петрова и Елена Јордановска со ученици од IV одделение



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“, Општина Центар- Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Соработка со ОУРЦ „Др. Златан Сремец“ под мотото „Сите сме различни и единствени“	08.06.2022	Ученици од IVб, Va и VIIIб одделение и наставници: Габриела апостолска, Катерина Вукашиновски, Јуле Манче и Наташа Митрова и Снежана Шумковска
Магионичарска претстава за ученици	09.06.2022	Одд.наставници во прво А одделение Ученици во прво а одделение
Учество на ботаничка работилница во Детски културен центар Карпош	10.06.2022	Јасмина Апостолова Билјана Денкова Ученици од IX одделение
Положување на свежо цвеќе пред бистата на Кочо Рацин	13.06.2022	Сојуз на борците на Општина Центар, ученици и вработени во училиштето

Институции од областа на културата

Во учебната 2021/2022 година, училиштето ја продолжи својата соработка со: културните институции на ниво на град Скопје, училиштата од Општината Центар, како и со училишта од другите општини на ниво на градот Скопје и надвор од него, со Општината Центар, БРО, МОН, ДИЦ, Државен просветен инспекторат, Сектор за основно образование, разни организации кои делуваат во околината.



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“, Општина Центар- Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Институции од областа на образованието

Во текот на учебната 2021/2022 година, училиштето ја продолжи соработката со МОН, БРО, ДПИ, Сектор за основно образование како дел од Општината, актив на директори на ниво на општина, детски градинки, други основни и средни училишта и факултети и друго.

Институции од областа на образованието	Теми и проблеми	Стратегии/ Начини на комуникација	Одговорни личности
Министерство за образование и наука	Законски регулативи Решенија за наставни планови и програми Упатства ,формулари Согласности за вработување Календар за работа за учебната година Проекти	Дописи Извештаи	Директор
Биро за развој на образованието (БРО)	Реализација на наставни програми Организирање на семинари и обуки Спроведување на изработените нормативи за обезбедување на услови за работа	Дописи, Извештаи Електронска комуникација Онлај состаноци	Директор Стручна служба Стручни активи Наставници
Државен просветен инспекторат	Доследно спроведување на законската регулатива Уписи на првачиња Педагошка евиденција и документација	Дописи, извештаи, анализи Електронска комуникација	Директор Секретар Стручна служба



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“, Општина Центар- Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Невладини организации

Во текот на учебната 2021/2022 година, поради состојбата со пандемијата со вирусот ковид 19, училиштето не реализира активности и соработката со невладините организации, како што се: Детска амбасада, СОС- центри, Младински културни центри, Еколошки друштва и друго.

Спортски друштва

Во текот на учебната 2021/2022 година, училиштето не соработуваше со следните спортски клубови :

- КК Водно Санс
- ОК Планет
- БК Чигра Бокс
- ФК Раборнички



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“, Општина Центар- Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Здравствени организации

Во текот на учебната 2021/2022 година , заради грижа за здравјето и безбедноста на учениците и вработените, училиштето соработуваше со следните здравствени организации:

1. Школска амбулата Бит пазар
2. Стоматолошка ординација –Идадија
3. Центар за јавно здравје
4. Центар за социјални работи
5. Фонд за здравство
6. Осигурителни компании и друго.



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“, Општина Центар- Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

23. Следење на имплементација на годишната програма за работа на училиштето

Имплементацијата и реализацијата на годишната програма за работа на училиштето се следеше од страна на директорот, стручните соработници во училиштето, од советници од БРО, како и од страна на одговорниот државен просветен инспектор. За таа намена се изготвени инструменти за следење на одделни подрачја.

Приоритетни подрачја за следење	Начини и време на следење	Одговорно лице	Кој треба да биде информиран за следењето
Организација и реализација на наставата и учењето	Следење на планирањата, реализацијата на задолжителната, изборната, дополнителната и додатната настава и воннаставните активности; Евидентни листи за следење на часовите и активностите, извештаи. Во текот на првото полугодие во учебната година	Директор, психолог, педагог, дефектолог	Наставниот кадар
Постигања на учениците	Следење календарот на оценување; Увид и следење на објективноста и транспарентноста на оценувањето; Споредбени анализи на постигањата, напредокот, успехот, редовноста и поведението на учениците по предмети, одделенија и на ниво на училиштето. Записници од одделенски и наставнички совети, извештаи	Директор, педагог, дефектолог Тимот за следење, анализа и поддршка	Наставници, ученици, родители УО, МОН
Училишна клима и култура	Следење на односите меѓу сите структури во училиштето, на почитувањето на етичките кодекси.	Директор	Вработените, родителите,



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“, Општина Центар- Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

	Увид и поддршка во реализација на акциите, проектите, хуманитарните акции и хепенинзи		учениците
Навремено водење на педагошка документација и евиденција	Увид и проверка преку инструменти за следење. На крајот на класификационите периоди.	Директор, педагог и училишни комисији и за проверка на е-дневникот	Наставници
Професионален и кариерен развој на наставниците и стручните соработници	Водење на професионално досие, увид во личниот план за професионален развој на наставниците, обуките, семинарите	Тим за професионален и кариерен развој на наставниците и стручните соработници	Директор, БРО



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“, Општина Центар- Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

24. Евалуација на годишната програма за работа на основното училиште

Во учебната 2021/2022 година, училиштето ги реализираше и спроведуваше планираните активности, а воедно и вршеше следење и евалуација на акциските планови.

ИНСТРУМЕНТ ЗА ПОДГОТОВКА, СЛЕДЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА НА ПРОГРАМИТЕ И АКЦИОНИТЕ ПЛАНОВИ													Година 2021/2022					
Активности од работатата на	Временска рамка (месец)												Носител	Начин на спроведување (ресурси)	Инструменти	Очекувани резултати	Следење Одговорно лице	
	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8						
Детска организација	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			Претседател на тим	Начинот на спроведување и потребните ресурси за активностите се наведени во посебните акциони планови за работа на тимовите	Инструментите се наведени во посебните акциони планови за работа на тимовите	Очекуваните резултати за активностите се наведени во посебните акциони планови за работа на тимовите	Стручни соработници
Тим за естетско уредување на училиштето и училишниот двор	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Претседател на тим				
Ученичко - училишна заедница	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				Претседател на тим				
Стручен актив на одделенска настава	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				Претседател на тим				
Стручен актив на општествено - јазична група на предмети	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				Претседател на тим				
Стручен актив на природно-математичка група на предмети	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				Претседател на тим				
Тим за организирање на ученички екскурзии-	X													Претседател на тим				
Црвен крст	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				Претседател на тим				
Еко тим	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				Претседател на тим				
Тим за подобрување на следењето на планирањето на наставата и наставниот процес	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				Претседател на тим				
Тим за подобрување на примената на стекнати знаења од обуките	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				Претседател на тим				
Програма за работа со надарени ученици	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				Претседател на тим				
Тим за подобрување на квалитетот на додатна и дополнителна настава	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				Претседател на тим				



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“, Општина Центар- Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Тим за подобрување и продлабочување на соработката со родителите	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			Претседател на тим
Тим за професионален развој на наставниците во училиштето	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			Претседател на тим
Тим за инклузија на учениците со посебни потреби и емоционални потешкотии	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			Претседател на тим
Програма за професионална ориентација на учениците	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			Претседател на тим
Тим за меѓуетничка интеграција во образованието	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			Претседател на тим
Тим за превенција од насилното однесување во училиштето	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			Претседател на тим
Тим за следење, анализа и поддршка на оценувањето	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			Претседател на тим
Тим за увид во педагошка евиденција и документација	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			Претседател на тим

25.Заклучок

Училиштето пред почетокот на учебната година ги изработи сите потребни протоколи и направи план за безбедно отпочнување на учебната 2021/2022 година.

Извештајот за работата на училиштето во учебната 2021/2022 година е подготвен во корелација со законските одредби, правилници од МОН, самоевалвација, развојниот план, искуства од реализација на минатата годишна програма.

Воспитно образовниот процес беше реализиран согласно наставниот план и програма изготвени од БРО.



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“, Општина Центар- Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

26. Комисија за изработка на Извештајот за работата на училиштето во учебната 2021/2022 година

Име и презиме	Работна позиција
Гордана Јаневска	ВД директор
Сузана Камчева	Психолог
Верица Костовска	Педагог
Сузана Стојановска	Одделенски наставник
Катарина Миновска	Предметен наставник по германски јазик
Марина Гроздановска	Предметен наставник по географија

27 Користена литература

- Законот за основно образование;
- Правилникот за формата и содржината на годишната програма за работа на основното училиште;
- Законот за наставници и стручните соработници во основните училишта;
- Законот за работни односи;
- Законот за јавни набавки;
- Националната стратегија за образование 2018 – 2025;
- Наставните планови и програми;
- Концепцијата за деветгодишно образование;
- Новата концепција за основно образование за учебната 2021/22 година;



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“, Општина Центар- Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

- Статутот на училиштето;
- Програмата за развој на училиштето;
- Програмата за работа на училиштето од претходната учебна година;
- Извештаи (Годишен извештај на училиштето од претходната учебна година, посети и увиди од Државниот просветен инспекторат, од самоевалуацијата, од програмата за развој, извештаи за финансиското работење на училиштето, записници)

27.06.2022 година

ВД Директор

Гордана Јаневска

Претседател на училишен одбор

Александра Јанева



28. Прилози

ПРИЛОГ БР. 1

Извештај од работата на директорот во учебната 2021/2022 година

Директорот на училиштето во согласност со законските прописи и статутот на училиштето, реализираше раководна функција која бара темелен, сериозен и одговорен пристап во работењето. Директорот го водеше училиштето во насока на трансформација и воведување иновации со цел подобрување на квалитетот на наставната и целокупното работење на училиштето.

Оперативните задачи од Програмата за работата на директорот на училиштето ги опфаќаа следните активности:

- 1. Раководење и управување** (планирање и програмирање, координација, упатство и контролирање, извештаи, анализи и вреднувања, информирање, претставување)
- 2. Раководење на кадарот** (надзор и контрола, поттикнување, вреднување и оценување, одржување ред и дисциплина, помош во надминување на проблемите, разрешување на конфликти)
- 3. Сопствен развој** (учење и усовршување, креативност во работата, менаџмент на криза),
- 4. Обработка на информации** (процена, вреднување, анализа и оценување, истражување, проверка и изведување заклучоци) и
- 5. Комуникација** (соработка со локална средина, комуникации во колективот, административни дописи, информирање за работата и постигнувањата и презентации).

Во учебната 2021/2022 година, директорот работеше на реализација на следните приоритети:

- 1. Унапредување на работата со ученици со посебни образовни потреби (талентирани, ученици со посебни образовни потреби и ученици од ранливи групи)**



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“, Општина Центар- Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Задачи: Изготвување база на податоци за ученици со посебни потреби, стручно усовршување на наставен кадар и стручни соработници за работа со ученици со посебни потреби, помош за ученици од ранливи групи.

2. Подобрување на квалитетот на наставата со примена на современи методи, техники на работа

Задачи: Следење и евалуација на примена на интерактивни методи, форми и техники на работа.

3. Подобрување на материјално-техничките услови за работа во училиштето

Задачи:

- Набавка на ИКТ (технологија) потребна за реализација на **онлајн** настава – настава од далечина.

1. Анализирање и утврдување на општите услови за остварување на дејноста на училиштето (снимање на состојбите)		
Концепциско -програмско подрачје	Соработници	Време на реализација
Координирање на обезбедување на материјално- техничките услови за почеток на учебната година (градежни работи, набавка на инвентар и нагледни средства)	Одговорни на стручни активи	јули- август
Учество во изготвувањето на Годишната програма за работа на Училиштето	Стручни соработници	јули-август
Избор на приоритетните задачи кои треба да се програмираат во одделни делови од Годишната програма за работа на училиштето	Стручни соработници, Претседатели на стручни активи	јули-август
Распределба на часови по наставни предмети, одделенски раководители, формирање тимови за конкретни работни задачи, комисии и слично	Стручни соработници	јули-август



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“, Општина Центар- Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

2. Следење на организација и реализација на воспитно-образовната и друга стручно-педагошка работа во училиштето		
Концепциско -програмско подрачје	Соработници	Време на реализација
Увид во планирањето и програмирањето на наставната и друга воспитно-образовна дејност (годишни, тематски, дневни и друг вид планирање кај наставниците и другите стручни соработници)	Стручни соработници	септември
Увид и помош во остварувањето на стручните, оперативно организаторските, материјално-техничките и дидактичко-методските подготовки за реализација на наставната и воннаставната дејност во училиштето	Стручни соработници и стручни активи	септември
Реализација на училишни екскурзии и други воннаставни слободни активности со однапред определена цел и програма	Комисија за екскурзија Совет на родители	септември
Организирање и одржување на разговори, консултации советодавни разговори со наставниците кај кои се реализирани педагошки увиди во наставата и воннаставната работа	Стручни соработници стручни активи	тековно
Планирање на потребите за упатување на наставно-воспитен кадар на стручно усовршување во училиштето и надвор од него, со акцент на менторската работа	Стручни соработници	тековно
Организирање и координирање на реализацијата на разните форми на стручно-педагошко и психолошко усовршување на кадарот во рамките на училиштето, во соработка со други субјекти кои организираат стручно усовршување	Стручни соработници одговорни на стручни активи	тековно
Учество во изготвување на предлог-стручна литература која треба да ја користат наставниците и стручните работници	Стручни соработници Библиотекар	тековно



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“, Општина Центар- Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Координирање на спроведување на проверка на знаењата на учениците преку тестови на знаења- подготовка за интерна проверка	Стручни соработници Комисија	ноември
3. Работа со стручните органи во училиштето		
<i>Концепциско -програмско подрачје</i>	<i>Соработници</i>	<i>Време на реализација</i>
Планирање и раководење состаноците на Наставничкиот совет на училиштето (планирање на содржини за дневните редови, задолжувања на наставниците, дидактичко-методски упатства за работа и други материјали за работа)	Стручни соработници	Август- Декември 2021 Јуни 2022
Увид и следење на реализацијата на програмските задачи на стручните активи, одделенските совети на паралелките	Стручни соработници	тековно



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“, Општина Центар- Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

4. Аналитичко - студиска работа		
<i>Соработници</i>	<i>Соработници</i>	<i>Соработници</i>
Проучување и анализирање на карактеристичните проблеми во наставно-образовниот процес (воспитни, поединечни наставни предмети, и други приоритетни проблеми во училиштето)	Стручни соработници, раководители на стручни активи	тековно
Проучување и анализирање на глобално планирање на ниво на училиште, планирање и програмирање на работата на наставниците и стручните соработници	Стручни соработници	тековно
Изготвување на анализа за успехот и резултатите од работата на училиштето по класификациони периоди, (тримесечие, полугодие)	Стручни соработници	тековно
Изготвување на извештај за извршените педагошки увиди во наставата, воннаставната работа и друга стручно-педагошка дејност	Стручни соработници	тековно
Изготвување Извештај за работата на училиштето за првото полугодие во учебната 2021/2022 година	Стручни соработници	тековно
5. Соработка со учениците и нивните организации во Училиштето		
<i>Концепциско -програмно подрачје</i>	<i>Соработници</i>	<i>Време на реализација</i>
Помош и соработка во организирањето на воннаставните слободни активности	Одговорен наставник Стручни соработници	тековно
Насочување и помош во а работата на ученичката заедница	Педагог Одговорни наставници	тековно
Насочување на активностите и непосредна работа со одделни категории ученици, (надарени ученици, ученици со слаб успех, ученици со одредени потешотии и сл.)	Предметни наставници Стручни соработници	тековно
Давање поддршка за стручна помош на наставниците за унапредување на формите и методите на работа со разни категории ученици	Стручни соработници	тековно



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“, Општина Центар- Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

6. Соработка со родителите на учениците и Советот на родителите		
<i>Концепциско -програмско подрачје</i>	<i>Соработници</i>	<i>Време на реализација</i>
Учество во планирање , координирање и насочување на реализацијата на разни форми на соработка меѓу училиштето и родителите на учениците и Советот на родителите	Стручни соработници	тековно
Планирање, подготовка и реализација на родителски средби на ниво на училиште	Стручни соработници Одд.раководители	тековно
Помош и давање стручни упатства на одделни родители за надминување на пројавените потешкотии во учењето на учениците	Стручни соработници Одд. раководители	тековно
Прием на родители по укажана потреба	Стручни соработници Одд. раководители	тековно
Учество во работата на Советот на родители	Стручни соработници	тековно
7. Работа со Училишниот Одбор		
<i>Концепциско -програмско подрачје</i>	<i>Соработници</i>	<i>Време на реализација</i>
Подготвување на материјали за седниците на Училишниот Одбор и планирање на седниците	Секретар Претседател на УО	тековно
Предлагање на Акти кои треба да ги донесе Одборот	Секретар	тековно
Извршување на одлуки и заклучоци донесени од Училишниот Одбор	Секретар	тековно
Координирање на работата на Одборот со работата на стручните органи во училиштето	Секретар	тековно

27.06.2022 година

ВД Директор

Гордана Јаневска



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“, Општина Центар- Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

ПРИЛОГ БР. 2

Извештај од работата на психологот во учебната 2021/2022 година

Примарна цел во работата на училишниот психолог е следење и поттикнување на интелектуалниот, емоционалниот и психосоцијалниот развој на младата личност согласно нејзините способности.

Во учебната 2021/2022 година, работата на психологот се реализираше во соработка со директорот на училиштето, педагогот, наставници, родители, претставници на локалната самоуправа, БРО, Државен Просветен Инспекторат, претставници на образовни, здравствени и научни институции надвор од училиштето.

Психологот ги реализираше следните активности по подрачја:

Подрачје I: Работа со ученици		
Потподрачје: Следење и поддршка на развојот на учениците		
Активности	Време за реализација	Соработници
1. Идентификување и соодветно реагирање на кризни состојби на ученици 2. Користење техники и стратегии за проценка и подобрување на социо- емоционалното функционирање на учениците и нивното здравје	Континуирано	Тимови Ученици Педагог



Подрачје II: Работа со наставници		
Потподрачје: Поддршка на наставниците за планирање и реализирање на воспитно – образовниот процес		
Активности	Време за реализација	Соработници
1. Помош во подготовка и реализација на скратена наставна програма 2. Помош во изготвување на инструменти за вреднување и самовреднување на постигањата на учениците	Континуирано	Педагог

Потподрачје: Поддршка на наставниците за работа со учениците		
Активности	Време за реализација	Соработници
1. Идентификација на надарени ученици и работа со истите 2. Демонстрирање на различни приоди во учењето кои ќе им помогнат на учениците во учењето	Континуирано	Наставници Дефектолог Педагог



Подрачје III : Работа со родители		
Потподрачје: Индивидуални и групни советувања и консултации со родителите		
Активности	Време за реализација	Соработници
1. Поддршка на родители во работа со деца со ПОП	Континуирано	Педагог Родители

Подрачје IV : Соработка со заедницата		
Потподрачје: Соработка со локалната заедница		
Активности	Време за реализација	Соработници
<ol style="list-style-type: none"> Остварување на контакти со соодветни фирми во кои може да се реализира истражувачка настава Остварување на контакти со средни училишта за информирање на учениците за нивното понатамошно образование 	Континуирано	Локална заедница Ученици Наставници Педагог

Подрачје V: Професионален развој и професионална соработка		
Потподрачје: Поддршка на професионалниот развој и соработката во училиштето		
Активности	Време за реализација	Соработници
<ol style="list-style-type: none"> Учество во изготвување на програмата за работа на наставниците - приправници Водење документација за професионален развој на наставниот кадар Упатување на наставниците во основните професионални компетенции 	Континуирано	Наставници Наставници - приправници



Подрачје VI: Аналитичко - истражувачка работа		
Потподрачје: Истражување на воспитно – образовната работа		
Активности	Време за реализација	Соработници
- Анализирање и проучување на сите видови планирања и програми на наставниците за наставата и воннаставните активности , дополнителна и додатна настава	Прво полугодие	Директор Наставници Педагог
- Анализа за успехот, поведението и редовноста на научениците	Прво тромесечие и прво полугодие	Директор Наставници Педагог

Подрачје VII: Училишна структура, организација и клима		
Потподрачје: Училишна структура и организација		
Активности	Време за реализација	Соработници
1. Користење на инструменти за следење и интерпретација на добиените сознанија од следениот час	Континуирано	Педагог Наставници



Потподрачје: Училишна клима, безбедна средина и демократско учење		
Активности	Време за реализација	Соработници
<ol style="list-style-type: none">1. Користење механизми, техники и стратегии за кризни интервенции во училиштето2. Обезбедување на соодветна помош и психооцијална и емоционална подршка на учениците при закани или загрозување на здравјето	Континуирано	Педагог

27.06.2022 година
Скопје

Психолог:
Сузана Камчева



Извештај од работата на педагогот во учебната 2021/2022 година

Училишниот педагог воспитно - образовната работа ја остваруваше низ четири структурални елементи: општи работни задачи на стручниот работник, глобални подрачја во рамките на кои ја остварува својата стручна работа, содржина на работата за секое подрачје во најопшти рамки и насоки за користење на овие основи за изготвување на програмата за работа на училишниот педагог. Педагогот програмата ја реализираше низ следниве подрачја:

1. Планирање, програмирање и организирање на воспитно образовната работа

Работна содржина	Време на реализација	Соработник
Подготвување на Годишната програма за работа на училиштето	август	Тим на наставници, стручна служба, секретар
Подготвување на Годишната програма за екскурзии	август	Училишна комисија
Распределба на првачиња по паралелки	август	Училишна комисија
Запишување нови ученици и отпишување на ученици	август	Училишна комисија
Учество во изработка на Годишна програма за ПМИО	август	Членови на тимот
Учество во следење и стручна помош при организацијата на наставата (задолжителна, изборна, додатна, дополнителна и целодневна настава)	континуирано	Наставници
Учество во следење на реализацијата на Годишната програма за работа на Училиштето	континуирано	Директор
Следење и учество во работата на стручните активи	континуирано	Наставници
Евидентирање, следење редовноста на учениците со физичко присуство Изготвување на дневни Извештаи бо однос на пандемијата со Ковид 19	континуирано	Директор наставници
Проширување, вреднување и унапредување на сопствената работа	континуирано	Биро за развој МОН



2. Советодавна консултативна работа со наставниците

Работна содржина	Време на реализација	Соработник
Инструктивно консултативна работа со наставниците при изготвување на годишните планирања	август	Наставници
Соработка со одделенските раководители за одредени прашања	август септември	Наставници
Советодавна консултативна работа со активот на првите одделенија (формирање на паралелки)	август септември	Директор наставници родители
Вклучување во работата на одделенските заедници и заедницата на ниво на училиште	септември	Одделенски раководител
Вклучување во активностите при формирање на стручните активи (инструктивно консултативна работа)	август, септември	Одговорен наставник
Советодавно инструктивна работа со наставници за разрешување на одредени прашања проблеми на релација ученик наставник семејство	континуирано	Наставници родители директор и др. субјекти
Учество во барање на рационални можности за одмерено ангажирање на учениците во други видови настава (додатна, дополнителна, изборна, секции, натпревари)	септември и октомври	Наставници
Консултативна работа со наставници во доменот на оценувањето на учениците	континуирано	Наставници
Советодавна работа со родителите чии деца имаат проблем во учењето, однесувањето и изостаноците и оние кои брзо напредуваат	континуирано	Ученици наставници родители
Советодавно консултативни работи со наставниците за наставните задолженија на учениците	континуирано	Наставници
Консултации со наставници на план на унапредување на воспитно образовниот процес	континуирано	Наставници



3. Аналитичко истражувачка работа

Работна содржина	Време на реализација	Соработник
Изготвување на извештаи и анализи за потребите на стручните органи во Училиштето, Бирото за развој, Министерството за образование и други Институции	континуирано	Директор Наставници
Го ангажира остварувањето на планот и програмата за - Прво тромесечие - Прво полугодие -Трето тромесечие -Второ полугодие	континуирано	Директор стручни органи во училиштето
Изработка на прегледи, анализи , извештаи	континуирано	Директор наставници

4. Стручно усовршување на воспитно образовниот кадар

Цел: Оспособување на наставниците да ги применуваат промените и обезбедување квалитет во учењето и комуникацијата со учениците

Работна содржина	Време на реализација	Соработник
Учество во работата на стручни активни	континуирано	Одговорни наставници
Учество во работата на Одделенскиот совет	континуирано	Наставници, директор
Учество во работата на Наставничкиот совет и Совет на родители	континуирано	Наставници, директор
Учество во реализација на стручно усовршување на наставниците	по потреба	Наставници Биро за развој
Информирање за постојната и нова стручна литература	континуирано	Наставници



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Учество во реализирање на програмите што Бирото за развој ги рализира во Училиштето	по потреба	Биро за развој наставници
Индивидуална работа на сопствено стручно усовршување	по потреба	Биро за развој
Учество во реализирање на проекти во кои е вклучено училиштето	континуирано	Директор, наставници
Координатор на Проектот „Инклузија на деца со посебни образовни потреби“	континуирано	Директор, Стручни соработници Наставници Родители



5. Педагошка евиденција и документација

Работна содржина	Време на реализација
Изработка на Годишен - глобален план и Програма за работа	септември
Изработка на месечен - оперативен план за работа	септември
Евиденција и документација за сопствената работа	континуирано
Дневник за работа со наставници	континуирано
Водење евиденција за наставата	континуирано
Водење евиденција од работата со родителите	континуирано
Евиденција од извршената аналитичко-истражувачка работа	континуирано

27.06.2022 година
Скопје

Педагог:
Верица Костовска



Извештај од работата на специјален едукатор и рехабилитатор во учебната 2021/2022 година

Програмски подрачја за работа

1. Работа со ученици

Поддршка на учениците во учењето

Следење и поддршка на развојот на учениците

Професионална и кариерна ориентација на учениците

2. Работа со наставници

Поддршка на наставниците за планирање и реализирање на воспитно-образовниот процес и самоевалуацијата

Поддршка на наставниците за работа со учениците

3. Работа со родители

Индивидуални и групни советувања со родителите

Соработка со локалната заедница

4. Соработка со заедницата

Соработка со локалната заедница

5. Професионален развој и професионална соработка

Поддршка на професионалниот развој и соработката во училиштето



6. Аналитичко-истражувачка работа

Реализирани активности

Подрачје : Планирање, програмирање и организирање на воспитно-образовната работа со ученици со посебни образовни потреби		
Содржини за работа	Реализатори и соработници	Време на реализација
Учество во изработка на Годишната програма на училиштето	Дефектолог Директор Стручни соработници	Август 2021
Изработка на Годишна програма за сопствената работа	Дефектолог	Август 2021
Учество во изработка на Полугодишен извештај на училиштето	Дефектолог Директор Стручни соработници	Јануари2022
Учество во изработка на Полугодишен извештај за сопствената работа	Дефектолог	Јануари2022
Изработка на сопствена месечна програма за работа	Дефектолог	Континуирано
Учество во работата на Наставнички совет	Дефектолог Директор Стручни соработници Наставници	Континуирано



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Подрачје : Работа со ученици		
1. Поддршка на учениците во учењето	Реализатори и соработници	Време на реализација
Формирање на паралелки, прифаќање и распоредување на учениците со ПОП по паралелки	Стручна служба Директор Наставници Родители	Август-септември 2021
Дефектолошка дијагностика на учениците со ПОП со цел да се направи проценка на индивидуалните можности и способности	Стручна служба Наставници Родители	Октомври 2021
2. Следење и поддршка на развојот на учениците со ПОП		
Помош на ученикот кој започнува да се вклучува во редовното одделение за да се адаптира во средината	Наставници, стручна служба	Октомври 2021
Подготовка на одделението за прифаќање на ученикот кој треба да се вклучи	Наставници, стручна служба	Октомври 2021
Водење досие за секој ученик	Наставници, стручна служба	Континуирано
Изработка на индивидуални образовни програми за учениците со посебни образовни потреби (ПОП)	Наставници, стручна служба	Август- септември- Октомври 2021
Користење на диференцијација и индивидуализација со цел да се обезбеди пристап до наставните содржини	Наставници, стручна служба	Октомври 2021



3. Професионална и кариерна ориентација на учениците		
Содржини за работа	Реализатори и соработници	Време на реализација
Следење, анализирање и евалуација напредувањето на учениците со ПОП	Наставници, стручна служба	Континуирано
Соработка со стручните служби во училиштето, надлежните институции (МОН и БРО), меѓународни асоцијации и организации, невладиниот сектор, општината	Наставници, стручна служба	Континуирано
Соработка со здравствени установи и институции во полето на раното откривање, дијагностиката и третманот на учениците со ПОП	Наставници, стручна служба	По потреба

II. Подрачје: Работа со наставниците		
1. Поддршка на наставниците за планирање и реализирање на воспитно-образовниот процес и самоевалуација		
Содржини за работа	Реализатори и соработници	Време на реализација
Инструктивно-советодавна работа со наставниците на учениците со ПОП	Наставници	Континуирано
Давање насоки за неопходните модификации и адаптации во наставата	Наставници	Континуирано
Давање насоки (групни или индивидуални консултации) за документирање на постигнувањата на учениците со ПОП	Наставници	Континуирано
2. Поддршка на наставниците за работа со учениците		
Содржини за работа	Реализатори и соработници	Време на реализација
Реедукација на психомоторика	Дефектолог	По потреба
Развој на социјални вештини и комуникација	Дефектолог	По потреба



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Вежби за надминување на дискалкулија, дислексија, дисграфија	Дефектолог	По потреба
III. Подрачје: Работа со родители		
Содржини за работа	Реализатори и соработници	Време на реализација
Соработка со родителите на учениците со посебни образовни потреби и им помага да ја разберат состојбата на нивните деца и да им ја дадат потребната помош и поддршка	Родители Ученици	Континуирано
Поттикнување и организирање присуството на родителите на учениците со ПОП во училиштето	Родители Наставници Ученици	Континуирано
Редовно информирање на родителите за напредувањето на нивните деца	Родители Наставници Ученици	Континуирано

IV . ПОдрачје: Соработка со локалната заедница и други институции		
Содржини за работа	Реализатори и соработници	Време на реализација
Соработка со здравствени установи и институции во полето на раното откривање, дијагностиката и третманот на учениците со ПОП	Психолог Педагог	Континуирано
Соработка со стручните служби во училиштето, надлежните институции (МОН и БРО), меѓународни асоцијации и организации, невладиниот сектор, општината	Дефектолог	Континуирано
V. Подрачје: Професионален развој и професионална соработка		
Содржини за работа	Реализатори и соработници	Време на реализација
Посета на обуки	Дефектолог	Континуирано



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

VI. Подрачје: Аналитичко истражувачка работа		
Содржини за работа	Реализатори и соработници	Време на реализација
Спроведување на акциски истражувања за подобрување на наставата	Дефектолог Стручна служба	По потреба
VII. Подрачје: Училишна структура и организација		
Содржини за работа	Реализатори и соработници	Време на реализација
Грижа за документацијата и евиденцијата на учениците со ПОП	Дефектолог	Континуирано
Грижа за соодветна вклученост на учениците со ПОП во активностите на ученичките заедници (Им помага на ученичките заедници да ги прифатат учениците со ПОП)	Дефектолог	Континуирано

27.06.2022 година

Специјален едукатор и рехабилитатор - стручен
соработник Габриела Најдова



ПРИЛОГ БР. 5

Извештај од работата на библиотекарот во учебната 2021/2022 година

Реализирана активност	Цели	Време на Реализација	Методи и постапки за реализација	Очекувани исходи и ефекти
Водење на библиотекарска секција по однапред подготвена програма	Поттикнување интерес на учениците во библиотечното работење	континуирано	Учениците доаѓаат во библиотеката каде што се држат часовите	Оспособени ученици за работа во училишната библиотека
Поттикнување на интерес за читање кај учениците и создавање навика кај учениците за самостоен избор на книги	Поголема заинтересираност и поголема љубов кон книгата	континуирано	Учениците се оспособуваат сами да ги пронаоѓаат книгите и се запознаваат со начинот на сместување	Учениците самостојно ги пронаоѓаат книгите
Внимателно чување, ракување и заштита на книгите	Зголемување на свеста за чување на книгата	септември	Ученици од 1-во одд организирано доаѓаат во библиотеката каде им се кажува како се постапува со книгата	Книгите се во добра состојба
Упатување на користење на речници, енциклопедии, лексикони	Запознавање со друг вид книги и нивно користење	континуирано	На учениците практично им се објаснува користење на речници, енциклопедии, лексикони	Самостојно користење на овој вид литература
Издавање на книги и разговор за прочитаните книги	Да се прочита и разбере книгата	континуирано	Се разговара за најинтересните делови од прочитаното	Учениците ја прочитале книгата
Чување на Библиотечниот фонд книги, списанија, аудио-визуелен и Документарен материјал	Побогата и разновидна библиотека	континуирано	Потпечатување, инвентирање и обработка на нови книги по УДК систем, правилно	Библиотечниот фонд не се осипува



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

			сместување, водење на азбучни каталози	
Збогатување на библиотечниот фонд со стручна литература, нагледни средства по однапред подготвена програма	Поседување на потребна литература за учениците и наставниците	континуирано	Анкетирање на наставниците за набавка на потребна литература	Преку донација од општина Центар и ЈУПВ „Кочо Рацин“
Работа со бесплатни учебници по однапред подготвена програма	Снабденост на чениците со учебници	септември	Консултација со наставници, контактирање со МОН, примање и делење на учебници	Подобри резултати во учењето
Информирање за ново набавени и невратени книги	Зголемување и одржување на Книжниот фонд	континуирано	Изготвување на извештаи за состојбата	Книжниот фонд се зголемува
Следење на стручна литература и учество на семинари	Усовршување во работата	континуирано	Индивидуална употреба на стручна литература и посета на семинари	Примена на новини во работата

27.06.2022 година

Библиотекар:
Мирјана Стојменовска



ПРИЛОГ БР. 6

Извештај од работата на училишниот одбор во учебната 2021/2022 година

Во учебната 2021/2022 година , Училишниот одбор работеше согласно Законски овластувања што ги има и тоа:

- Законски овластувања што ги поседува Училишниот одбор се:
- донесување Статутарни промени на ОУ (основното училиште)
- предлага Годишна програма за работа и извештај за работата на ОУ до советот на општината;
- предлага финансиски план до основачот
- предлага завршна сметка до основачот
- објавува јавен оглас за избор на директор
- врши интервју со кандидатите за директор
- му предлага на градоначалникот на општината два кандидати, од пријавените кандидати на објавениот оглас, за избор на директор
- дава мислење до директорот за избор на наставници, стручни соработници и воспитувачи
- одлучува по приговорите и жалбите на вработените во ОУ
- одлучува по жалбите на учениците, родителите, однодно старателите на учениците
- разгледува и други прашања утврдени со статутот на ОУ

Во учебната 2021/2022 година , училишниот одбор реализира 11 состаноци со следните содржини:

Ред.бр.	Содржини	Време на реализација
1.	1. Усвојување на записникот од претходната седница 2. Донесување Годишна програма за работа на Училишниот одбор за учебна 2021/2022 година 3. Разгледување и усвојување на Годишната програма за работа на училиштето за учебната 2021/2022 4. Донесување на одлуки за Програми за екскурзии во учебната 2021/2022 година 5. Донесување на Одлука за определување средства за изработка а распоред на часови за учебната	02.07.2021



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

	2021/2022 година 6. Разно	
2.	1. Усвојување на записникот од претходната седница 2. Кадровски прашања – предлог за вработување на определено време за учебна 2020/2021 година 3. Разно	05.08.2021
3.	1. Верификација и мандат на член на Училишниот одбор 2. Усвојување на записникот од претходната седница 3. Донесување на Правилник за работа на Советот на родители 4. Донесување Правилници од областа на заштита на личните податоци 5. Донесување Етички кодекс за однесувањето наставниците и стручните соработници 6. Донесување на Одлука за формирање на Комисија за прибирање понуди за екскурзии и други слободни активности 7. Донесување на Одлука за одобрување на Програмите за екскурзии, односно давање согласност за изведување на екскурзиите 8. Разно	01.10.2022
4.	1. Усвојување на записникот од претходната седница 2. Усвојување на предлог Финансиски план за 2022 година 3. Донесување Одлука за попис 4. Кадровски прашања- предлог за вработување на определено време за учебната 2021/2022 година по објавен оглас 5. Информација за поднесено барање од Марија Јосифоска Спасовска 6. Разно	07.12.2021
5.	1. Констатирање на престанок мандат на член на Училишен одбор – претставник од родители 2. Усвојување на записникот од претходната седница 3. Разгледување и предлагање Извештај за работа на училиштето во првото полугодие во учебната 2021/2022 година 4. Разгледување и усвојување на Извештајот за пописот за 2021 година 5. Донесување Одлука за благајнички максимум за 2022 година. 6. Разно	27.01.2022



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

6.	1.Верификација на мандат на член на Училишниот одбор 2. Усвојување на записникот од претходната седница 3. Разгледување и усвојување на Извештајот за Пописот за 2022 4.Разно	08.02.2022
7.	1.Усвојување на записникот од претходната седница 2.Поништување на Одлуките за усвојување на Извештаите од Пописот 3.Разгледување и предлагање на Годишните пресметки 4.Донесување на Одлука за изменување и дополнување на Сатутот на училиштето 5.Разно	21.02.2022
8.	1.Усвојување на записникот од претходната седница 2.Информација за именување на ВД директор на ООУ „Кочо Рацин“, Скопје 3. Разно	31.03.2022
9.	1.Усвојување на записникот од претходната седница 2.Донесување на Одлука за изменување и дополнување на Сатутот на училиштето врз основа на укажувања од МОН 3.Донесување на Одлука за формирање на Комисија за самоевалуација од работата на училиштето 4.Разно	16.05.2022
10.	1.Усвојување на записникот од претходната седница 2.Донесување Одлука по поднесена жалба од Менка Трепалковска 3.Разно	01.06.2022
11.	1.Усвојување на записникот од претходната седница 2.Разгледување и предлагање Извештај за работа на училиштето во учебната 2020/2021 година 3.Формирање на Стручен тим за изготвување на програмите за екскурзии, излети и воннаставни активности за учебната 2021/2022 година	27.06.2022

27.06.2022 година
Скопје

Претседател на Училишен одбор
Александра Јанева



Извештај од работата на наставничкиот совет во учебната 2021/2022 година

Во учебната 2021/ 2022 година, Наставничкиот совет ги реализираше 17 состаноци со следниот дневен ред:

Време на реализација	Содржини / активности	Носители соработници
30.06.2021	<ol style="list-style-type: none"> 1.Разгледување и усвојување на записникот од претходниот Наставнички совет; 2.Разгледување и давање на мислење за Годишната програма за работа на училиштето во учебната 2021/2022 година 3.Разгледување и давање на мислење на програмите за екскурзии, излети и други вонучилишни активности за учебната 2021/2022 година 4.Разно 	<p>Директор Психолог Педагог Дефектолог Наставници</p>
25.08.2021	<ol style="list-style-type: none"> 1.Разгледување и усвојување на записникот од претходниот Наставнички совет 2.Информирање за организација на наставата во учебната 2021/2022 година 3.Потпишување на свидетелства за ученици од I до VIII одделение 4.Доделување на свидетелства на учениците 5.Формирање на Комисија за распределба на учебниците во одделенска и предметна настава во учебната 2021/2022 година 6.Прием на првачиња во учебната 2021/2022 година 7.Изготвување на годишни/тематски планирања 8.Распоред за дополнителна и додатна настава 9.План и протоколи за одржување на наставата во учебната 2021/2022 година 10.Информирање за Правилникот за дополнување на правилникот за формата, содржината и начинот на водење на педагошката документација и евиденција 11.Насоки од БРО за планирање и реализација на наставата во прво и четврто одделение 12.Информација за постапка за прогласување за Просветен работник на годината за учебната 2020/2021г. 13.Информација за санација и реконструкција на дворот 14.Разно 	<p>Директор Психолог Педагог Дефектолог Наставници</p>
31.08.2021	<ol style="list-style-type: none"> 1.Разгледување и усвојување на записникот од претходниот Наставнички совет 	<p>Директор</p>



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

	2.Насоки за првиот училишен ден (доделување на свидетелства на учениците 3.Родителски средби 4.Разно	Психолог Педагог Дефектолог Наставници
03.09.2021	1.Разгледување и усвојување на записникот од претходниот Наставнички совет 2.Насоки за начинот на евидентирање на бројна состојба и отсутствата на учениците 3.Информација за слободните изборни предмети во IV одделение согласно новите наставни програми 4.Давање на Извештај од наставник ментор за наставник-приправник 5.Давање на предлог од наставнички совет за полагање на приправнички испит за наставник-приправник 6.Разгледување на барања од родители за учење од дома 7.Информација за училишната кујна 8.Разно	Директор Психолог Педагог Дефектолог Наставници
21.09.2021	1.Разгледување и усвојување на записникот од претходниот наставнички совет 2.Формирање на Комисија од три члена за спроведување на избирачка постапка на член за во Училишен одбор 3.Избор на член од редот на наставници за во Училишен одбор 4.Избор на два члена за во Комисија за екскурзии, излети и други вонучилишни активности 5.Информирање за доделување на стипендии за талентирани ученици во одделни области од Општина Центар 6.Проекти од програмата за култура за 2021 што ќе се реализираат во соработка со Општина Центар 7.Организирање на ученички натпревар за теми од полето на Граѓанското образование, спроведување на ученичките иницијативи и младинското учество 8.Информирање за реализирање на едукативна работилница на тема „Здравствени придобивки од користење мед од најрана возраст“ за учениците во прво одделение 9.Разно	Директор Психолог Педагог Дефектолог Наставници
28.09.2021	1.Разгледување и усвојување на записникот од претходниот Наставнички совет	Директор



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

	2.Изрекување на педагошки мерки 3.Разно	Психолог Педагог Дефектолог Наставници
30.09.2021	1.Разгледување и усвојување на записникот од претходниот Наставнички совет 2.Предлог ученик за добивање на стипендија од семејства во социјален ризик согласно Програмата за образование на Општина Центар 3.Изрекување на педагошки мерки 4.Разно	Директор Психолог Педагог Дефектолог Наставници
27.10.2021	1.Разгледување и усвојување на записникот од претходниот Наставнички совет 2.Давање на Извештај од наставник ментор за наставник-приправник 3.Давање на предлог од наставнички совет за полагање на приправнички испит за наставник-приправник 4.Информирање за реализација на вежбовна активност за заштита и спасување 5.Номинирани наставници за еднодневна обука на платформата зоом на тема „Спречување и борба против трговија со деца“ 6.Разгледување на барања од родители за учење од дома 7.Договор за отварање/затварање на прозорците кога температурата е под 15 степени 8.Разно	Директор Психолог Педагог Дефектолог Наставници
10.11.2021	1.Разгледување и усвојување на записникот од претходниот Наставнички совет 2.Разгледување и утврдување на успехот и редовноста на учениците на крајот на првото тромесечие во учебната 2021/2022 година 3.Реализација на наставните план и програма преку учење со физичко присуство и учење од далечина 4.Давање на Извештај од наставник ментор за наставник-приправник 5.Давање на предлог од наставнички совет за полагање на приправнички испит за наставник-приправник 6.Разгледување на барања од родители за учење од дома 7.Информирање на новите Комисии за преглед на Е-дневник во предметна и во	Директор Психолог Педагог Дефектолог Наставници



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

	одделенска настава 8.Разно	
18.01.2022	1.Разгледување и усвојување на записникот од претходниот Наставнички совет 2.Разгледување и утврдување на успехот, редовноста и поведението на учениците на крајот на првото полугодие во учебната 2021/2022 година 3.Реализација на наставните план и програма преку учење со физичко присуство и учење од далечина 4.Изрекување на педагошки мерки 5.Разно	Директор Психолог Педагог Дефектолог Наставници
27.01.2022	1. Разгледување и усвојување на Извештајот за работата на училиштето на крајот од првото полугодие од учебната 2021/ 2022 година 2.Разно	Директор Психолог Педагог Дефектолог Наставници
07.03.2022	1. Разгледување и усвојување на записникот од претходниот Наставнички совет 2. Давање на Извештај од наставник ментор за наставник-приправник 3. Давање на предлог од наставнички совет за полагање на стручен испит за наставник-приправник	Директор Психолог Педагог Дефектолог Наставници
07.04.2022	1.Разгледување и усвојување на записникот од претходниот Наставнички совет 2.Разгледување и утврдување на успехот и редовноста на учениците на крајот на третото тромесечие во учебната 2021/2022 година 3.Реализација на наставните план и програма преку учење 4.Информирање за координатори и членови на тимови по подрачја на работа за спроведување на самоевалуација 2022 5.Изготвување на Личен план за професионален развој од страна на сите наставници и стручни соработници 6.Разно	ВД Директор Психолог Педагог Дефектолог Наставници



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

10.05.2022	<ol style="list-style-type: none">1.Разгледување и усвојување на записникот од претходниот Наставнички совет2.Запознавање со критериумите за најдобар ученик-првенец во завршните одделенија дадени од општина Центар и формирање на Комисија за избор на ученик првенец во завршните одделенија за учебната 2021/2022 година при ООУ „Кочо Рацин“ – Скопје3.Информирање за распределба на часови за наставници во предметна настава во учебната 2022/2023 година4.Информирање за изборните предмети кои ќе се изучуваат во учебната 2022/2023 година и спроведување на анкети за учениците од II до VIII одделение5.Информирање за организирање и реализирање на училишен хепенинг – продажен базар на 25 мај 2022 година6.Информирање за планираните екскурзии7.Информирање за следење настава од далечина8.Започнување процесот на спроведување на самоевалуација 2022 година9.Формирање на Комисии по разни основи10.Разно	ВД Директор Психолог Педагог Дефектолог Наставници
17.05.2022	<ol style="list-style-type: none">1.Информирање за доставените апликации од страна на Комисијата за разгледување на поднесените апликации од учениците од завршните одделенија - деветто одделение за избор на првенец на генерацијата во учебната 2021 / 2022 година2. Избор на првенец на генерацијата во учебната 2021 / 2022 година3. Информирање за спроведување на анкети за избор на изборни предмети4. Разно	ВД Директор Психолог Педагог Дефектолог Наставници
09.06.2022	<ol style="list-style-type: none">1.Разгледување и утврдување на успехот, редовноста и поведението на учениците од 9 одделение за учебната 2021/2022 година2.Реализација на наставните содржини предвидени со наставниот план и програма3.Усвојување на предлог – ученици за Рациновци и Првенци на генерацијата 2010/19 година4. Разно	ВД Директор Психолог Педагог Дефектолог Наставници
16.06.2022	<ol style="list-style-type: none">1.Усвојување на записникот од претходниот Наставнички совет;2.Разгледување и утврдување на успехот, поведението и редовноста на учениците	ВД Директор Психолог



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

	од 1 до 8 одделение на крајот од учебната 2021/2022 година; 3.Реализација на наставниот план и програма 4.Разно	Педагог Дефектолог Наставници
24.06.2022	1.Разгледување и усвојување на Извештајот од работата на училиштето на крајот во учебната 2021 / 2022 година 2.Одредување одговорни наставници за изготвување на распоредот на часови за учебната 2022/2023 година 3.Одредување на стручен тим -одговорни наставници за изготвување на програмите за екскурзии и други воннаставни активности 4.Определување на одделенски раководители за шесто а,б одделение и седмо в одделение 5. Давање на Извештај од наставник ментор за наставник-приправник 5.Давање на предлог од наставнички совет за полагање на стручен испит за наставник-приправник 7.Разно	ВД Директор Психолог Педагог Дефектолог Наставници


27.06.2022 година



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk


ПРИЛОГ БР. 8 СКИЦИ ЗА ЕВАКУАЦИЈА И СПАСУВАЊЕ ВО ВОНРЕДНИ СИТУАЦИИ →





Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје


Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk





Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје


Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk





Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје


Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk





Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје


Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk





Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје


Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk





Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје


Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk





Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје


Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk





Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk





ПРИЛОГ БР. 9

Извештај од работата на Советот на родители

Во учебната 2021/2022 година, Советот на родители ги одржа следните состаноци:

Месец	Содржина	Реализатор
02.07.2021	1.Разгледување на Годишната програма за работа на училиштето за учебната 2021/2022 година	Претседател на Совет на родители Членови на совет на родители
16.09.2021	1. Усвојување на Записникот од претходната седница 2. Давање на мислење за Програмите за екскурзиите,излетите и другите вонучилишни активности на учениците за учебната 2021/2022 год. 3.Избор на три члена од редот на Советот на родители за во Комисија за екскурзии 4. Избор на нов член за во Училишен одбор од редот на родителите (на местото на Александар Јарчевски) 5.Избор на претседател и заменик претседател на Советот на родители 6.Разно	Претседател на Совет на родители Членови на совет на родители
20.10.2021	<ul style="list-style-type: none"> Разгледување и усвојување на изготвениот допис до МОН за електронските учебници за учениците во IV одделение 	Претседател на Совет на родители Членови на совет на родители
24.11.2021	<ul style="list-style-type: none"> Разгледување и усвојување на изготвениот допис-барање до град Скопје за дислокација на контејнерите и билбордите Информирање за спроведување на активности во рамките на Проектот „Отворете ги прозорците“ 	Претседател на Совет на родители Членови на совет на родители
22.12.2021	<ul style="list-style-type: none"> Разгледување и усвојување на Договорот за аплицирање за добивање на Грант од ЕУ делегација за обновливи извори на енергија т.е. Фотоволтаици Употребата на маските од страна на учениците во училиштето (право на избор) и Протоколите за отварање на прозорците во зимски услови 	Претседател на Совет на родители Членови на совет на родители
31.01.2022	1. Усвојување на Записникот од претходната седница 2. Избор на нов член за во Училишен одбор од редот на родителите (на местото на Софија Стојков)	Претседател на Совет на родители Членови на совет на родители



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

	3. Расправа за Извештајот од работата на училиштето во првото полугодие во учебната 2021/2022 година 4. Разгледување и усвојување на Правилникот за работа на Советот на родители 5. Разно	
04.04.2022	Учество на обука на тема „Детски права“ и „Интеркултурно образование и почитување на различностите“	Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ Членови на совет на родители
03.06.2022	1. Усвојување на записникот од минатиот состанок 2. Избор на членови на комисија за -Комисија за обезбедување на учениците (2 члена)	Претседател на Совет на родители Членови на совет на родители



Извештај од работата на стручните активи во учебната 2021/2022 година

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ АКТИВ

Реден број	Реализирани содржини	Време на реализирање	Учесници
1.	1.Разгледувања и усвојување на „Програма за работа на стручниот актив на математика, природна група предмети и информатика” во ООУ „Кочо Рацин” – Скопје за учебната 2021/2022 година 2.Разгледување на годишните и тематските планирања за учебната 2021/2022 година 3. Разно	06.09.2021	членови на активот
2.	1.Критериуми и стандарди за оценување на учениците на ниво на актив 2.Разно	07.10.2021	членови на активот
3.	1.Разгледување на успехот на учениците по првото тромесечие 2.Разно	10.11.2021	членови на активот
4.	1.Избирање и распределба на талентираните ученици за учество на натпревари по определени наставни предмети 2.Разно	17.12.2021	членови на активот
5.	Разгледување на успехот на учениците во првото полугодие во учебната 2021/2022 година и предизвиците со кои се соочуваат наставниците и учениците уште на почетокот на второто полугодие	Февруари, 2022	членови на активот



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

6.	- Работа со талентирани ученици - Разгледување на резултатите од натпреварите	Март, 2022	Сите членови на активот
7.	- Додатна настава – наставни техники и методи во додатна настава - Интерес за професионална ориентација	Мај, 2022	Сите членови на активот
8.	- Разгледување на успехот на учениците на крајот од учебната 2021/2022 година - Подготовка и усвојување на Предлог-Програма за работа на стручниот актив на математика, природна група предмети и информатика во ООУ „Кочо Рацин“ – Скопје за учебната 2022/2023 година	Јуни, 2022	Сите членови на активот

Претседател на природно – математичкиот актив: Марина Гроздановска



ОПШТЕСТВЕНО-ЈАЗИЧНИОТ АКТИВ

Р.бр	Реализирани содржини	Време на реализација	Учесници
1.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Разгледување на упатствија за оценување на учениците во периодот на реализација на наставата со физичко присуство и он лајн 2. Програма за меѓусебно набљудување на часови 3. Ажурирање на педагошка евиденција и континуирана подготовка на истите 4. Разгледување на програмата за децата со посебни потреби предложена од дефектологот во училиштето 5. Тековни работи 	Октомври 2021	Реализатор: Снежана Шумковска Сите членови на активот
2.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Споделување на искуства од реализираната настава 2. Подготовка на активностите за Патрон празникот 3. Предлагање активности за Патрон празникот 4. Воведување на иновации во наставата 5. Тековни работи 	Ноември- 2021	Реализатор: Маргарита Павлова Сите членови на активот
3.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Меѓусебно набљудување на часови – искуства и повратни информации 2. Размена на искуства од примена на различни методи во оценувањето (формативно и сумативно) 3. Подготовка на активностите за Патрон празникот 4. Организирање на натпревари на ниво на училиште : квизови, презентации, јавно говорење, новински статии, конкурси за лични творби, поеми, раскази, есеи и припреми 5 Тековни работи 	Декември 2021	Реализатор: Билјана Црвенова Сите членови на активот



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

4.	1. Разгледување на методите и инструментите за формативно оценување 2. Меѓусебно набљудување на часови – искуства и повратни информации 3. Разгледување на постигнувањата од програмата за инклузија и споделувања искуства 4. Тековни работи	Февруари 2022	Реализатор:Наташа Д. Митрова
5.	1. Меѓусебно набљудување на часови – искуства и повратни информации 2. Учество на општински, регионални и државни натпревари. 3. Информатичка и комуникациска технологија во наставата, размена на искуства 4. Разгледување примери на оценување 5. Тековни работи	Март 2022	Реализатор:Катерина Музелова
6.	1. Предлагање и организирање активности за воннаставни посети. 2. Предлагање и организирање активности за Денот на Европа и Денот на Планетата Земја 3. Иработка на паноа и активности за одбележување значајни денови и празници. 4. Тековни работи	Април 2022	Реализатор:Иванка Карапеева

Претседател на општествено – јазичниот актив: Катарина Миновска



СТРУЧЕН АКТИВ ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА

Р.бр	Реализирани содржини	Учесници	Време на реализација
1	1.Избор на претседател и записничар на Стручниот актив на одделенска настава 2.Договор за пополнување е-дневник 3.Разно	Наставници Директор Стручни соработници	15.09.2021
2	1.Да се разгледаат можностите за реализација на планираните посети и набљуденија; 2.Да се донесе заеднички заклучок за внесување и евидентирање на часовите во одделенска настава; 3.Тековни работи	Наставници Директор Стручни соработници	06.10.2021
3	1.Усвојување на дневниот ред 2.Усвојување на записникот од претходниот состанок (прилог) 3.Да се утврди успехот и поведението во првото тримесечие; 4.Да се подобри успехот на учениците; 5.Да се воспостави соработка со стручната служба; 6.Работилница- 7.Формирање на комисија за организирање на училишни натпревари; 8.Подготовка активности по повод Патрониот празник на училиштето; 9.Тековни работи	Наставници Директор Стручни соработници	30.11.2021
4	1. Усвојување на дневниот ред 2. Усвојување на записникот од претходниот состанок (испратен во прилог) 3. Работилница на тема „Трговија со деца“ 4. Да се разгледаат потребите за професионално усовршување на наставниците 5. Тековни работи	Наставници Директор Стручни соработници	30.12.2021



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

5	1.Усвојување на дневниот ред 2.Усвојување на записникот од претходниот состанок (испратен во прилог) 3.Изработка на Личен план за професионален развој – Билјана Денкова 4.Тековни работи / Информација – Еко ВЕЛО – Ирена Шорева	Билјана Денкова Ирена Шорева Наставници Директор Стручни соработници	Март 2022
---	--	--	-----------

Претседател на стручниот актив во одделенска настава: Сузана Стојановска



Извештај од активности за унапредување на мултикултурализмот и меѓуетничка интеграција

Во учебната 2021/2022 година, се реализираа следните активности за унапредување на мултикултурализмот и меѓуетничка интеграција :

Реализирани активности	Време на реализација	Реализатор	Извори/ ресурси	Методи и постапки при реализација	Очекувани ефекти
Работилници за животни вештини	Октомври 2021 – декември 2021	Одделески раководители од I до IX одд.	Прирачник за ЖВ	Разговор, Игровни активности, демонстрација Играње улоги	Дружење и почитување на меѓусебните разлики
Запознавање со традициите, културата и верските празници на различни социо – културни средини	Ноември 2021	Билјана Денкова Ученици од VI-IX	Енциклопедии, интервју, интернет	Истражување	Поттикнување на чувства за меѓусебно почитување
Запознавање на културите на помалубројните заедници во Центар	Септември Декември 2021	Билјана Денкова Наташа Митрова Радмила С.Ристиќ	Енциклопедии, интервју, интернет	Методи и техники за поттикнување на продлабочено учење, кооперативност, како и со самостојно истражување и	-Запознавањето на културите на учениците кои не опкружуваат и наоѓањето на зеднички нишки -Градењето блиски меѓукултурни врски и интеркултурното комуницирање на младите -



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

				откривање на знаењето	-Зацврстување темелот на транскултурна заедница
1. Снимање на видео запис со наслов: “Заедно сме посилни”.	Декември 2021	Билјана Цренова	Панел, реквизити за снимање видео и аудио запис, селфи-стик	Учениците од Iходд, заедно со учениците од VIIб одд, снимаа спот во училишниот двор. Спотот се снимаше и едитираше од страна на наставникот и неколку избрани ученици од Iходд.	Готов видео запис (спот) кој ќе се постави на веб-страницата на училиштето
2. Изработка на постери со тема: “Инклузивност и моето училиште”	Декември 2021	Билјана Цренова	Постери, водени и акрилни бои	Неколку избрани ученици од Iходд под менторство на наставникот изработија и прикачија постери во школскиот ходник	Изработени постери на тема: Инкузија
Работилница на тема „Поттикни еднаквост – биди човек“ во соработка со ООУ „Дитура“	Декември 2021	Билјана Денкова Наташа Митрова	Енциклопедии, интервју, интернет	Презентации Рецитали Хорски изведби Презентации	-Градењето блиски меѓукултурни врски и интеркултурното



Извештак за реализирани активности од програмата на ученичкиот парламент

Учениците преку функционирањето на ученичкиот парламент имаа можност демократски да учествуваат во застапување и промовирање на правата и интересите на учениците. Го промовираа ученичкиот активизам преку едукативни работилници, дискусии, дебати, истражувања, хуманитарни и еколошки акции. Активностите се реализираа преку Тимс.

Содржина	Активност	Носител на активността	Време на реализација	Очекувани ефекти
Конституирање на ученичкиот парламент Запознавање со целите и процедурата на функционирањето, предлог активности Избор на комисија од тројца членови за избор на претседател на парламентот	Конститутивна седница на ученичкиот парламент, Предлог програма за работа на ученичкиот парламент Избор на претседател на ученичкиот парламент	Директор Педагог	Септември 2021	Конституиран ученичкиот парламент, Усвоена програма со дополнување Избран претседател на ученичкиот парламент
Избор на заменик претседател, секретар и записничар на ученичкиот парламент Разгледување на годишната програма на училиштето, особено воннаставните активности, секциите и акциите	Спроведување на постапката Работилница со учениците: Анализа на искуствата, мислењата, согледувањата и пределозите на учениците. Изготвување на листа на приоритети за акции и активности	Претседател на ученичкиот парламент Ученичкиот парламент, одговорни наставници, Педагог	Октомври 2021	Мотивирани членови за активното учество во подобрување на училишниот живот. Изготвена програма за работа на ученичкиот парламент Активно учество на ученичкиот парламент во креирањето и подобрување на училишната клима и условите во училиштето, демократско учество во училишниот живот



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Пандемијата и здравјето, со посебен акцент на менталното здравје	Едукативна работилница,	Ученичкиот парламент, Одговорни наставници Педагог	Ноември 2021	Промоција на ученичките права и активизам Реализирана работилница „Имам право да ги знам моите права“
Запознавање со начините за подобрување на менталното здравје Врсничка поддршка	Изготвување на план за меѓусебна поддршка	Ученичкиот парламент, Одговорните наставници, Педагог	Декември 2021	Реализирани активности за меѓусебна поддршка на учениците во паралелките
Обука на тема „Трговија со деца“	Презентација Дискусија	Ученичкиот парламент, Одговорните наставници, Педагог	Март 2022	Запознавање со видовите на трговија со деца, начините за идентификација и улогата на училиштето во превенцијата во трговија со деца



ИЗВЕШТАЈ ЗА ИНТЕГРАЦИЈА НА ЕКОЛОШКАТА ЕДУКАЦИЈА ВО МАКЕДОНСКИОТ ОБРАЗОВЕН СИСТЕМ

Цели: Реализирање на еколошкото образование во воспитно образовниот процес

Подобрување на условите за престој и работа во училиштето

Поттикнување на учениците и вработените да размислуваат и да дејствуваат еколошки

Задачи: Исполнување на 7-те чекори од програмата за Еко училиште

Интеграција на еколошката едукација во сите предмети во одделенска и предметна настава

Изработка на еко проекти

Одбележување на значајни еколошки датуми

ФОРМУЛАР ЗА ЧЛЕНОВИ НА ЕКО-ОДБОР - Учебна година 2021/2022

Податоци за училиштето

Училиште	ООУ „Кочо Рацин“ - Скопје
Општина	Центар
Адреса	Ул. „Тодор Александров“ бр. 2
Директор	Јовица Остојиќ
Телефон	+389(0)2 3176 404
Фах	+389(0)2 3177 577
Е-пошта	koco_racin@yahoo.com

– Податоци за формираниот Еко-одбор

	Име и презиме	Телефон	Е-пошта
Координатор на	Бранка Димевска	076 480 993	bdimevska@yahoo.com



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Програмата			
Претседател на Еко-одбор	Билјана Црвенкова	078742376	btanasoska@yahoo.com

Реализирани активности за анализа на состојбата

ТЕМИ ЗА АНАЛИЗА	Прашања за утврдување на состојбата	Одговори
Вода	1. Каква е состојбата со водоводната мрежа во училиштето?	Училиштето во изминатите учебни години изврши промена на 15 чешми со штедливи чешми, но се утврди дека е потребна промена и на останатите чешми
Енергија	1. Дали училишните прозорци се со двојно, тројно стакло? 2. Дали вратите и прозорците пропуштаат воздух? 3. Дали училиштето користи извори на обновлива енергија?	1. Прозорците се променети и се со двојно стакло 2. Вратите е потребно да се променат 3. Не
Двор	1. Дали во дворот има одбележани места за одмор и игра на учениците? 2. Дали училиштето има ниска вегетација, дрвја, зеленило? 3. Дали училишниот двор се користи за предавање и учење? 4. Дали во училишниот двор има место за хранење птици?	1. Да, но постои можност за подобра организација на просторот 2. Да, зеленилото во дворот постојано се обновува 3. Понекогаш, најчесто во топлите денови 4. Да
Внатрешна средина	1. Колку во училиштето естетски се задоволени ученичките потреби и потребите на вработените за пријатен престој и работа во училишната зграда?	1. Училиштето постојано работи на обновување на инвентарот, со што потребите се задоволени
Транспорт	1. Дали училиштето обезбедува инструкции за возење на велосипеди и дали тоа вклучува инструкции за возење на патот? 2. Дали училиштето редовно организира пешачење,	1. Да. Учениците учествуваат на натпревари и се почесто има ученици кои доаѓаат на училиште со велосипед 2. Да



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

	планинарење или возење велосипед?	
Отпад /намалување на отпад	1. Дали хартијата за канцелариска работа се користи за рециклирање, а претходно се користи од двете страни? 2. Дали секогаш се фотокопира од двете страни? 3. Дали копиите од документи се чуваат во електронска форма? 4. Дали хартија за бришење е направена од рециклирана хартија?	1. Не секогаш 2. Зависно од потребите 3. Да 4. Не
Здравје	1. Дали учениците здраво се исхрануваат? 2. Дали во училиштето е спроведена анкета за тоа кој како се храни? 3. Дали во училиштето сте направиле кампања за здрава исхрана и здрав живот?	1. Делумно 2. Да 3. Да
Одржлив развој	1. Дали учениците учествуваат во еколошки акции? 2. Колку е развиена еколошката свест кај нив?	1. Редовно 2. Секојдневно се работи на едукација за подигање на еколошката свест кај учениците, а о дел од едукативните предавања учествуваат и учениците од еко клубот

ЕКО-СТАНДАРД 1. Заштеда на енергија

Полиса: Рационално користење на електричната и топлинската енергија.

Цели: Намалување на потрошувачката на електрична енергија за 10% во споредба со претходната година.

Точки на акција		Начин на реализација	Време на реализација	Одговорен	Потребни средства
1.	Истакнување на упатствата за заштеда на електрична енергија	Состаноци, давање задолженија на учениците, изработка на хамери	VIII 2021	Катица Митовска Христовска	Хартија, компјутер, хамер



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

2.	Обновување на фасадата со нова -термо фасада на училишната зграда	Проценка, тендер, избор на опслужувач	/	Директор	/
----	---	---------------------------------------	---	----------	---

ЕКО-СТАНДАРД 2. Заштеда на вода

Полиса: Рационално користење на водата.

Цели: Намалување на потрошувачката на вода за 10% во споредба со претходната година.

Точки на акција	Начин на реализација	Време на реализација	Одговорен	Потребни средства	
1.	Замена и санирање на старите чешми во тоалетите	Замена и санирање на останатите стари чешми во тоалетите со нови штедливи чешми	/	Директор	Спонзорства од бизнис-сектор, НВО, Општина

ЕКО-СТАНДАРД 3. Одржување на зградата и здрава внатрешна средина

Полиса: Здрава и чиста внатрешна средина за учење и работење.

Цели: Обезбедување на здрави услови за работење и престој во училиштето.

Точки на акција	Начин на реализација	Време на реализација	Одговорен	Потребни средства	
1.	Истакнување на упатства за одржување на зграда и здрава средина во училиштето	Состаноци, давање задолженија на учениците од одговорните наставници	VIII 2021	Катерина Музелова	Хартија, Фотоапарат, Хамер
2.	Чистење на ходници, училници, физкултурна сала со еколошки или нетоксични средства	Чистење на ходници, училници, физкултурни сали со еколошки или нетоксични средства Едукација на учениците од целото училиште за дефинирање на поимите: еколошки, нетоксични средства за чистење	X-XII. 2021 I-VI 2022	Технички персонал Јасмина Апостолова	Еколошки или нетоксични средства
3.	Разубавување на ходниците,	Размножување на цвеќињата и нивно	X-XII. 2021 I-VI 2022	Ирина	Хумусна земја,



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

	училниците и канцеларијата со цвекиња	растење до пресадување. Разубавување на просториите во училиштето и обезбедување на чист воздух		Шоревска	саксии
4.	Кречење на делови од училишната зграда	Кречење на сидовите и фарбање со мрсна боја на училницата во 4то А одделение и просторијата планирана за ресурсна соба-училница	X-XII. 2021 I-VI 2022	Директор, Технички персонал	

ЕКО-СТАНДАРД 4. Уреден и еколошки двор

Полиса: Уреден и функционален двор кој е во согласност со потребите за заштита на животната средина.

Цели: Функционално уреден двор според сите еколошки параметри на начин на кој максимално ќе користи за потребите на сите кои престојуваат во училиштето.

Точки на акција	Начин на реализација	Време на реализација	Одговорен	Потребни средства	
1.	1) Збогатување на дворот со ниска вегетација 2) Одржување на зеленилото (редовно кастрење и косење на тревата)	1) Садење на грмушки и трева во училишниот двор 2) Одржување на зеленилото од техничкиот персонал, по потреба од соодветна стручна служба / Проверки од одговорни ученици од еко-Патролата	X-XII. 2021 I-VI 2022	1) Директор, Технички персонал 2) Технички персонал, еко-патрола	Спонзорства за садници
2.	Истакнување на упатства за одржување на дворот	1) Изработки на часовите по ликовно воспитување и техничко образование 2) Едукација за биодиверзитетот -Изработка на куќички за птици	IX. 2021	Снежана Шумковска Марта Јордановска	1) Дрвени летви, Бои (Спонзорство од родители) 2) Дрвени летви



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

3.	Означени места со изработени и поставени знаци видливи за сите во дворот (место за игра, за одмор, каде да не се гази)	Изработување и поставување на знаци во дворот	X-XII. 2021 I-VI 2022	Снежана Шумковска	-Дрвени летви -Бои
----	--	---	--------------------------	-------------------	-----------------------

Реализирани активности	Реализатор	Време на реализација	Методи и постапки за реализација	Очекувани ефекти
Формирање на еко одбор	тим од наставници	IX.2021	дискусија; договор; состанок	успешна реализација на планираните еколошки активности
Одбележување на 22-ри Септември -Меѓународен ден без автомобили	тим од наставници, ученици;	IX.2021	активности со велосипеди	развивање на еко свеста
Формирање на еко патроли во одделенска и предметна настава и задавање задачи	тим од наставници, ученици;	X.2021	разговор; договор; еко активности	заштеда на вода и енергија, подобра хигиена
Одбележување на 15ти Октомври - Меѓународниот ден на пешаците	тим од наставници, ученици	X.2021	организирање дефиле, пишување еко пораки	подигање на еко свеста на учениците; грижа за здравјето и животната средина
Ден на еколошката акција за чист и уреден училишен двор во соработка со Општина Центар	наставници, ученици	XI.2021	еко активности	развивање на еко свеста



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Формирање на еко мрежа (еко тимови на ниво на секоја паралелка) и задавање задачи	тим од наставници, ученици;	X.2021	разговор; договор; еко активности	подигање на еко свеста на учениците на ниво на паралелка
Анализа на состојбата на животната средина	тим од наставници, ученици;	X.2021	подготовка на анкета, анкетирање	сознанија за влијанието на училиштето врз животната средина
Одржување на часови со интеграција на еколошка едукација	одделенски и предметни наставници	XII.2021	презентација; работилница; дискусија;	подигање на еко свеста на ученици те
Садење на нова трева	тим од наставници, ученици, технички персонал	III 2022	Договор, еко активности	Развивање на еко свеста кај учениците, родителите, наставниците. Убав и зелен двор за одмор и учење
Ден на акција на еко училиштата	наставници, ученици	III 2022	договор, садење дрвца,	Подигање на еко свеста на учениците; грижа за животната средина
Одбележување на Денот на планетата Земја	тим од наставници, ученици	IV 2022	пишување еко пораки	Одговорно однесување кон нашата планета, грижа за животната средина
Организирање на собирни акции за стара хартија и пластична амбалажа	тим од наставници, ученици	во текот на годината	информирање, собирање хартија и пластика	Подигање на еко свеста; грижа за животната средина;
Одржување на часови со интеграција на еколошка едукација	одделенски и предметни наставници	во текот на целата година	презентација; работилница; дискусија;	Подигање на еко свеста на ученици



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Соработка со електронски и печатени медиуми и промоција	тим од наставници, ученици	во текот на годината	објавување написи во весници, на веб страна, гостување во ТВ емисии...	Афирмирање на училиштето
Следење и евалуација на напредокот	тим од наставници, ученици	во текот на годината	Собирање информации, пишување извештаи, водење записници, фотографирање	Редовно и успешно реализирање на еколошките активности

27.06.2022 година
Скопје

Одговорен наставник:
Бранка Димевска Коцева– координатор на програмата



ПРИЛОГ 14

Извештај за одржан отворен ден по граѓанско образование на тема „Дискриминација“

Реден број	Активност	Датум	Број на ученици	Број на наставници/надворешни и соработници
1	Реализрана е првата фаза за прибирање на податоци за проблеми и предизвици кои ги имаат учениците преку анкета	Декември 2021	58	1

- На ден 14.12.2021 година, учениците од осмите одделенија беа запознаени со концептот на ученичка иницијатива и организирање на отворен ден. По ова, наставникот побара од учениците да размислат каква ученичка иницијатива би сакале да започнат во нашето училиште, односно што сметаат дека треба да се промени. Учениците даваа свои предлози за теми и истите беа ставени во анкета.
- На ден 21.12.2021 година - Спроведување на анкета. Помеѓу учениците од осмо одделение беше спроведена анкета на која одговорија вкупно 58 ученици. Согласно анкетата беше одлучено ученичката иницијатива за оваа учебна година да биде на тема дискриминација (вкупно 20 гласа).

27.06.2022 година
Скопје

Одговорен наставник:
Бранка Димевска Коцева



ПРИЛОГ 15

Годишен извештај за реализација на воннаставна активност по предметот Граѓанско образование за антикорупциска едукација на учениците во основно образование

ПОДРАЧЈА НА РАБОТА И АКТИВНОСТИ Содржина	ЦЕЛ	ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ	ОДГОВОРНО ЛИЦЕ/ НОСИТЕЛ-СОРАБОТНИЦИ	НАЧИН НА СПРОВЕДУВАЊЕ	РЕСУРСИ	ВРЕМЕ
Предзнаења за корупцијата и антикорупцијата	Да се согледаат предзнаењата на учениците	Утврдување предзнаења за антикорупција	Бранка Димевска Коцева	групен, дискусија, работа на текст Пополнување на прашалникот од страна на учениците	Дискусија	08.02.2022
Причини и последици од корупцијата Работилница	Да се запознаат со поимите корупција, антикорупција, интегритет, социјален притисок, етичност; да знаат за облиците во кои може да се појави корупцијата и начинот на спречување и заштита од истата; да го сфатат штетното влијание на корупцијата во општеството	Едукација на учениците за корупција и штетното влијание во општеството	Бранка Димевска Коцева	Говорна активност; дискусија; кусо предавање Работилница	Дискусија	15.02.2022
Стекнување на основни знаења за корупција и антикорупција Предавање и вежби	Да ги препознаваат механизмите за спречување на корупцијата; да ја сфатат улогата на Државната комисија за спречување на корупција во Република Македонија и механизмите преку кои таа делува	Едукација на учениците за механизмите за спречување на корупцијата	Бранка Димевска Коцева	Предавање; power point презентација; дискусија; крстозбор	Power point презентација крстозбор	22.02.2022



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Активна борба против корупцијата Работилница	Да се запознаат што значи „одолевање на социјален притисок“;		Бранка Димевска Коцева	Говорна активност; дискусија; кусо предавање	Дискусија	01.03.2022
Активна борба против корупцијата: постери Работилница	Да анализираат како и каде може да се појави корупцијата и како може да се спречи истата; да се стават во ситуација во која ќе имаат активна улога, преку која ќе разберат за антикорупцијата и за потребата од едукација; да се стават во улога на активни граѓани кои ќе придонесат за развојот на граѓанската култура во современото општество	Активно разбирање на антикорупцијата и развој на граѓанска култура	Бранка Димевска Коцева	Изработка на постери; Говорна активност; дискусија;	Постери Работилница	08.03.2022
Утврдување на знаењата за корупцијата и антикорупцијата	Да се утврдат знаењата на учениците; да се види дали учениците научиле од проектот „Програма за антикорупциска едукација на учениците од основните училишта“	Евалуација на стекнатите знаења	Бранка Димевска Коцева	Пополнување на прашалникот од страна на учениците	Активности за повторување	15.03.2022

27.06.2022 година
Скопје

Одговорен наставник:
Бранка Димевска Коцева



ПРИЛОГ 16

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ОД РАБОТА НА УЧИЛИШНИОТ ХОР

Целта на училишниот хор е учениците да ги прошират знаењата и способностите од областа на музиката за кои покажуваат посебен интерес, определба и сензибилитет. Учениците да се оспособуваат за колективен однос во заедничка презентација на вокални дела во училиштето и надвор од него.

Посебни цели :

- Да создава навика за редовност и точност ;
- Да се развиваат творечки способности , етички и естетски вредности;
- Да развива колективен интелектуално-емоционален и креативен однос кон интерпретацијата на хорските композиции;
- Да развива способност за индивидуално вокално интерпретирање;
- Да ги почитува дадените упаства на диригентот-менторот;
- Да ги проширува теоретските знаења во областа на историјата на музиката;
- Да ги проценува вредностите на музичките дела преку анализа;
- Да открива нови можности за примена на хорска активност во синтетизираните уметности или мултимедијален проект;
- Да учествува на разни видови настапи (во училиштето, локалната средина и друго);
- Да соработува со други лица од културата, институции, стручни организации од областа на уметноста и културата;
- Да развива љубов и способност за вокална интерпретација и запознавање со културите на другите народи.



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

ОБРАЗОВЕН ПРОЦЕС

Структурирање на содржините

Дела за обработка	Конкретни цели Ученикот:	Дидактички насоки Наставникот:	Време на реализација
Аудиција	-да е музикален -да има чист глас -да поседува соодветен тонски распон на гласот -да демонстрира една песна по свој избор	- организирање на целосна аудиција - распејување - колективно пеење -поединечно преслушување - одредување на дијапазон(различни интервали-до дуодецима) - реаудиција на членовите од хорот	- септември - во текот на цела учебна година
Основи на вокалната техника	- да демонстрира правилна положба на телото за време на пеењето -да дише правилно -да демонстрира вежби за дишење - да демонстрира распејување	-објаснува за основните елементи на вокалната техника -објаснува вежби за распејување; -објаснува за значењето на вокалната техника и функционирање на фоноторните органи; -објаснува за внатрешен слух; -дискутира за пеењето кое не е само физиолошка, туку и интелектуална дејност за која е потребно емоционално доживување на тоновите, за да можат да допрат до свеста и душата на слушателот.	-септември -октомври -во текот на цела учебна година
„Цинцири минцири”- Драган Шуплевски	-да го објасни текстот на песната -да дискутира за карактерот на композицијата -демонстрира вокална интерпретација	-објаснува за карактерот на песната -објаснува за начинот на изведба на композицијата -работи одвоено по гласови при разработка на композицијата	-октомври
Композиции за патронен празник	- да ја идентификува композицијата - да дискутира за карактерот на композицијата	- објаснува за изборот на композициите; - го анализира текстот на композициите; - објаснува за карактерот на песните и начинот на исполнување	-ноември -декември



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

„Тамбурче”- Драган Шуплевски	-да го објасни текстот на песната -дискутира за карактерот на композицијата -демонстрира правилна вокална интерпретација	-објаснува за начинот на исполнување на композицијата; -дискутира за емоционално доживување	-јануари -февруари
Композиции за натпревар	-дискутира за карактерот на композицијата -демонстрира правилна вокална интерпретација	-објаснува за композицијата и композиторот; -анализа на текст и карактер; -објаснува за начин на изведба	-март -април
Копмпозиции по слободен избор на учениците	-дискутира за карактерот на песната -демонстрира правилна вокална интерпретација	-ја објаснува содржината и карактерот на песната; -објаснува за начин на изведба	-мај -јуни

Забелешка: во текот на учебната година може да дојде до промена на репертоарот. Ќе се обработуваат и други композиции, зависно од интересот и желбите на учениците.

Организација на хорската настава

Часовите по ХОР ќе се организираат во текот на цела учебна година, а неделниот фонд е 3 часа седмично (двогласни и тригласни композиции). Во училишниот ХОР можат да членуваат ученици од VI- IX одд., според интересот и гласовните можности на учениците. Времето на реализација ќе биде пред или по редовната настава (во зависност од смените). Поради специфичноста на активностите, времето на реализација ќе биде организирано и спрема можностите на учениците. Резултатите ќе се презентираат на активностите во училиштето, хорските смотри-натпревари кои се реализираат секоја учебна година и за потребите на локалната средина, и пошироко за разни пригоди.

Наставни методи и активности

Во остварувањето на целите на училишниот хор ќе се применуваат наставни форми и методи: истражувачка, фронтална, групна, индивидуална и друга. Од методите ќе се користат: разговор, дискусии, практична работа, демонстративна и друго. Во работата ќе доминира иницијативноста, самостојноста, креативноста, слободно изразување на своите чувства преку вокална интерпретација. Ќе се соработува со разни културно-уметнички институции со цел да се презентира хорска интерпретација.



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Просторни и материјално – технички услови

Наставата по ХОР ќе се реализира во наменски кабинет по Музичко образование опремен со соодветни помагала, инструменти и стручна литература.

Настапи

Училишниот хор ќе настапува на сите културно – уметнички манифестации предвидени во Годишната програма на училиштето. Исто така ќе учествува и на хорски и оркестарски смотри-натпревари организирани од БРО.

27.06.2022 година
Скопје

Одговорен наставник:
Наташа Д. Митрова



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ОД РАБОТАТА НА УЧИЛИШНИОТ ОРКЕСТАР

Целта на училишниот оркестар е учениците да ги прошират знаењата и способностите од областа на музиката за кои покажуваат посебен интерес, определба и сензибилитет. Учениците да се оспособуваат за колективен однос во заедничка презентација на вокални дела во училиштето и надвор од него.

Посебни цели :

- Да создава навика за редовност и точност
- Да се развиваат творечки способности, етички и естетски вредности
- Да развива колективен интелектуално-емоционален и креативен однос кон интерпретацијата на хорските композиции
- Да развива способност за индивидуално вокално интерпретирање
- Да ги почитува дадените упаства на диригентот-менторот
- Да ги проширува теоретските знаења во областа на историјата на музиката
- Да ги проценува вредностите на музичките дела преку анализа
- Да открива нови можности за примена на хорска активност во синтетизираните уметности или мултимедијален проект
- Да учествува на разни видови настапи (во училиштето, локалната средина и друго)
- Да соработува со други лица од културата, институции, стручни организации од областа на уметноста и културата
- Да развива љубов и способност за вокална интерпретација и запознавање со културите на другите народи



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

ОБРАЗОВЕН ПРОЦЕС

Структурирање на содржините

Дела за обработка	Конкретни цели Ученик	Дидактички насоки Наставник	Време на реализација
Аудиција	<ul style="list-style-type: none"> -да е музикален -да има чувство за ритам -да поседува способност за инструментална интерпретација -да демонстрира една песна по свој избор - да воочува времетраење на ноти и паузи - да пее мелодиски вежби 	<ul style="list-style-type: none"> - организира целосна аудиција - проверува знаења од областа ма музичката писменост - презентира ритмички вежби - презентира мелодиски вежби 	<ul style="list-style-type: none"> - септември - во текот на цела учебна година

Дела за обработка	Конкретни цели Ученик	Дидактички насоки Наставник	Време на реализација
Аудиција	<ul style="list-style-type: none"> -да е музикален -да има чувство за ритам -да поседува способност за инструментална интерпретација -да демонстрира една песна по свој избор - да воочува времетраење на ноти и паузи - да пее мелодиски вежби 	<ul style="list-style-type: none"> - организира целосна аудиција - проверува знаења од областа ма музичката писменост - презентира ритмички вежби - презентира мелодиски вежби 	<ul style="list-style-type: none"> - септември - во текот на цела учебна година
Запознавање со ДМИ	<ul style="list-style-type: none"> - да демонстрира правилна положба на телото за време на свирењето - да дише правилно - да демонстрира вежби за дишење - да ја знае поделбата на ДМИ (ритмички и мелодиски) - да ги препознава по нивната звучност 	<ul style="list-style-type: none"> - објаснува за правилна положба на телото за време на свирењето - објаснува за правилно дишење - презентира ДМИ - објаснува за поделбата на ДМИ (ритмички и мелодиски) - демонстрира снимки со ДМИ - демонстрира слики со ДМИ 	<ul style="list-style-type: none"> -септември -октомври -во текот на цела учебна година
Видови на	- препознава видови на блок флејти	- објаснува за блок флејтите	- октомври



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

блок флејти: - сопранино - сопран - алт - бас	- идентификува сопран флејта - учи за начинот на чување и одржување на блок флејтата - демонстрира вежби за секој тон (до,ре,ми,фа,сол,ла,си,до2) - дискутира за формата на композицијата	- објаснува за блок флејта сопран - објаснува како се чува и одржува блок флејтата - демонстрира вежби за секој тон - објаснува за формата на композицијата	- ноември
Композиции за патронен празник	- да демонстрира правилна интерпретација - индивидуална и групна презентација	- објаснува за начин на изведба - демонстрација интерпретација на композициите	- ноември - декември
Канони	- да демонстрира правилна интерпретација на канонот	- објаснува за канон и начинот на изведба	- јануари - февруари
Композиции за натпревар	- да демонстрира правилна интерпретација - индивидуална и групна презентација	- објаснува за карактерот на композициите и начинот на нивна изведба	- март - април
Народни песни	- дискутира за ритмот на песните - индивидуално демонстрира - групно демонстрира	- објаснува за народните песни - објаснува за ритмот на песните - интерпретира народни песни	- мај
Копмпозици и по слободен избор на учениците	- да дискутира за карактерот на композицијата - да демонстрира правилна интерпретација - индивидуална и групна презентација	- објаснува за карактерот на композицијата - објаснува за начинот на изведба	- јуни

Забелешка: во текот на учебната година може да дојде до промена на репертоарот. Ќе се обработуваат и други композиции, зависно од интересот и желбите на учениците.

Организација на оркестарска настава

Часовите по оркестар ќе се организираат во текот на цела учебна година, а неделниот фонд е 3 часа седмично (двогласни и тригласни композиции). Во училишниот оркестар можат да членуваат ученици од VI- IX одд., според интересот и гласовните можности на учениците. Времето на реализација ќе биде пред или по редовната настава (во зависност од смените). Поради специфичноста на активностите, времето на реализација ќе биде организирано и спрема можностите на учениците. Резултатите ќе се презентираат на активностите во училиштето, хорските смотри-натпревари кои се реализираат секоја учебна година и за потребите на локалната средина, и пошироко за разни пригоди.



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Наставни методи и активности

Во остварувањето на целите на училишниот оркестар ќе се применуваат наставни форми и методи: истражувачка, фронтална, групна, индивидуална и друга. Од методите ќе се користат: разговор, дискусии, практична работа, демонстративна и друго. Во работата ќе доминира иницијативноста, самостојноста, креативноста, слободно изразување на своите чувства преку вокална интерпретација. Ќе се соработува со разни културно-уметнички институции со цел да се презентира хорска интерпретација.

Просторни и материјално – технички услови

Наставата по оркестар ќе се реализира во наменски кабинет по Музичко образование опремен со соодветни помагала, инструменти и стручна литература.

Настапи

Училишниот оркестар ќе настапува на сите културно – уметнички манифестации предвидени во Годишната програма на училиштето. Исто така ќе учествува и на оркестарски смотри-натпревари организирани од БРО.

27.06.2022 година, Скопје

Одговорен наставник:
Наташа Д. Митрова



ПРИЛОГ БР. 18

Табеларен приказ на ПРЕВЕНТИВНИ ПРОГРАМИ во училиштето

АКТИВНОСТИ	СОРАБОТНИЦИ	ВРЕМЕ
<p>Обележување на просторот во кој престојуваат учениците, во и надвор од училиштето со точно обележани патеки на движење ,место за одржување на потребното растојание и обезбедување на флаери низ целото училиште со превентивни пораки за одржувањето на хигиената на рацете и носење на заштитна опрема</p> <p>Поставување на безконтактни дезифициенси на влезните врати во училиштето и во кујната</p> <p>Поставување на средства за дезинфекција во училниците и канцелариите</p>	Наставници, родители, локална заедница	IX-VI
Унапредување на нивоата на безбедност на физичката средина (двор, пристапи, сала за физичко, спортски терени)	Наставници Родители МВР	IX-VI
Континуирано следење на настаните и бележење со видео надзор	Тим за заштита на учениците	IX-VI
Обезбедување на пристапот на училиштето во одредени периоди од денот	Тим за заштита на учениците	IX-VI



ПРОТОКОЛ ЗА ЗАШТИТА НА УЧЕНИЦИТЕ ОД НАСИЛСТВО, ЗЛОУПОТРЕБА И ЗАПОСТАВУВАЊЕ ВО УЧИЛИШТЕ

Интервентни активности

За да се планира и реализира на најдобар начин интервенцијата за заштита на децата потребно е да се земат во предвид следните критериуми :

- дали насилството се случува или постои сомнеж за насилство;
- каде се случува - дали во училиште или надвор од него;
- кои се учесниците во насилството, злоупотребата и запоставувањето;
- обликот и интензитетот на насилството, злоупотребата и запоставувањето;

Согласно проценката на нивото на ризик се донесува одлука за начинот на реагирање:

1. случајот се решава во училиштето;
2. случајот се решава во училиштето во соработка со други релевантни установи;
3. случајот се проследува на други надлежни служби.

СЕКОЈА ЛИЧНОСТ КОЈА ИМА СОЗНАНИЈА ЗА НАСИЛСТВО, ЗЛОУПОТРЕБА И ЗАНЕМАРУВАЊЕ Е ДОЛЖНА ДА РЕАГИРА

Чекори-редослед во постапките во интервенцијата

Чекорите се прикажани во однос на следните ситуации:

- во случаите на насилство или сомнеж дека насилството се случува **ПОМЕЃУ УЧЕНИЦИТЕ**;
- во случаите кога ученикот е изложен на насилство или постои сомнеж за насилство од страна на **ВОЗРАСНА** личност **ВРАБОТЕНА** во училиштето;



- во случаите кога ученикот е изложен на насилство или постои сомнеж за насилство од страна на **ВОЗРАСНА** личност која **НЕ Е ВРАБОТЕНА** во училиштето.

1. СОЗНАНИЕ ЗА НАСИЛСТВО - ОТКРИВАЊЕ е првиот чекор за заштита на ученикот од насилство. Тоа во училиштето најчесто се одвива на два начина:

- набљудување или добивање на информација дека насилството е во тек;
- сомнеж дека насилството се случува врз основа на:
- идентификација на надворешни знаци или специфично однесување на ученикот и семејството или
- доверување, непосредно од страна на самиот ученик и/или од страна на трета личност (врсник, родител, старател).

2. ПРЕКИНУВАЊЕ, ЗАПИРАЊЕ НА НАСИЛСТВОТО - секој возрасен кој има сознанија за насилство (дежурниот наставник, наставник, одделенски раководител, секој вработен во училиштето) е должен да реагира така што ќе го прекине насилството или ќе побара помош (доколку процени дека самостојно не може да го прекине насилството);

3. СМИРУВАЊЕ НА СИТУАЦИЈАТА - се подразбира обезбедување на ученикот, раздвојување, разговор со учесниците....

4. КОНСУЛТАЦИИ се остваруваат непосредно по појавата на сомнеж и/или по добиена информација за насилство. Консултациите се вршат во училиштето:

- со колегите;
- со Тимот за заштита на ученикот од насилство;
- со директорот, педагогот, дефектологот;
- во зависност од сложеноста на ситуацијата, консултациите можат да се вршат и со служби надвор од училиштето: со ЦСР, Здравствена установа, ОВР и сл.



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Консултациите се важни за:

- да се разјаснат околностите и на прав начин да се анализираат фактите;
- да се процени нивото/степенот на ризик;
- да се направи план за заштита;
- да се избегне конфузијата и да се спречат некоординираните активности, кои можат да водат до повторно насилство.

Во консултациите треба :

- да се даде детален, објективен опис, без оценка и интерпретација, водејќи грижа за приватноста на ученикот и другите учесници во насилството;
- да се дефинираат улогите, задачите и одговорностите;
- да се донесе одлука за начинот на реагирање и следење на ефектите од превземените мерки.

ВАЖНО: Во текот на консултациите со колегите во училиштето или надвор од него битно е да се почитува **принципот на доверливост**, како и принципот на **заштита на ученикот**.

По откривање на насилството и консултирањето со релевантните стручни лица или установи, можно е во зависност од тежината, **да се превземат следните активности:**

- Преземање на неопходни мерки на ниво на училиште (информирање на родителите за насилството или личност од доверба во случај на сомнеж за насилство во семејството, договор за заштита на ученикот.
- По потреба се вклучуваат надлежни служби: здравствена установа, ОВР, ЦСР и сл.

Поднесување на пријава на надлежни служби е обврска на директорот на училиштето. Пријавата се поднесува во усна и писмена форма.

ВАЖНО: Во воспитно-образовните установи нема место за истрага и докажување на злоупотребата и занемарувањето. Тие задачи се во надлежност на други служби.

УЛОГИ И ОДГОВОРНОСТИ ПРИ ПОСТАПУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА НАСИЛСТВО



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Раководен кадар:

1. Запознавање со Протоколот за постапување во случај на насилство.
2. Избор на членови во Тимот за заштита на децата од насилство.
3. Задолжително учество во процедурата кога е во прашање насилство над учениците.
4. Поднесување на пријави до надлежни институции.
5. Следење и вреднување на преземените мерки за заштита на учениците преку постојана соработка со тимот.

Членови на тимот:

- учествуваат во обука за заштита на учениците од насилство;
- запознавање на учениците и родителите со Протоколот за заштита на учениците од насилство и злоупотреба;
- ја координираат изработката и реализацијата на програмата за заштита на учениците од насилство;
- организираат консултации во училиштето и го проценуваат нивото на ризик за безбедноста од насилство;
- соработуваат со релевантни установи;
- евидентирање на појава на насилство.

Одделенски наставници:

*Задолжително учество во процедурата кога е во прашање насилство помеѓу учениците во училиштето или од страна на вработени (прекинување на насилството помеѓу учениците, смирување на ситуацијата, прибирање на информации, информирање на родителите, договор за заштитни мерки, следење на ефектите на преземените мерки, следење на однесувањето на потенцијалните ученици).

*Задолжително водење на сопствена евиденција за појавата на насилство помеѓу учениците.

*Задолжително на одделенскиот час запознавање на учениците со Куќниот ред на училиштето, кодексот за однесување на учениците, како и со протоколот.



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

*Разговори со учениците од паралелката и проценка на нивото на ризик од насилство над нив.

Дежурни наставници:

- Запознавање со Протоколот и обврските за учество во интервенција.
- Задолжително учество во процедурата кога е во прашање насилство помеѓу учениците во училиштето или од страна на вработени (прекинување на насилството помеѓу учениците, смирување на ситуацијата, информирање на одд.раководител).
- Задолжително водење на евиденција за појава на насилство во евидентна книга на дежурните наставници.

Други вработени во училиштето:

- Запознавање со Протоколот и обврските за учество во интервенција.
- Задолжително учество во процедурата кога е во прашање насилство помеѓу учениците во училиштето или од страна на вработени (прекинување на насилството помеѓу учениците, смирување на ситуацијата, информирање на одделенскиот раководител).

Ученици:

- Запознавање со Протоколот и обврските за учество во интервенција.
- Дежурните ученици го известуваат дежурниот наставник за насилство меѓу учениците во училиштето.
- Одделенската заедница го известува одделенскиот раководител, предметниот наставник во случај на насилство во паралелката.



Извештај за реализирани ученички екскурзии во учебната 2021/2022 година

Согласно Годишната програма за работа на училиштето, планираните екскурзии, излети и другите вонучилишни активности во текот на учебната 2021/ 2022 година не се реализираа.

Причина за нереализацијата на истите беше да се заштити здравјето на учениците и спречување ширење на зараза, а кое е согласно состојбата со пандемијата со вирусот ковид 19 во СРМ.

27.06.2022 година

Скопје

ВД Директор

Гордана Јаневска



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

ПРИЛОГ 20

Годишен финансов извештај за учебната 2021/2022 година